



# СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Опласи според тарифата — Жиро-сметна кај Службата на општеството књиговодство 66802 603-1125

Петок, 2 август 1974

БЕЛГРАД

БРОЈ 39

ГОД. XXX

Цена на овој број е 24 динари. — Претплата за 1974 година изнесува 350 динари. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошта факс 226. — Телефони: централа 650-135; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11730.

701.

Врз основа на член 337, точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

## У К А З

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА ЗА ИЗМЕНА НА СПОГОДБАТА ПОМЕЃУ ВЛАДАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ВЛАДАТА НА СОЈУЗОТ НА СОВЕТСКИТЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКИ РЕПУБЛИКИ ЗА ЕКОНОМСКА И ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА ВО ИЗГРАДБАТА И РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА ИНДУСТРИСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ВО СФРЈ

Се прогласува Законот за ратификација на Спогодбата за измена на Спогодбата помеѓу Владата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Владата на Сојузот на Советските Социјалистички Републики за економска и техничка соработка во изградбата и реконструкцијата на индустриски претпријатија и други објекти во СФРЈ, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седни цата на Соборот на републиките и покраините од 23 јули 1974 година.

ПР бр. 338

23 јули 1974 година

Белград

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,

Киро Глигоров, с. р.

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

## ЗАКОН

### ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА ЗА ИЗМЕНА НА СПОГОДБАТА ПОМЕЃУ ВЛАДАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ВЛАДАТА НА СОЈУЗОТ НА СОВЕТСКИТЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКИ РЕПУБЛИКИ ЗА ЕКОНОМСКА И ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА ВО ИЗГРАДБАТА И РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА ИНДУСТРИСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ВО СФРЈ

#### Член 1

Се ратификува Спогодбата за измена на Спогодбата помеѓу Владата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Владата на Сојузот на Советските Социјалистички Републики за економска и техничка соработка во изградбата и реконструкцијата на индустриски претпријатија и други објекти во СФРЈ од 2 ноември 1972 година, постигната со размена на писма од 17 ноември 1973 година во Белград, во оригинал на српскохрватски и руски јазик.

#### Член 2

Текстот на Спогодбата во превод на македонски јазик гласи:

Белград, 17 ноември 1973 година

Почитуван другар Архипов,

Во врска со обраќањето на југословенската страна, со ова имам чест да потврдам дека страните се договорија за следното:

• Список на индустриските претпријатија и на другите објекти во чија изградба и реконструкција

двете страни ќе соработуваат во 1973 до 1980 година. Прилогот бр. 1 кон Југословенско-советската спогодба од 2 ноември 1972 година се заменува со списокот што се приложува кон ова писмо.

Во сето друго, што не е предвидено со ова писмо, остануваат во сила одредбите на Југословенско-советската спогодба од 2 ноември 1972 година.

Компетентните организации на двете страни во порано склучените договори ќе ги внесат измените што произлегуваат од ова писмо.

Примете ги, другар Архипов, изразите на моето длабоко почитување.

М. Бировлев, с. р.

До другарот И. Архипов,  
Прв заменик — претседател  
на Државниот комитет за  
надворешни економски врски  
при Советот на министрите  
на СССР  
Белград

Белград, 17 ноември 1973 година

Почитуван другар Бировлев,

Во врска со обраќањето на југословенската страна, со ова имам чест да потврдам дека Страните се договорија за следното:

Список на индустриските претпријатија и на другите објекти во чија изградба и реконструкција Страните ќе соработуваат во периодот од 1973 до 1980 година. Прилогот бр. 1 кон Советско-југословенската спогодба од 2 ноември 1972 година се заменува со списокот што се приложува кон ова писмо.

Во сето друго што не е предвидено со ова писмо, остануваат во сила одредбите на Советско-југословенската спогодба од 2 ноември 1972 година.

Надлежните организации на Страните во порано склучените договори ќе ги внесат измените што произлегуваат од ова писмо.

Примете ги, другар Бировлев, изразите на моето длабоко почитување.

А. Архипов, с. р.

До другарот М. Бировлев,  
член на Сојузниот извршен  
совет на СФРЈ  
Белград

Прилог кон Писмото од 17 ноември  
1973 година

### СПИСОК

НА ИНДУСТРИСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И НА ДРУГИТЕ ОБЈЕКТИ ВО ЧИЈА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ДВЕТЕ СТРАНИ ЌЕ СОРАБОТУВААТ ОД 1973 ДО 1980 ГОДИНА

Бр.	Назив	Рокови за испорака на опрема
1	2	3
<b>Електроенергетика</b>		
1.	Термоелектрана „Сисак II“ — проширување на капацитетот на 210 илј. kW (блок)	1974—1975 г.
2.	Термоелектрана „Риека“ (Урин) — со капацитет од 210 илј. kW (блок)	1974—1975 г.
3.	Термоелектрана „Гацко“ со капацитет од 300 илј. kW (блок)	1974—1976 г.
4.	Топлана-електрана „Нови Сад“ — со капацитет од 235 илј. kW (1 блок — 100 илј. kW и 1 блок — 135 илј. kW)	1975—1976 г.
5.	Термоелектрана „Плевља“ — со капацитет од 210 илј. kW (блок)	1975—1976 г.

1	2	3
6.	Термоелектрана „Костолац III“ — проширување на капацитетот на 210 илј. kW (блок)	1974—1976 г.
7.	Хидроелектрана „Закучац II“ — со капацитет од 260 илј. kW (2×130 илј. kW)	1975—1977 г.
8.	Термоелектрана „Далмација I“ — со капацитет од 210 илј. kW (блок)	1975—1976 г.
9.	Топлана — електроана „Загреб“ — проширување на капацитетот од 120 илј. kW	1975—1976 г.
10.	Термоелектрана „Скопје“ — со капацитет од 420 илј. kW (2 блока)	1 блок 1 блок 1974—1975 г. 1976—1977 г.

### Индустија за производство на јаглен

11.	Рудник „Гацко“ — со капацитет од 2 мил. тони лигнит годишно	1974—1976 г.
12.	Рудник „Плевља“ — проширување на капацитетот за 1,2 мил. тони јаглен годишно	1975—1976 г.
13.	Рудник „Велење“ — проширување на капацитетот за 1,3 мил. тони лигнит годишно	1974—1976 г.
14.	Рудник „Засавски рудници“ — модернизација со зголемување на производството за 320 илј. тони јаглен годишно	1974—1975 г.
15.	Рудник „Осломеј“ — со капацитет од 1,2 мил. тони јаглен годишно	1975—1976 г.
16.	Рудник „Титови рудници, Крека-Бановиќи“ — проширување за капацитет од 4,5 мил. тони јаглен годишно	

во обемот и во роковите како што ќе се договорот организациите на Страните.

### Производство на кокс

17.	Коксна батерија бр. 4 — со капацитет од 700 илј. тони годишно во Коксно-хемискиот комбинат „Борис Кидрич“ во Лукавац	1973—1974 г.
-----	--	--------------

### Индустија за преработка на нафта

18.	Претпријатие за преработка на нафта „ИНА“, Загреб, во состав: атмосферска дестилација со капацитет од 4 мил. тони нафта годишно во фабриката во Сисак, вакуумска дестилација за 1,5 мил. тони годишно и производство на битумен од 500 илј. тони годишно во фабриката во Риека	1975—1977 г.
19.	Фабрика за преработка на нафта во Панчево, во составот на атмосферската дестилација со капацитет од 3 мил. тони нафта годишно	

во обемот и во роковите како што ќе се договорот организациите на Страните.

1	2	3	1	2	3
<b>Црна металургија</b>					
20.	Металуршки комбинат во Смедерево — проширување (II фаза) за капацитет од 1,6 мил. тони сурово железо и на 1,87 мил. тони челик годишно	1974—1978 г.	29.	Геолошкоистражувачки и истражувачки работи во наоѓалиштето на боксит во Западна Босна	во обемот и во роковите според договорот на организациите на Страните
21.	Железарница во Скопје*) — проширување на производството на сурово железо за 1 мил. тони годишно, проширување на капацитетите во рудниците за добивање руда	1975—1978 г.	30.	Геолошкоистражувачки и истражувачки работи во наоѓалиштето на олово, цинк и барит во реонот на с. Вареш	во обемот и во роковите според договорот на организациите на Страните
22.	Железарница „Сисак“ — проширување на производството на сурово железо за 820 илј. тони и на челик за 850 илј. тони годишно (проектирање и испорака на одделни видови градежни машини и механизми)	во обемот и во роковите за кои ќе се договорот Страните.	31.	Геолошкоистражувачки и истражувачки работи во наоѓалиштето на никел во реонот Грачаница	во обемот и во роковите според договорот на организациите на Страните
23.	Железарница во Приедор — со капацитет од 1,5 — 2 мил. тони челик годишно (проектирање и испорака на одделни видови градежни машини и механизми)	во обемот и во роковите за кои ќе се договорот Страните.	<b>Индустрија на градежни материјали</b>		
24.	Рударско-металуршки комбинат „Зеница“ — изградба на капацитети за производство на 9,3 мил. тони железна руда годишно (наоѓалиште „Омарско“)	1974—1977 г.	32.	Фабрика за цемент во Остружница — со капацитет од 600 илј. тони годишно (печка 5×75 m со капацитет од 1.600 тони клинкер на ден)	1975—1976 г.
<b>Обоена металургија</b>			33.	Фабрика за производство на делови и конструкции за монтажен армиран бетон — со капацитет од 100 илј. m <sup>3</sup> годишно, Нови Сад	1975—1976 г.
25.	Алуминиумски комбинат во Титоград во состав на рудници за боксит за 700 илј. тони годишно, фабрика за глина — со капацитет од 200 илј. тони годишно, фабрика за електролиза за 50 илј. тони алуминиум годишно, аноден погон за 26,5 илј. тони аноди годишно и геолошкоистражувачки работи	1974—1977 г.	<b>Бродоградба</b>		
26.	Рудник и фабрика за никел „Глоговац“ — со капацитет од 1,3 мил. тони руда годишно и 12 илј. тони никел во фероникел годишно	1974—1976 г.	34.	Бродоградилште „Биела“ — Бока Которска, изградба на сув док за 100 илј. тони и модернизација на бродоградилштето	1974—1976 г.
27.	Рудници и фабрика за облагородување руда за производство и облагородување на олово, цинк и антимон — со капацитет од 3,5 мил. тони годишно	1973—1976 г.	35.	Бродоградилште „2. октобар“ во Копар — изградба на сув док	1974—1976 г.
28.	Фабрика за производство на графитирани електроди и феролегури во Шибеник — со капацитет од 20 илј. тони електроди годишно	1974—1976 г.	<b>Машиноградба</b>		
			36.	Здружено претпријатие за обработка на метали „Метинд“ — Зрењанин — проширување на фабриката за 30 илј. тони леани радијатори и 8 илј. тони котли и арматура годишно	1974—1976 г.
			<b>Земјоделство</b>		
			37.	Индустриско-земјоделски комбинат во Црвенка — силос со капацитет од 25 илј. тони со сушилица со капацитет од 32 тони на час	1975—1976 г.
			38.	Земјоделски комбинат „Шид“ во Шид — силос за сончоглед до 45 илј. тони, со сушилица и технолошка опрема за производство на непречистено сончогледово масло — со капацитет од 350 тони дневно	1975—1976 г.
			39.	Силос за сончоглед — со капацитет од 30 илј. тони при фабриката „Витал“, Врбас	1974—1976 г.
			40.	Индустриско-земјоделски комбинат „1 мај“, Апатин — ладилник со волумен од 3 илј. тони	1975—1976 г.

\*) Во ТЕК што го разработуваат советските организации ќе бидат содржани мислења за целесообразноста на проширувањето на производството на челик. Според резултатите на ТЕК страните ќе ја разгледаат можноста за соработка врз проширувањето на топлиницата за челик со уреди за континуирано разлевање на челик.

1	2	3	1	2	3
41.	Индустриско-земјоделски комбинат „Халас Јозеф“, Ада-Мол — ладилник со волумен од 5 илј. тони	1975—1976 г.	Сообраќај	44.	Метро во Загреб (проектирање) 1973—1975 г.
42.	Индустриско-земјоделски комбинат „Агро-Банат“, Банатско Пландиште — ладилник со волумен од 5 илј. тони	1975—1976 г.	Забелешка: Во рамките на кредитот добиен според оваа спогодба, овој список на претпријатијата и објектите двете страни можат да го прецизираат или да го изменат по одделни објекти.		
43.	Земјоделски комбинат „Кула“ — бетонски силос за жита — со капацитет од 30 илј. тони	1975—1976 г.			

## Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

702.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

## У К А З

## ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1973 ГОДИНА

Се прогласува Завршната сметка на Буџетот на федерацијата за 1973 година, што ја усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 23 јули 1974 година.

ПР бр. 335  
23 јули 1974 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Киро Глигоров, с. р.

## ЗАВРШНА СМЕТКА

## НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1973 ГОДИНА

## Член 1

Во 1973 година потрошените средства и остварените приходи изнесуваат:

- 1) Вкупен износ на потрошените средства по билансот на Буџетот Динари 32.878.498.788,85
- 2) Вкупен износ на остварените приходи по билансот на Буџетот Динари 33.011.512.005,31
- 3) Остварен вишок на приходите Динари 133.013.216,46

## Член 2

Остварениот вишок на приходите од член 1 на оваа завршна сметка, во износ од 133.013.216,46 динари, се пренесува, во смисла на член 13 став 2 од Законот за финансирање на федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/72, 63/72 и 71/73), во постојаната буџетска резерва на федерацијата за делумно покривање на обврските според Буџетот на федерацијата за 1973 година што се пренесени во 1974 година.

## Член 3

Прегледот на извршените расходи и на остварените приходи се наоѓа во Билансот на Буџетот на федерацијата за 1973 година, кој гласи:

## ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БИЛАНСНИОТ ДЕЛ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

## I. РАСХОДИ ВО БИЛАНСОТ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

Распоредна група	Распоредна подгрупа	РАСХОДИ	Предвидено		ИЗВРШЕНО
			по буџетот	по ребалансот и по дополнителните измени	
1	2	3	4	5	6
ОСНОВНА НАМЕНА 04. СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ					
04-2	04-2-2	Средства распоредени во одреден износ за посебни намени (освен за инвестиции)	113.000.000	75.727.000	75.705.014,53
Вкупно основната намена 04			113.000.000	75.727.000	75.705.014,53

1	2	3	4	5	6
		<b>ОСНОВНА НАМЕНА 07. РАБОТА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ</b>			
07-2	07-2-1	Средства распоредени во одреден износ за редовна дејност	534,058.130	572.946.327	572,103.447,30
	07-2-2	Средства распоредени во одреден износ за посебни намени (освен за инвестиции)	450,184.860	470,714.684	455,711.948,83
	07-2-3	Средства распоредени во одреден износ за општи општествени потреби	585,372.590	564,352.240	555,653.225,77
		<b>Вкупно основната намена 07</b>	<b>1.569,615.580</b>	<b>1.608,013.251</b>	<b>1.583,463.621.90</b>
		<b>ОСНОВНА НАМЕНА 08. НАРОДНА ОДБРАНА</b>			
08-2		Средства распоредени во одреден износ	13.600,000.000	13.600,000.000	13.897,820.525,78
		<b>Вкупно основната намена 08</b>	<b>13.600,000.000</b>	<b>13.600,000.000</b>	<b>13.897,820.525,78</b>
		<b>ОСНОВНА НАМЕНА 09. ОПШТИ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И САП КОСОВО</b>			
09-2		Средства распоредени во одреден износ	2.000,000.000	2.000,000.000	2.000,000.000
		<b>Вкупно основната намена 09</b>	<b>2.000,000.000</b>	<b>2.000,000.000</b>	<b>2.000,000.000</b>
		<b>ОСНОВНА НАМЕНА 10. НАМЕНСКИ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА</b>			
10-2		Средства распоредени во одреден износ	5.151,000.000	5.527,464.000	5.527,437.178,97
		<b>Вкупно основната намена 10</b>	<b>5.151,000.000</b>	<b>5.527,464.000</b>	<b>5.527,437.178,97</b>
		<b>ОСНОВНА НАМЕНА 13. ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ</b>			
13-2		Средства распоредени во одреден износ	70,000.000	92,000.000	92,000.000
		<b>Вкупно основната намена 13</b>	<b>70,000.000</b>	<b>92,000.000</b>	<b>92,000.000</b>
		<b>ОСНОВНА НАМЕНА 14. НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ</b>			
14-2		Средства распоредени во одреден износ	271,904.000	286.768.480	304,486.480
		<b>Вкупно основната намена 14</b>	<b>271,904.000</b>	<b>286,768.480</b>	<b>304,486.480</b>
		<b>ОСНОВНА НАМЕНА 15. ОБВРСКИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ПО ОСНОВ НА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО</b>			
15-2		Средства распоредени во одреден износ	836,000.000	744,000.000	744,000.000
		<b>Вкупно основната намена 15</b>	<b>836,000.000</b>	<b>744,000.000</b>	<b>744,000.000</b>

1	2	3	4	5	6
ОСНОВНА НАМЕНА 16. ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО					
16-2		Средства распоредени во одреден износ	5.400,000.000	5.635,800.000	5.635,790.833,42
		Вкупно основната намена 16	5.400,000.000	5.635,800.000	5.635,790.833,42
ОСНОВНА НАМЕНА 17. ОБВРСКИ ОД ПОРАНЕШНИТЕ ГОДИНИ					
17-2		Средства распоредени во одреден износ	672,940.110	632.067.110	631,681.816,60
		Вкупно основната намена 17	672,940.110	632,067.110	631,681.816,60
ОСНОВНА НАМЕНА 18. ИЗДВОЈУВАЊЕ ВО ПОСТОЈАНАТА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА					
18-2		Средства распоредени во одреден износ	140,000.000	500,000.000	500,000.000
		Вкупно основната намена 18	140,000.000	500,000.000	500,000.000
ОСНОВНА НАМЕНА 19. БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА					
19-2	19-2-21	Средства распоредени во одреден износ	55,540.310	98,160.159	95,166.722,65
		Вкупно основната намена 19	55,540.310	98,160.159	95,166.722,65
ОСНОВНА НАМЕНА 20. НАДОМЕСТОК НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО					
20-2		Средства распоредени во одреден износ	65,000.000	65,000.000	65,000.000
		Вкупно основната намена 20	65,000.000	65,000.000	65,000.000
ВКУПНО РАСХОДИТЕ (основни намени од 04 до 20)			29.945,000.000	30.865,000.000	31.152,557.193,85
Обврски по основ на издадени обврзници			—	—	325,941.595
Средства на кредитите на Народната банка на Југославија			—	1.400,000.000	1.400,000.000
ВКУПНО РАСХОДИТЕ			29.945,000.000	32.265,000.000	32.878,498.788,85

## II. ПРИХОДИ ВО БИЛАНСОТ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

1	2	3	ПРИХОДИ		6
			Предвидено по буџетот	Предвидено по ребалансот	
Форма на приходите	Погформа на приходите		4	5	ОСТВАРЕНО
ВИД 3. ТАКСИ					
34		Конзуларни такси	58,000.000	58,000.000	56,618.119,81
35		Царински такси	42,000.000	42,000.000	43,166.772,85
Вкупно видот 3. Такси			100,000.000	100,000.000	99,784.892,66

1	2	3	4	5	6
	<b>ВИД 4. ЦАРИНИ И ПОСЕБНИ ЦАРИНСКИ ДАВАЧКИ</b>				
41	411	Царини и посебни давачки	9.443.000.000	9.971.500.000	9.978.283.011,52
	412	Посебни такси на увезени стоки	3.058.000.000	3.229.500.000	3.591.002.816,87
	413	Посебни давачки при увоз на земјоделско-прехранбени производи	100.000.000	100.000.000	157.025.108,10
	Вкупно видот 4. Царини и посебни царински давачки		12.601.000.000	13.301.000.000	13.726.310.936,49
	<b>ВИД 6. ПРИХОДИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ И ДРУГИ РАЗНИ ПРИХОДИ</b>				
61	Приходи на сојузните органи и организации		903.000.000	903.000.000	1.213.259.189,61
62	Други разни приходи		86.000.000	86.000.000	97.156.986,55
	Вкупно видот 6. Приходи на сојузните органи и други разни приходи		989.000.000	989.000.000	1.310.416.176,16
	<b>ВИД 7. ПРИХОДИ ОД ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ</b>				
71	Придонеси од републиките и автономните покраини				
	711	Придонес од Социјалистичка Република Босна и Херцеговина	1.960.715.000	1.986.961.000	1.986.961.000
	712	Придонес од Социјалистичка Република Македонија	871.232.000	882.892.000	882.892.000
	713	Придонес од Социјалистичка Република Словенија	2.703.024.000	2.739.192.000	2.739.192.000
	714	Придонес од Социјалистичка Република Србија, без автономните покраини	4.273.596.000	4.330.796.000	4.330.796.000
	715	Придонес од Социјалистичка Република Хрватска	4.339.743.000	4.397.823.000	4.397.823.000
	716	Придонес од Социјалистичка Република Црна Гора	325.684.000	330.040.000	330.040.000
	717	Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина Војводина	1.643.860.000	1.665.860.000	1.665.860.000
	718	Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина Косово	137.146.000	141.436.000	141.436.000
	Вкупно видот 7. Приходи од други општествено-политички заедници		16.255.000.000	16.475.000.000	16.475.000.000
	Вкупно приходите (видови од 3 до 7)		29.945.000.000	30.865.000.000	31.611.512.005,31
	Средства на кредитите на Народната банка на Југославија		—	1.400.000.000	1.400.000.000
	<b>ВКУПНО ПРИХОДИТЕ</b>		29.945.000.000	32.265.000.000	33.011.512.005,31
	<b>III. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИТЕ ПО ЗАВРШНАТА СМЕТКА</b>				
	Извршени расходи		—	—	32.878.498.788,85
	Остварени приходи		—	—	33.011.512.005,31
	Остварен вишок на приходите		—	—	133.013.216,46

1	2	3	4	5	6
<b>IV. РАСПОРЕД НА ОСТВАРЕНИОТ ВИШОК НА ПРИХОДИТЕ</b>					
Пренесено во постојаната буџетска резерва на федерацијата					133.013.216,46

## Член 4

Потрошените средства по носителите, корисниците и поблиските намени, искажани се во посебниот дел на Завршната сметка на Буџетот на федерацијата за 1973 година, кој е посебно отпечатен и е составен дел на оваа завршна сметка.

## Член 5

Оваа завршна сметка ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“.

703.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

## У К А З

## ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБВРСКИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ПЕНЗИИТЕ НА БОРЦИТЕ

Се прогласува Законот за обврските на федерацијата за пензиите на борците, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 23 јули 1974 година.

ПР бр 305  
23 јули 1974 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Киро Глигоров, с. р.

## ЗАКОН

## ЗА ОБВРСКИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ПЕНЗИИТЕ НА БОРЦИТЕ

## Член 1

За обврските што ќе настанат во врска со стекнувањето на правото на пензија со определувањето на пензијата на учесниците на Народноослободителната војна и на другите категории борци (во понатамошниот текст: борци) и на членовите на нивните семејства и на членовите на семејствата на паднатите борци на кои тие права им се обезбедени според одредбите од чл. 35 до 46 и 71 на Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/72 — во понатамошниот текст: Законот), како и за пензиите што Сојузниот извршен совет до 31 декември 1972 година по исклучок им ги призна, односно им ги определи во поголем износ на борците и на членовите на нивните семејства, на Заедницата на социјалното осигурување на воспитите осигуреници и на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување (во понатамошниот текст: Заедница), им се обезбедува надоместок од буџетот на федерацијата во случаите, во обемот и на начинот што се утврдени со овој закон.

Федерацијата е должна да ја покрие разликата помеѓу пензијата што на борец односно на член на

неговото семејство и на член на семејството на паднат борец би му припаѓала без примената на чл. 35 до 46 и 71 на Законот и пензијата што им е определена со примената на тие членови. Ако на тие борци, односно на членовите на нивните семејства не би им припаѓала пензија без примена на чл. 35 до 46 и 71 на Законот, федерацијата е должна да го покрие целокупниот износ на определената пензија.

## Член 2

Основите според кои се признава правото на надоместокот од член 1 на овој закон се:

1) времето поминато во Народноослободителната борба, односно во активна и организирана работа за Народноослободителната борба, како и друго со него издначисно време засметано во пензискиот стаж во двојно траење (член 35 став 1, чл. 45, 46 и 75 став 1 на Законот);

2) намалувањето на старосната граница за стекнување на правото на старосна пензија, односно признавањето на правото на старосна пензија на борците без оглед на годините на животот (член 36 ст. 1 и 2 и чл. 45 и 46 на Законот);

3) зголемувањето на пензискиот процент и зголемувањето на пензијата во процент (чл. 39, 40, 45 и 46 на Законот);

4) инвалидската пензија на борците што како инвалиди на трудот ја стекнале таа пензија врз основа на настанатата инвалидност поради која не можеле да работат на својата работа повеќе од половина на полното работно време, без оглед дали можеле да работат на друга соодветна работа со професионална рехабилитација или без таа рехабилитација (чл. 37, 45 и 46 на Законот);

5) пензискиот основ што при одредувањето, односно при усогласувањето на пензијата му се утврдува на борец најмалку во височина што му одговара на просекот на личните доходи на работниците остварени во Југославија во последната година пред годината во која се остварува односно усогласува пензијата (член 38 став 4, член 42 став 2 и чл. 45 и 46 на Законот);

6) пензискиот основ што му се утврдува на борец според месечниот просек на личните доходи остварени во последните пет години на осигурувањето пред остварувањето на правото на пензија (член 38 став 1 и чл. 45 и 46 на Законот);

7) семејната пензија определена од инвалидска односно од старосна пензија, пресметана на борците под поповолни услови со примена на чл. 35 до 40 и чл. 45 и 46 на Законот;

8) семејната пензија на членовите на семејствата на паднатите борци (член 71 на Законот);



9) старосните и семејните пензии што Сојузниот извршен совет по исклучок им ги призна на борците до 31 декември 1972 година, односно на членовите на нивните семејства, што не исполнуваат законски услови за стекнување на пензија;

10) старосните пензии што Сојузниот извршен совет до 31 декември 1972 година им ги определи во поголем износ на борците особено заслужни на полето на револуционерната, политичката, научната, културната или општествената дејност, а кои ги исполнувале со прописи предвидените услови за стекнување право на пензија односно на семејна пензија на членовите на семејствата од тие лица.

### Член 3

Обврската на федерацијата според основите од член 2 на овој закон ја сочинуваат:

1) за основите од точ. 1, 3, 5 и 6 — разликата помеѓу признаената пензија и пензијата пресметана без примена на чл. 35 до 46 на Законот, со тоа што времето поминато во Народноослободителната војна се засметува во еднократно траење;

2) за основот од точка 2 — целиот износ на признаената пензија до исполнувањето на старосната граница од 60 години (маж) или 55 години (жена) ако правото на старосна пензија е признаено врз основа на член 36 став 1 на Законот, односно до исполнувањето на старосната граница од 65 години (маж) или 60 години (жена), ако правото на старосна пензија е признаено врз основа на член 36 став 2 на Законот и ако осигуреникот ги исполнува условите во поглед на навршениот стаж од член 9 став 2 на Законот;

3) за основот од точка 2 кога правото на старосна пензија е признаено врз основа на член 36 став 2 на Законот, а осигуреникот не ги исполнува условите во поглед на навршениот стаж од член 9 став 2 на Законот, и за основот од точка 9 — целиот износ на признаената пензија;

4) за основот од точка 4 — разликата помеѓу признаената пензија и пензијата што би била определена во случај на потполна неспособност за работа без примена на чл. 35 до 46 на Законот, со тоа што времето поминато во Народноослободителната војна се засметува во еднократно траење;

5) за основот од точка 7 — разликата помеѓу признаената семејна пензија и семејната пензија пресметана без примена на чл. 35 до 46 на Законот, со тоа што времето поминато во Народноослободителната војна се засметува во еднократно траење;

6) за основот од точка 8 — разликата помеѓу признаената семејна пензија и семејната пензија пресметана според должината на пензискиот стаж на загинатиот односно на умрениот борец, со тоа што времето поминато во Народноослободителната војна се засметува во еднократно траење — ако се исполнети условите за стекнување право на семејна пензија од член 27 на Законот, односно целиот износ на признаената семејна пензија — ако не се исполнети наведените услови;

7) за основот од точка 10 — разликата помеѓу признаената пензија и пензијата пресметана без примена на чл. 35 до 46 на Законот, со тоа што времето поминато во Народноослободителната војна се засметува во еднократно траење.

При утврдувањето на износот на пензијата пресметана без примена на чл. 35 до 46 на Законот (став 1 на овој член), Заедницата по службена должност ќе ги утврди додатните примања кон пензијата што инаку се утврдуваат на барање од странката (заш-

титен додаток и др.), ако правата на тие додатни примања се утврдуваат без посебни услови (имотен цензус и сл.).

### Член 4

Обврската на федерацијата ја сочинува и сразмерниот дел на придонесите и на другите давања што се исплатуваат кон пензиите и сразмерниот дел на трошоците за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување.

Сразмерниот дел на придонесите и на другите давања и на трошоците од став 1 на овој член се утврдува така што врз вкупниот збир на износот на обврските од член 3 став 1 на овој закон се применува процентот што ќе се добие кога вкупниот износ на сите пресметани придонеси и давања, и на другите трошоци од став 1 на овој член, во годината на износот се врши пресметувањето, се стави во однос спрема вкупниот износ на сите пензии што ги исплатила Заедницата во таа година.

### Член 5

Обврската на федерацијата од член 3 на овој закон за секоја пензија се утврдува од денот кога е остварено правото на пензија. При секоја промена на износот на пензијата обврските на федерацијата за секоја пензија повторно се утврдуваат.

Федерацијата обезбедува сразмерен дел на средствата за усогласување на пензиите. Височината на обврската на федерацијата по овој основ се пресметува така што за секоја пензија таа обврска се зголемува сразмерно на вкупното зголемување на пензијата што го утврдува Заедницата, без оглед на кој начин е извршено усогласувањето.

Обврската на федерацијата од член 3 став 1 точ. 1 и 3 до 7 на овој закон трае додека трае правото на пензија на уживателот на старосна, инвалидска, односно на семејна пензија, а обврската од став 1 точка 2 на тој член — до навршување на определените години на живот од член 9 ст. 1 и 2, во врска со член 36 ст. 1 и 2 на Законот.

Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член се применуваат и при определувањето на износот на пензијата што во целина е обврска на федерацијата (член 3 став 1 точка 2), со тоа што пензијата што би му припаѓала на борецот без примена на чл. 35 до 46 на Законот, се смета како осигуреникот да ги навршил годишните на живот од член 3 став 1 точка 2 на овој закон.

### Член 6

Ако Заедницата со своја одлука утврди на определени работни места стабот на осигурувањето да се смета со зголемено траење со соодветно намалување на старосната граница (член 56 став 3 на Законот) и тоа зголемување на стабот, односно намалувањето на старосната граница да се смета ретроактивно, или ако со закон е утврдено така да се смета стабот и да се намалува старосната граница за одделни категории осигуреници, Заедницата по службена должност, врз основа на расположивата документација ќе го пресмета стабот и ќе изврши намалување на старосната граница на уживателите на пензија — борци, та по така пресметаниот стаж и намалената старосна граница ќе утврди дали постои и колкава е обврската на федерацијата според така пресметаната пензија.

Одредбата на став 1 од овој член се применува и во поглед на работните места утврдени со прописите што важеа до 31 декември 1972 година (член 75 став 1 на Законот).

Одредбата на став 1 од овој член согласно се применува и кога за одделна категорија осигуреници со закон или со општествен договор се утврдени поповолни услови за стекнување право на пензија.

#### Член 7

Обврските на федерацијата од чл. 3 и 4 на овој закон и пресметката на обврските на федерацијата според чл. 3 до 5 на овој закон се утврдуваат врз основа на податоци од евиденцијата и методологијата што ги пропишува Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди, по прибавено мислење од Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот комитет за труд и вработување и од Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија.

Пресметувањето на обврските на федерацијата според чл. 3 до 5 на овој закон врши Заедницата, во согласност со Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија.

#### Член 8

Барањето за исплата на обврските на федерацијата Заедницата го поднесува до Сојузниот секретаријат за финансии во рокот што важи за донесувањето на завршната сметка.

Барањето од став 1 на овој член го содржи вкупниот износ на обврските утврден според чл. 3 и 4 на овој закон и податоците за секоја пензија, утврдени врз основа на евиденцијата од член 7 на овој закон.

#### Член 9

Средствата за извршување на обврските на федерацијата според овој закон за годината за која се донесува буџетот на федерацијата се утврдуваат врз основа на:

1) износите на средствата утврдени за претпоследната година, зголемени за процентот за кој, врз основа на одлуката за усогласување на пензиите, се зголемени сите пензии на подрачјето на Заедницата за годината што ѝ претходи на годината за која се донесува буџетот на федерацијата;

2) стапката на растежот и стапката на намалувањето на брзот на уживателите на пензија — борци за последните две години;

3) стапката на растежот на трошоците на животот во годината што ѝ претходи на годината за која се донесува буџетот на федерацијата.

#### Член 10

Конечна пресметка на обврските на федерацијата според чл. 7 и 8 на овој закон се врши во рок од 60 дена од денот на доставувањето на барањето од Заедницата. Во тој рок се врши и исплатување на средствата што федерацијата ѝ ги должи на Заедницата, односно враќање на средствата што Заедницата повеќе ги примила во вид на аконтација.

До утврдувањето на конечниот износ на обврските на федерацијата за годината за која е донесен буџетот на федерацијата, Заедницата има право на аконтација што се исплатува месечно, и тоа најдоцна до 25-ти во месецот за наредниот месец. Аконтацијата се исплатува во височина на делот на износот утврден во смисла на член 9 на овој закон.

Заедницата е должна да ѝ ги надомести на федерацијата износите примени по основ на обврските на федерацијата за кои со контрола ќе се утврди дека не ѝ припаѓаат, и тоа во рок од 30 дена од денот на приемот на наодот на контролата.

#### Член 11

Федерацијата, односно Заедницата плаќаат камата од 80% ако во роковите предвидени во член 10 на овој закон не ги уплатат износите што ги должат.

#### Член 12

Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок Заедницата ако даде неточни

податоци односно неточен износ на обврските на федерацијата (чл. 8 и 10 на овој закон).

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во Заедницата со парична казна од 2.000 до 10.000 динари.

#### Член 13

Работите во врска со планирање на обврските на федерацијата и со контрола на поднесените барања за исплата, ги врши Сојузниот секретаријат за финансии, во соработка со Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди и со Сојузниот комитет за труд и вработување.

Исплата на обврските на федерацијата се врши од буџетот на федерацијата по налог на Сојузниот секретаријат за финансии.

#### Член 14

Одредбите на чл. 4 до 13 на овој закон сообразно се применуваат врз обврските на федерацијата по основ на додатокот кон пензијата што им припаѓа на носителите на „Партизанска споменица 1941“ во смисла на чл. 9 до 14 на Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72 и 40/73), на шпанските борци — во смисла на чл. 10 до 15 на Законот за основните права на борците на Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72 и 40/73), односно на народните херои — во смисла на чл. 10а до 10д на Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народниот херој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72 и 21/74).

#### Член 15

На Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Црна Гора, покрај средствата од чл. 3 и 4 на овој закон, во буџетот на федерацијата ѝ се обезбедуваат и посебни наменски дополнителни средства.

Износот на наменските дополнителни средства од став 1 на овој член се утврдува секоја година во височина на разликите помеѓу приходите на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Црна Гора пресметани според просечната стапка на оптоварувањето со придонесите за пензиско и инвалидско осигурување во Југославија и вкупните расходи за пензиското и инвалидското осигурување во Црна Гора.

При определувањето на вкупните расходи за пензиското и инвалидското осигурување на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Црна Гора не се земаат предвид расходите што се покриваат од буџетот на федерацијата.

#### Член 16

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1974 година.

704.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МУЗЕЈОТ НА РЕВОЛУЦИЈАТА НА НАРОДИТЕ И НАРОДНОСТИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Се прогласува Законот за Музејот на револуцијата на народите и народностите на Југославија, што

го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 23 јули 1974 година.

ПР бр. 339  
23 јули 1974 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Киро Глигоров, с. р.

## ЗАКОН ЗА МУЗЕЈОТ НА РЕВОЛУЦИЈАТА НА НАРОДИТЕ И НАРОДНОСТИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА

### Член 1

Музејот на Резолуцијата на народите и народностите на Југославија (во натамошниот текст: Музејот) е установа од заеднички интерес за сите народи и народности на Југославија.

Врз Музејот се применуваат прописите што важат за организациите на здружениот труд, ако со овој закон не е определено поинаку.

Музејот има својство на правно лице.

Седиштето на Музејот е во Белград.

### Член 2

Музејот собира, средува, обработува и излага предмети и документи од историјата на работничкото движење на Југославија, на Народноослободителната војна и Револуцијата и од изградбата на социјалистичкото самоуправни општество; ја запознава јавноста со развојниот пат, со стремежите и со борбата на работничката класа на Југославија и ги негува спомените на големите настани и светлите ликови од борбеното минало на народите и народностите на Југославија со цел за воспитување на новите поколенија во духот на револуционерното наследство на нашите народи и народности.

### Член 3

Во извршувањето на задачите од член 2 на овој закон Музејот организира и поставува постојана изложба и приредува повремена тематски изложби; соработува со соодветните музеи и одделенија на одделни музеи и со научни и други установи, во земјата и во странство; објавува, по потреба, публикации (зборници на трудови, каталози, водичи, разгледници, дијапозитиви, киносторими и сл.); врши конзервации и други работи заради зачувување и заштита на музејските материјали; врши други работи од интерес за запознавање и популаризирање на придобивките од борбата на работничкото движење, од Народноослободителната борба на народите и народностите на Југославија и од социјалистичкиот развој на Југославија.

Музејот соработува со музеите на Револуцијата и на Народноослободителната борба на народите и народностите во републиките и автономните покраини.

### Член 4

Заради извршување на работите и задачите од член 2 на овој закон, Музејот склучува договор со Сојузниот комитет за наука и култура, со кој се утврдуваат програмата и обемот на работите што ќе ги врши Музејот, роковите за нивното извршување и износот на средствата потребни за извршување на утврдените работи и задачи.

### Член 5

Средствата за финансирање на задачите и работите на Музејот што се утврдуваат со договорот од член 4 на овој закон се обезбедуваат во буџетот на федерацијата.

### Член 6

Во одлучувањето за работите определени со овој закон учествуваат во органот на управувањето со Музејот и претставници на заинтересираните органи и организации кои, врз основа на претходна спогодба на Музејот со тие органи и организации, се утврдуваат со статутот на Музејот.

Претставниците на органите и организациите од став 1 на овој член учествуваат во одлучувањето за извршувањето на задачите на Музејот, за основната намена на користењето на средствата за извршување на тие задачи и за донесувањето на програма за развој и програма за работа на Музејот.

### Член 7

Начинот и постапката на одлучувањето за работите од член 6 на овој закон се уредуваат со статутот на Музејот, во согласност со законот.

Се смета дека при одлучувањето за работите од член 6 став 2 на овој закон е постигната согласност ако за определено прашање гласало мнозинство претставници на органите и организациите од член 6 став 1 на овој закон и мнозинство членови на органот на управувањето од редот на членовите на работната заедница на Музејот.

Ако при одлучувањето за прашањата од член 6 став 2 не се постигне согласност, конечна одлука за тие прашања донесува Сојузниот извршен совет.

### Член 8

Директорот на Музејот го поставува и разрешува од должност Сојузниот извршен совет.

Директорот на Музејот е одговорен пред Сојузниот извршен совет за законитоста на работата на Музејот и за извршувањето на задачите и работите од член 2 на овој закон.

Ако при одлучувањето за работите од член 6 став 2 на овој закон директорот на Музејот утврди дека општ или поединечен акт на органот на управувањето со Музејот, освен акт донесен во управна постапка и акт по кој за одлучување е надлежен судот, е во спротивност со законот, ќе го предупреди за тоа органот на управувањето. Ако органот на управувањето и по предупредувањето ќе остане при својот акт, директорот е должен таквиот акт да го запре од извршување и за тоа, во рок од три дена, да го извести Сојузниот извршен совет.

До донесувањето на одлука на Сојузниот извршен совет не може да се изврши актот на органот на управувањето со Музејот чие запирање е извршено.

Ако Сојузниот извршен совет не донесе одлука за поведување постапка за оценување на законитоста на актот од став 3 на овој член во рок од 30 дена од денот на запирањето, престанува да важи одлуката на директорот за запирање на извршувањето на тој акт.

### Член 9

Надзор над работата на Музејот врши Сојузниот комитет за наука и култура.

Сојузниот комитет за наука и култура има право и должност да ги разгледува програмите за развој на Музејот, програмите за работа на Музејот и извршувањето на задачите на Музејот.

Во вршењето на надзорот од став 1 на овој член Сојузниот комитет за наука и култура може да бара од Музејот извештај за извршувањето на задачите и работите на Музејот и известувања и податоци за организацијата и функционирањето на Музејот; за создавањето услови за унапредување на неговата работа и за обезбедувањето средства и други услови за остварување на задачите на Музејот.

Ако утврди дека со вршењето на работите на Музејот не се обезбедуваат или не се обезбедуваат во потребна мера задачите на Музејот утврдени со овој закон, Сојузниот комитет за наука и култура ќе го извести за тоа Сојузниот извршен совет заради преземање соодветни мерки.

#### Член 10

Музејот на Револуцијата на народите на Југославија, основан со Уредбата за основавањето и работата на Музејот на Револуцијата на народите на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/60), ја продолжува работата под називот Музеј на Револуцијата на народите и народностите на Југославија, со задачите и положбата утврдени со овој закон.

#### Член 11

Статутот на Музејот и неговите измени и дополнења ги потврдува Сојузниот извршен совет.

#### Член 12

Внатрешната организација и работата Музејот ќе ги усогласи со одредбите на овој закон во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

#### Член 13

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Уредбата за основавањето и работата на Музејот на Револуцијата на народите на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/60).

#### Член 14

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

705.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СТРАНКИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ И ЗА СТРАНСКАТА ИНФОРМАТИВНА ДЕЈНОСТ ВО ЈУГОСЛАВИЈА

Се прогласува Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 23 јули 1974 година.

ПР бр. 325  
23 јули 1974 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.  
Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Киро Глигоров, с. р.

### ЗАКОН

#### ЗА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СТРАНКИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ И ЗА СТРАНСКАТА ИНФОРМАТИВНА ДЕЈНОСТ ВО ЈУГОСЛАВИЈА

#### I. Уводни одредби

##### Член 1

Внесувањето во Југославија, растурањето и ширењето на странски печат и на други средства за

јавно информирање и масовно комуницирање и положбата на странските информативни установи и на претставниците на странски средства за информирање се уредуваат со овој закон, ако со посебен закон или со меѓународен договор не е определено поинаку.

Заради посестрано меѓусебно запознавање на Југославија со другите земји, странските информативни установи и претставниците на странски средства за информирање уживаат во Југославија, според начелото на реципроцитет, посебни погодности за поширока размена на информации и комуникации, во согласност со начелата на овој закон.

##### Член 2

Странските информативни установи и претставниците на странски средства за информирање се должни во вршењето на информативната дејност да се придржуваат кон прописите на Југославија и да постапуваат во согласност со меѓународните обичаи, во духот на почитувањето на вистината, човечките права и развивање на мирољубива соработка меѓу народите и државите.

##### Член 3

Комуницирањето со странство, со користење на средствата за јавно информирање и комуницирање, е слободно.

Размената на информации помеѓу Југославија и другите земји може да се ограничи, во случаите предвидени во законот, заради заштитата на независноста, безбедноста и слободниот развој на земјата, почитување на слободите и правата на човекот, на јавниот ред и морал, како и заради развивање на меѓународната соработка во духот на Повелбата на Обединетите нации.

Злоупотребата на слободата на јавното информирање и комуницирање повлекува одговорност предвидена со законот.

### II. Странски печат

##### Член 4

Под странски печат (странски печатени работи), во смисла на овој закон се подразбираат периодичните публикации (весници и други листови, списанија, билтени и слично) и други публикации (книги, брошури, списи, каталози, проспекти, плакати, летци, слики, географски карти, цртежи со текст или без текст, музички ноти со текст или објаснување и други слични работи), кои се печатени или на друг начин се умножени во странство, како и работите што се печатени или на друг начин умножени во Југославија од страна на странски издавач или по негов налог, односно за негова сметка.

Како странски печатени работи, во смисла на овој закон се сметаат и билтените на странските дипломатски и конзуларни претставништва во Југославија ако се растураат надвор од дипломатскиот кор или од кругот на определени државни функционери, органи и организации, што ќе ги определи Сојузниот комитет за информации.

Како странски печатени работи, во смисла на овој закон, се сметаат и билтените што ги издаваат странски информативни установи во Југославија.

Како странски печатени работи не се сметаат, во смисла на овој закон, печатени или на друг начин умножени странски печатени работи кои исклучиво служат како упатства за користење апарати или за употреба на лекови, како и техничка документација, ценовници, покани и слично, ако имаат восбичаена содржина.

##### Член 5

Билтените што во Југославија ги издаваат дипломатските или конзуларните претставништва можат да содржат само известувања што служат за запознавање на нивните земји.

На секој примерок од билтените од став 1 на овој член се назначуваат називот и адресата на дипломатското односно конзуларното претставништво, називот и адресата на издавачот и печатарот, бројот на умножените примероци и местото и датумот на печатење односно умножување.

#### Член 6

Внесувањето на странски печатени работи во Југославија е слободно.

По исклучок, за внесување заради растурање или за растурање странски печатени работи кои според својата содржина им се наменети на граѓаните на Југославија, потребна е дозвола.

Дозволата од став 2 на овој член је издава Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, и тоа посебно за секоја странска печатена работа.

По исклучок од одредбата на став 3 од овој член, за периодични публикации дозвола може да се издаде на определено време.

За внесување и растурање на странски печатени работи што ги издаваат Обединетите нации и специјализираните агенции на Обединетите нации, не е потребна дозволатата од став 2 на овој член.

#### Член 7

Со внесување во Југославија на странски печатени работи заради растурање можат да се занимаваат организациите на здружениот труд кои ќе добијат дозвола за тоа според пропис на републиката, односно на автономната покраина на чија територија е нивното седиште и кои, во согласност со запишувањето во судскиот регистар, вршат работи на увоз на странски печатени работи, ако со овој закон не е определено поинаку.

#### Член 8

Организацијата на здружениот труд овластена за внесување на странски печатени работи (член 7) е должна за секоја внесена странска печатена работа, наменета за растурање, да го извести Сојузниот секретаријат за внатрешни работи и тоа веднаш кога ќе ја прими.

Организацијата на здружениот труд од став 1 на овој член е должна да му достави на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, на негово барање, веднаш на увид примерок од внесената странска печатена работа.

#### Член 9

Странски печатени работи можат да растураат организации на здружениот труд кои ќе добијат дозвола за тоа според пропис на републиката односно на автономната покраина на чија територија е нивното седиште.

#### Член 10

Странски печатени работи наменети за саеми или за културни, научни, стопански, спортски и слични приредби кои се одржуваат во Југославија можат, покрај организациите на здружениот труд од член 7 на овој закон, да внесуваат и други домашни и странски организации кои учествуваат на тие саеми односно приредби, ако странските печатени работи се однесуваат на изложениите предмети или на темата на приредбата, односно саемот.

Странските печатени работи од став 1 на овој член не можат да се растураат на саеми, односно на приредба пред да му ги пријави организацијата на здружениот труд, односно друга организација од став 1 на овој член која ги ввела, поединечно означени, на органот определен со републички односно покраински пропис.

Организацијата на здружениот труд, односно друга организација од став 1 на свој член е должна, на органот определен со републички односно покраински пропис, на негово барање, веднаш да му достави на увид примерок од внесената странска печатена работа.

#### Член 11

По исклучок на одредбата од член 7 на овој закон, дипломатските и конзуларните претставништва и странските информативни установи во Југославија можат, врз основа на посебна дозвола, да внесат заради растурање во Југославија одделни периодични и непериодични публикации што се издаваат во нивната земја.

Дозволата од став 1 на овој член ја дава Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, по слободна оцена и тоа посебно за секоја публикација.

Во дозволата од став 2 на овој член се назначуваат особено називот на публикацијата, на кој јазик публикацијата е печатена, датумот и местото на издавање на публикацијата и бројот на примероците што можат да се внесат во Југославија.

Во поглед на публикациите од став 1 на овој член внесени во Југославија сообразно важат одредбите на член 8 од овој закон.

По исклучок од одредбата на член 9 од овој закон, дипломатските и конзуларните претставништва и странските информативни установи во Југославија можат исклучиво непосредно да ги растураат во Југославија публикациите од став 1 на овој член. На тој начин дипломатските и конзуларните претставништва можат да ги растураат во Југославија и билтените што ги издаваат во Југославија (член 5).

#### Член 12

Печатар во Југославија може странска печатена работа да умножи само врз основа на дозвола од органот определен со пропис на републиката односно на автономната покраина на чија територија се наоѓа неговото седиште.

Печатарот што умножил странска печатена работа е должен на органот определен со пропис на републиката односно на автономната покраина, на негово барање, веднаш да му достави на увид примерок од умножената странска печатена работа.

Под печатар, во смисла на овој закон, се подразбира организација на здружениот труд, како и секое друго лице што печати или на друг начин ќе умножи печатена работа.

Одредбата на став 1 од овој член не се применува врз билтените што ги издаваат дипломатските и конзуларните претставништва во Југославија.

#### Член 13

Се забранува внесување во Југославија и растурање на странски печатени работи со кои:

1) се нарушуваат основите на социјалистичкото самоуправни општествено уредување на Југославија и безбедноста на земјата;

2) се пропагира или поддржува агресија или друг акт против човечноста, меѓународното право или целите на Обединетите нации, или на друг начин се загрозува мирот или рамноправната меѓународна соработка;

3) се нарушува одржувањето и развивањето на пријателските односи помеѓу Југославија и другите земји;

4) се навредуваат честа и угледот на народите и народностите на Југославија, на Собранието на СФРЈ, Претседателот на Републиката, Претседателството на СФРЈ, на претседателствата и собранијата на републиките и на автономните покраини;

5) се изнесуваат или пренесуваат неистинити или алармантни вести со кои се загрозува јавниот ред и мир или се вознемирува јавноста;

6) тешко се навредува моралот;

7) му се нанесува штета на воспитувањето на децата и младината;

8) се објавуваат документи или податоци штетни за водењето на кривичната постапка во Југославија.

По исклучок, државните органи, научните и архивските установи можат, заради проучување во рамките на својата дејност да внесат во Југославија

странска печатена работа која има содржина од став 1 на овој член, ако за тоа добијат дозвола што по слободна оценка ја дава Сојузниот секретаријат за внатрешни работи.

Условите и начинот на користење на внесените странски печатени работи од став 2 на овој член, како и користењето и објавувањето на резултатите добиени врз основа на проучувањето на таквите странски печатени работи, државните органи, научните и архивските установи ги регулираат со општ акт.

#### Член 14

Странска печатена работа ќе се одземе без надоместок:

1) ако заради растурање се внесе во Југославија без дозвола, а за нејзино внесување е потребна дозвола (член 6 став 2 и член 11 став 1);

2) ако заради растурање ќе ја внесе во Југославија организација на здружениот труд, друго правно лице или поединец што не се овластени за тоа (член 7 и член 10 став 1);

3) ако ја растура организација на здружениот труд, друго правно лице или поединец што не се овластени за тоа или ако се растура пред да му се пријави на надлежниот орган (член 9 и член 10 став 2) или ако се растура спротивно на одредбата од член 11 став 5 на овој закон;

4) ако внесувањето или растурањето во Југославија е забрането со решение (член 59), освен ако по дозвола од надлежниот орган е внесена заради употреба од страна на државен орган, научна и архивска установа (член 13 став 2);

5) ако во Југославија ја умножува печатар без дозвола од надлежниот орган (член 12) или ако нејзината содржина е спротивна на одредбите од член 5 став 1 и член 52 на овој закон.

### III. Странски филм и други странски средства за масовно комуницирање

#### Член 15

Под странски филм во смисла на овој закон, се подразбира секој филм произведен во странство и филм што во Југославија самостојно го произвело странско правно лице или странски државјанин.

Како странски филм, во смисла на овој закон, се смета и филм произведен во Југославија во копродукција на странски и домашен копродуцент ако, според прописи на републиката односно на автономната покраина на чија територија е седиштето на домашниот копродуцент, тој филм не се смета како домашен филм.

#### Член 16

Странско правно лице и поединец можат во Југославија да снимаат телевизиски, документарни и други информативни филмови врз основа на дозвола од органот определен со пропис на републиката односно на автономната покраина на чија територија се има намера да се снимаат такви филмови.

Ако се има намера да се снима филм на територија на две или повеќе републики односно автономни покраини, дозвола за снимање дава надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина на чија територија ќе започне снимањето, во согласност со надлежниот орган во републиките односно во автономните покраини во кои се има намера снимањето да продолжи.

Странско правно лице односно поединец што има намера да снима филм во Југославија, е должен заради добивање дозвола да поднесе пријава до органот од став 1 на овој член во која ќе наведе податоци за местото и времето на снимањето. Кон пријавата се приложува и сценарио или синопсис на снимањето.

Одредбите на ст. 1 до 3 на овој член не се применуваат врз снимањето на актуелните настани што непосредно се снимаат без сценарио односно синопсис, ако тоа не им е спротивно на интересите на Југославија.

Поблиски прописи за снимањето во смисла на одредбите на ст. 1 до 4 од овој член донесува Сојузниот извршен совет.

#### Член 17

Организацијата на здружениот труд или друга организација односно орган што во Југославија внесе странски филм и производителот на странски филм произведен во Југославија (член 15), должни се веднаш по внесувањето на филмот во Југославија односно по завршувањето на филмот произведен во Југославија да го известат за тоа органот определен со пропис на републиката односно на автономната покраина и да наведат определени податоци за филмот и за неговата содржина.

Организацијата, органот, односно производителот на странски филм од став 1 на овој член е должен на органот определен со пропис на републиката односно на автономната покраина, на негово барање, да му достави копија од филмот на увид.

Одредбите на ст. 1 и 2 од овој член не се применуваат врз филмовите наменети за прикажување на телевизија, ако тие исклучиво содржат актуелни информации што не им се спротивни на интересите на Југославија.

#### Член 18

Внесувањето, прометот и јавното прикажување во Југославија на странски филмови се уредуваат со пропис на републиката односно на автономната покраина на чија територија филмот се внесува, односно на чија територија филмот се пушта во промет, односно се прикажува, ако со овој закон не е определено поинаку.

#### Член 19

Се забранува внесување, промет и јавно прикажување на странски филмови со кои се врши некое од дејствијата од член 13 став 1 на овој закон.

Во поглед на внесувањето во Југославија филмови чие внесување е забрането, сообразно важи одредбата на член 13 став 2 од овој закон.

#### Член 20

Копии на странски филм ќе се одземат без надоместок:

1) ако ги внесе во Југославија организација на здружениот труд, друго правно лице, орган или поединец, спротивно на овој закон или на прописите на републиката односно на автономната покраина (член 18);

2) ако странскиот филм се внесе во Југославија или јавно се прикаже или се пушти во промет иако тоа е забрането со решение (член 59).

#### Член 21

Се забранува емитување преку телевизија, односно преку радио на странски филм, на друг видеоматеријал и аудитивен материјал со кои се врши некое од дејствијата од член 13 став 1 на овој закон.

#### Член 22

Се забранува внесување, растурање и јавна репродукција на странски дијапозитиви, фонограми, видеограми и други слични средства, внесување и растурање на странски филмови за приватно прикажување, како и внесување, растурање и јавна употреба на значки и други предмети од странско потекло со кои се врши некое од дејствијата од член 13 став 1 на овој закон.

## Член 23

Странски телевизиски филм и други материјали, средства и предмети од чл. 21 и 22 на овој закон можат да се одземат без надоместок ако нивно смитување, внесување, растурање, јавна репродукција односно јавна употреба е забранета со решение (член 59).

## Член 24

Странското потекло на филм и на други материјали, средства и предмети од чл. 21 и 22 на овој закон се определува во смисла на член 15 од овој закон.

## IV. Претставници на странски средства за информирање

## Член 25

Претставници на странски средства за информирање, во смисла на овој закон, се дописништвата и постојаните дописници на странски новински агенции и на странски периодични публикации во Југославија.

Се смета дека постои дописништво на странска новинска агенција, односно на странски периодични публикации (странско дописништво) ако странска новинска агенција или странска периодична публикација имаат во Југославија најмалку двајца постојани дописници кои поврзано вршат информативна дејност, или еден постојан дописник и најмалку двајца постојани службеници.

## Член 26

Под странска новинска агенција, во смисла на овој закон, се подразбира претпријатие или установа чие главно седиште е во странство и чија основна дејност е собирање и растурање на информации заради редовно известување на јавноста.

Со странска новинска агенција се изедначуваат странска радио-станица, радио-телевизиска станица, телефото-станица, фото-агенција, странско претпријатие за снимање филмски новини и друго странско претпријатие или установа која се занимава со собирање и растурање на информации.

## Член 27

Како постојани дописници на странски новински агенции и на странски периодични публикации (постојани странски дописници) се сметаат дописниците на странски новински агенции или на странски периодични публикации, фото-репортерите и филмските и телевизиските сниматели што работат за странска новинска агенција односно за странска периодична публикација, без оглед на тоа дали се странски или југословенски државјани, а на кои тоа им е единствено занимање, ако се определени во тоа својство да вршат дејност и да престојуваат во Југославија подолго време од 30 дена.

Странските новински агенции и странските периодични публикации можат за вршење на информативната дејност во Југославија да имаат соработници, странски или југословенски државјани на кои таа дејност не им е единствено занимање, ако се определени во тоа својство да вршат дејност и да престојуваат во Југославија подолго време од 30 дена.

## Член 28

Странските дописништва, постојаните странски дописници и постојаните службеници на странските дописништва не можат својата дејност да ја вршат пред да се регистрираат кај Сојузниот комитет за информации.

Барање за регистрирање на странско дописништво и на постојан странски дописник поднесува главната дирекција на странската новинска агенција или на странската периодична публикација, а барање за регистрирање на постојан службеник на странско дописништво — раководителот на странското дописништво.

За регистрирање на странско дописништво, на постојан странски дописник и постојан службеник на странско дописништво решение донесува Сојузниот комитет за информации.

Решението за барањето за регистрирање од став 1 на овој член се донесува по слободна оцена и не се образложува.

## Член 29

По барање од странска новинска агенција односно странска периодична публикација можат како нивни постојани дописници во Југославија да се регистрираат и нивните дописници во некоја друга земја кои одвреме навреме престојуваат во Југославија заради вршење на информативна дејност.

За време на престојот во Југославија дописниците од став 1 на овој член имаат исти права и обврски како и другите постојани странски дописници.

## Член 30

Странските новински агенции и странските периодични публикации можат во Југославија да имаат и привремени дописници.

Како привремени дописници се сметаат дописниците на странски новински агенции или на странски периодични публикации определени во својството на дописник да престојуваат во Југославија пократко време од 30 дена.

## Член 31

Барањето за регистрирање на странско дописништво содржи назив на странската новинска агенција односно на странската периодична публикација која установува дописништво, назначување на седиштето на дописништвото и име и презиме на постојаниот странски дописник кој ќе раководи со дописништвото и ќе одговара за неговата работа.

Барањето за регистрирање на постојан странски дописник, било тој да ја врши информативната дејност самостојно или во рамките на странското дописништво, мора да ги содржи следните податоци:

- 1) име и презиме на дописникот,
- 2) датум, место и држава во која е роден,
- 3) државјанство.
- 4) назив на странската новинска агенција, односно на странската периодична публикација за која дописникот работи.
- 5) држава, место и датум на издавањето и број на патната исправа на дописникот, односно број на личната карта ако дописникот е југословенски државјанин.

6) место и адреса во странство, ако дописникот одвреме навреме престојува и врши информативна дејност во Југославија (член 29).

Барањето за регистрирање на постојан службеник на странско дописништво ги содржи податоците од точ. 1 до 5 став 2 на овој член и назначување на работното место на кое ќе работи службеникот.

Кон барањето за регистрирање на лицата од ст. 2 и 3 на овој член се прилагаат две фотографии и дозвола за престој во Југославија, ако односното лице не е југословенски државјанин.

## Член 32

Решението за регистрирање на странско дописништво односно на постојан странски дописник се издава со рок на важење од 2 години

## Член 33

На странски дописништво, односно на постојан странски дописник може по истекот на две години работа во Југославија правото да врши информативна дејност да му се продолжува за по две години.

Заради продолжување на правото на вршење информативна дејност на странско дописништво односно на постојан странски дописник во Југославија, странската новинска агенција односно странската периодична публикација поднесува до Сојузниот комитет за информации барање за продолжување на работата на дописништвото односно на дописникот, најдоцна на 15 дена пред истекот на времето за кое има право да врши информативна дејност.

Во барањето од став 2 на овој член мораат да се наведат и промените на податоците наведени во барањето за регистрирање на странско дописништво односно на постојан странски дописник (член 31) што настанале во меѓувреме.

## Член 34

Регистрираните постојани странски дописници имаат, заради вршење на својата информативна дејност, погодности определени со сојузен закон или со пропис донесен врз основа на сојузен закон, во согласност со начелото на реципроцитет.

На регистрираниот постојан странски дописник му се издава легитимација која служи како доказ дека нејзиниот имател е овластен на територијата на Југославија да се занимава со собирање информации заради известување определена странска новинска агенција односно странски лист.

Легитимациите од став 2 на овој член ги издава и за нив води евиденција Сојузниот комитет за информации.

Легитимацијата важи две години. Продолжувањето на важењето на легитимацијата се врши пред истекот на времето за кое е издадена.

Постојан странски дописник што ќе престане да врши работи на странски дописник во Југославија е должен да му ја врати на Сојузниот комитет за информации легитимацијата во рок од 3 дена од денот на престанувањето на вршењето на работите на странски дописник во Југославија.

## Член 35

Странската новинска агенција и странската периодична публикација се должни за секоја промена на раководителот на странското дописништво да го известат Сојузниот комитет за информации во рок од 8 дена од денот на настанатата промена.

Раководителот на странското дописништво е должен да му ја пријави на Сојузниот комитет за информации промената на податоците од член 31 став 2 точ. 1, 3, 4, 5 и 6 и промената на податоците од став 3 на тој член, кои се однесуваат на него и на дописниците и службениците на дописништвото, во рок од 8 дена од денот на настанатата промена.

Според одредбата на став 2 од овој член се должни да постапат и другите постојани странски дописници што се регистрираат според одредбите на овој закон.

## Член 36

Странските дописници имаат право од Југославија да им испраќаат информации на своите новински агенции односно периодични публикации без каква и да е пријава или одобрение.

Странските дописници не можат да се занимаваат со снабдување со информации на југословенски листови, организации на здружениот труд, други правни лица, органи и граѓани.

Странските дописници не можат преку анкета да собираат податоци и мислења од југословенски листови, организации на здружениот труд, други правни лица, органи и граѓани.

## Член 37

Сојузниот комитет за информации, во рамките на својот делокруг, се грижи на постојаните и на привремените странски дописници да им се олесни пристапот до изворите за информации и им дава потребна помош во работата.

## Член 38

Сојузниот комитет за информации може од својот регистар да избрише странско дописништво односно постојан странски дописник ако не се придржува кон важечките прописи или норми за вршење на информативната дејност (член 2).

Постојан странски дописник ќе се брише од регистарот ако во Југославија биде осуден на безусловна казна затвор над шест месеци или на казна строг затвор, или ако му биде ускратено правото на понатамошен престој во Југославија.

## Член 39

Одредбите на член 28, член 31 ст. 2 и 4, чл. 32 и 33, член 35 ст. 2 и 3, чл. 36, 37 и 38 на овој закон важат и за соработниците на странските новински агенции и на странските периодични публикации (член 27 став 2).

## V. Странски информативни установи

## Член 40

Заради известување на југословенската јавност за настаните и појавите во своите земји странските држави можат во Југославија да основаат свои информативни установи (странски информативни установи) врз основа на договор склучен помеѓу странската држава и Југославија.

Меѓународните организации можат во Југославија да основаат информативни установи врз основа на договор склучен со Југославија.

## Член 41

Странските информативни установи можат во Југославија да ги вршат оние видови и форми на информативна дејност и во оној обем што е утврден со договор склучен помеѓу странската држава, односно меѓународната организација, и Југославија.

## Член 42

Странските информативни установи не можат да вршат информативна дејност пред да се регистрираат кај Сојузниот комитет за информации.

## Член 43

Барањето за регистрирање на странска информативна установа мора да ги содржи следните податоци:

- 1) назив на основачот на установата;
- 2) видови, форми и обем на информативната дејност на установата;
- 3) име и презиме и државјанство на раководителот, застапникот и персоналот на установата;
- 4) кои простории ќе користи установата;
- 5) адреса на установата.

Кон барањето за регистрирање на странска информативна установа се приложуваат правилата на установата.

## Член 44

Правилата на странската информативна установа мораат да содржат особено одредби за: називот и седиштето на установата; за видовите и формите на дејноста на установата и за начинот на кој ќе се врши дејноста; за внатрешната организација, органите и застапувањето на установата; за изворите на средства на установата и за намената на имотот на установата во случај на престанување на работата.



## Член 45

Решение за регистрирање на странска информативна установа донесува Сојузниот комитет за информации.

Решението од став 1 на овој член содржи особено: назив и седиште на странската информативна установа, име и презиме на раководителот на установата, име и презиме на лицето што ја застапува установата и видови, форми и обем на информативната дејност на установата.

Со донесувањето на решението од став 1 на овој член странската информативна установа стекнува право да врши дејност во Југославија.

## Член 46

Регистрирање на странска информативна установа ќе се одбие ако установата не ги исполнува условите предвидени со овој закон, со друг пропис што важи на територијата на која установата има намера да ја врши својата дејност, односно со меѓународен договор.

## Член 47

Ако во текот на работата на странската информативна установа се променат одделни податоци од член 43 на овој закон, или ако се изменат правилата на установата, раководителот на установата е должен секоја промена да му ја пријави на Сојузниот комитет за информации во рок од осум дена од денот на настанатата промена.

Основачот на странската информативна установа е должен да му го пријави на Сојузниот комитет за информации престанувањето на работата на установата.

## Член 48

Странската информативна установа е граѓанско правно лице.

За обврските на странската информативна установа солидарно одговара и нејзиниот основач, ако со меѓународен договор не е предвидено поинаку.

## Член 49

Раководителот и другиот персонал на странска информативна установа мора да се регистрираат кај Сојузниот комитет за информации.

Врз лицата од став 1 од овој член сообразно се применуваат одредбите на член 28 ст. 2 и 4 и на член 31 од овој закон.

Лицата од став 1 на овој член не можат да вршат работи на странска информативна установа пред да се регистрираат кај Сојузниот комитет за информации.

Раководител и друг персонал на странска информативна установа не можат да бидат лица што се вработени во дипломатско или конзуларно претставништво на странска држава.

На раководителот на странска информативна установа, на неговите заменици и помошници, им се издава легитимација согласно со одредбите на член 34 од овој закон. Во поглед на издавањето и враќањето на легитимацијата сообразно се применуваат одредбите на член 34 од овој закон.

## Член 50

Странска информативна установа не може да биде сместена во зграда на дипломатско или конзуларно претставништво на странска држава ниту во стабени простории на лица што уживаат дипломатски имунитет.

Просториите на странска информативна установа не можат да се отстапуваат на употреба.

## Член 51

Странска информативна установа може самостојно и непосредно да внесува во Југославија странски печатени работи исклучиво за потребите на својата читалница и библиотека, ако со овој закон не е определено поинаку (член 11),

Странска информативна установа е должна на органот определен со прописот на републиката, односно на автономната покраина, на чија територија се наоѓа нејзиното седиште да му доставува список на внесените странски печатени работи за потребите на својата читалница односно библиотека, со назначување на бројот на примероците што ги внела.

Во поглед на внесувањето во Југославија на странски печатени работи од став 1 на овој член се применуваат одредбите на член 6, член 13 став 1, чл. 14, 59 и 60, член 61 став 1 точка 1 и на член 62 од овој закон.

## Член 52

Билтенот што го издава странска информативна установа може да содржи само известувања што служат за запознавање на нејзината земја односно известувања за дејноста на меѓународната организација што ја основала установата и известувања за прашањата со кои се занимава односната меѓународна организација.

## Член 53

На секој примерок на билтенот од член 52 на овој закон мораат да бидат назначени: име, презиме и адреса на одговорниот уредник; назив и адреса на издавачот и печатарот; број на умножените примероци на билтенот; број на дозволата за умножување и назив на органот што ја издал дозволата (член 12) и место и датум на умножувањето на билтенот.

Печатарот е должен по еден примерок од секој број на билтенот веднаш по умножувањето да му достави на органот определен со пропис на републиката, односно на автономната покраина на чија територија е умножен билтенот и на органот определен со пропис на републиката, односно на автономната покраина, на чија територија се наоѓа седиштето на странската информативна установа.

## Член 54

Странски информативни установи не можат преку анкета или на друг начин да прибираат податоци или мислења од југословенски листови, правни лица, органи и граѓани.

## Член 55

Странска информативна установа може во Југославија да внесува филмови што содржат информации за предели, настани, појави, дејности или личности на земјата на која ѝ припаѓа таа установа и тоа во границите на нејзината регистрирана дејност ако со меѓународен договор не е предвидено поинаку.

Ако странска информативна установа јавно прикажува филмови, за јавното прикажување на секој филм мора да има дозвола од органот определен со пропис на републиката односно на автономната покраина на чија територија има намера да го прикаже филмот.

Странска информативна установа може надвор од нејзините простории да организира информативни изложби, предавања и слични активности само врз основа на дозвола од органот определен со пропис на републиката односно на автономната покраина на чија територија се организира информативната изложба, предавањето, односно друга слична активност и само со посредство на организација на здружениот труд или на друга организација која ќе добие дозвола за тоа од надлежниот орган.

Странска информативна установа не може во свои простории да организира изложби, предавања или слични активности заедно со домашни организации на здружениот труд, со други правни лица, со органи и граѓани.

Во дозволата од став 2, односно став 3 на овој член мораат да бидат назначени називот, времето и местото на прикажувањето на филмот, односно времето и местото на одржувањето на изложбата, предавањето или сличната активност.

## Член 56

Странска информативна установа е должна уредно да води книги за своето материјално и финансиско работење.

Прописи за начинот на водењето на книгите од став 1 на овој член донесува сојузниот секретар за финансии.

## Член 57

Сојузниот комитет за информации може да ја ограничи или забрани работата на странска информативна установа:

1) ако во вршењето на својата дејност не се придржува кон важечките прописи или норми за извршувањето на информативната дејност или кон меѓународниот договор, односно кон договорот склучен со меѓународна организација (член 2);

2) ако странската држава на која ѝ припаѓа установата ја ограничи или забрани работата на југословенска информативна установа на својата територија спротивно на одредбите од склучениот меѓународен договор.

## Член 58

Одредбите на овој закон што се однесуваат на странски информативни установи се применуваат сообразно и врз странските туристичко-информативни установи што се основаат врз основа на договор склучен помеѓу Југославија и странската држава.

## VI. Заеднички одредби

## Член 59

Сојузниот секретар за внатрешни работи донесува решенија за забрана на внесувањето и растурањето на странски печатени работи во Југославија (член 13).

Органот определен со пропис на републиката односно на автономната покраина донесува решение:

1) за забрана на внесување односно за забрана на промет и јавно прикажување на странски филм (член 19);

2) за забрана на емитувањето преку телевизија односно преку радио на странски филм и друг странски видео-материјал и аудитивен материјал (член 21);

3) за забрана на внесување, растурање и јавна репродукција на странски дијапозитиви, фонограми, видеограми и други слични средства; внесување и растурање на странски филмови за приватно прикажување како и внесување, растурање и јавна употреба на значки и други предмети од странско потекло (член 22).

Решението за забрана од ст. 1 и 2 на овој член се донесува по скратена постапка, врз основа на слободна оценка. Во решението се наведува законскиот основ на забраната и тоа не мора да биде објаснето.

Решението од ст. 1 и 2 на овој член веднаш е извршно.

## Член 60

Забраната на внесување и забраната на растурање на странска периодична публикација може да се однесува на определена периодична публикација воопшто или само на нејзин одделен број.

Решението со кое е изречена забрана на внесување односно забрана на растурање на определена странска периодична публикација воопшто може да се укине со решение, ако повеќе не постојат причините поради кои била изречена забраната.

Решението за забрана од член 59 став 1 на овој закон и решението за укинување на решението за забрана од став 2 на овој член се објавуваат во „Службен лист на СФРЈ“.

## Член 61

Органот определен со пропис на републиката односно на автономната покраина донесува решение:

1) за одземање на странска печатена работа (член 14);

2) за одземање на копија на странски филм (член 20);

3) за одземање на странски телевизиски филм и друг материјал и средства и предмети од странско потекло (член 23).

Решението од став 1 на овој член се донесува по скратена постапка и веднаш е извршно.

## Член 62

Се овластува сојузниот секретар за внатрешни работи да донесе прописи за постапувањето со работите одземени според чл. 14, 20 и 23 на овој закон.

## Член 63

Против решението со кое се одбива барањето за регистрирање на странско дописништво, постојан странски дописник, соработник и постојан службеник на странско дописништво (чл. 28 и 39), решението за бришење од регистарот на странско дописништво, постојан странски дописник, соработник и постојан службеник на странско дописништво (чл. 38 и 39), решението со кое се одбива регистрирање на странска информативна установа односно на странска туристичко-информативна установа (чл. 48 и 58), решението со кое се одбива издавање на доволата од член 55 ст. 2 и 3 на овој закон и решението со кое се ограничува односно забранува работата на странска информативна установа (член 57), односно на странска туристичко-информативна установа (член 58), не може да се изјави жалба.

## VII. Надзор

## Член 64

Надзор над работата на странски информативни установи и претставници на странски средства за информирање во поглед на нивната информативна дејност вршат надлежните сојузни органи во рамките на својот делокруг.

Надзор во поглед на применувањето на прописите од страна на странски информативни установи и претставници на странски средства за информирање со кои се уредуваат други прашања во врска со нивната работа вршат надлежните органи во рамките на својот делокруг.

Во вршењето надзор од ст. 1 и 2 на овој член надлежните органи во рамките на утврдениот делокруг имаат право да бараат потребни податоци и известувања од странските дописништва и странските информативни установи и да вршат непосреден увид во нивните простории, книги и друга документација за материјалното и финансиското работење и за бројната состојба на персоналот.

Странските информативни установи се должни да му достават на Сојузниот комитет за информации до крајот на март годишен извештај за својата работа, за материјалното и финансиското работење и за бројната состојба на персоналот во изминатата година.

## VIII. Казвени одредби

## Член 65

Тој што спротивно на забраната изречена со извршно решение според одредбата на член 59 од овој закон внесе или растура странска печатена работа, внесе или јавно прикаже странски филм, емитува преку радио или телевизија странски филм или друг странски видео-материјал или аудитивен материјал, внесе или растура или јавно репродуци-

ра странски дијалогитиви, фонограми, видеотрама или други слични средства, внесе или растура странски филм за приватно прикажување, внесе или растура или јавно употреби значки или други предмети од странско потекло, ќе се казни најмалку со затвор од три месеци.

#### Член 66

Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружениот труд или друго правно лице:

1) ако без дозвола внесе странска печатена работа заради растурање или без дозвола растура странска печатена работа (член 6 став 2);

2) ако без дозвола се занимава со внесување на странски печатени работи заради растурање (член 7);

3) ако за внесена странска печатена работа наменета за растурање не го извести веднаш Сојузниот секретаријат за внатрешни работи (член 8 став 1), или ако на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, на негово барање, веднаш откако ќе ја прими, не му достави на увид примерок од внесената странска печатена работа (член 8 став 2);

4) ако без дозвола растура странска печатена работа (член 9);

5) ако странска печатена работа внесе за саем или за културна, научна, стопанска, спортска, или слична приредба, која не се однесува на изложениите предмети или на темата на приредбата односно саемот (член 10 став 1), или ако странската печатена работа внесена заради растурање на саеми или на културни, научни, стопански, спортски и слични приредби, ја растура пред да му ја пријави на пропишаниот начин на надлежниот орган (член 10 став 2), или ако, на негово барање, веднаш не му достави на увид примерок од внесената странска печатена работа (член 10 став 3);

6) ако странска печатена работа умножува без дозвола од надлежниот орган (член 12 став 1) или ако на надлежниот орган, на негово барање, веднаш не му достави на увид примерок од умножената странска печатена работа (член 12 став 2);

7) ако без дозвола од надлежниот орган во Југославија снима репортажен, документарен, телевизиски или информативен филм (член 16 став 1);

8) ако веднаш по внесувањето на странски филм во Југославија или веднаш по производството на странски филм во Југославија не го извести за тоа надлежниот орган или ако не ги наведе определените податоци за филмот (член 17 став 1), или ако на надлежниот орган, на негово барање, не му достави веднаш на увид копија од филмот (член 17 став 2);

9) ако на секој примерок од билтенот на странска печатена установа што ќе го умножи не назначи кој и да било од пропишаните податоци (член 53 став 1), или ако веднаш по умножувањето на билтенот на странска информативна установа не им достави примерок од билтенот на определените органи (член 53 став 2);

10) ако во простории на странска информативна установа заедно со таа установа организира изложба, предавање или слична активност (член 55 став 4).

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружениот труд или во друго правно лице со парична казна од 500 до 10.000 динари.

Поединец што ќе стори прекршок од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 500 до 10.000 динари или со казна затвор до два месеца.

#### Член 67

Со парична казна од 3.000 до 15.000 динари ќе се казни за прекршок поединец:

1) ако како постојан странски дописник или соработник на странска новинска агенција или на странска периодична публикација во Југославија врши информативна дејност или ако врши работа

како постојан службеник на странско дописништво а не е регистриран кај определените орган како постојан странски дописник, односно како соработник на странска новинска агенција или на странска периодична публикација односно како постојан службеник на странско дописништво (член 28 став 1);

2) ако како раководител на странско дописништво или како постојан странски дописник или како соработник на странска новинска агенција или на странска периодична публикација врши информативна дејност во Југославија по истекот на определеното време (член 32 и член 33 став 1), или таа дејност ја врши по бришењето од регистарот (член 33), или ако во определените рок на надлежниот орган не му ја врати легитимацијата (член 34 став 5), или ако во пропишаниот рок не поднесе пријава за промена на определени податоци (член 35);

3) ако како странски дописник или соработник на странска новинска агенција или на странска периодична публикација му дава на некој југословенски лист, правно лице, орган или граѓанин информации или ако ја известува југословенската јавност (член 36 став 2), или ако преку анкета прибира податоци или мислења од југословенски лист, правно лице, орган или граѓанин (член 36 став 3);

4) ако врши работи за странска информативна установа пред да е регистриран кај надлежниот орган (член 49 став 3), или ако во определените рок по престанувањето на вршењето на работите за странска информативна установа не му ја врати легитимацијата на надлежниот орган (член 49 став 5);

5) ако како раководител на странско дописништво не му ги достави на определените органи, на негово барање, во оставениот рок податоците односно известувањата за дејноста на странското дописништво, или ако го спречи или попречи определените органи во вршењето на непосреден увид во неговите простории, книги или друга документација за материјалното или финансиското работење или за бројната состојба на персоналот (член 64 став 3).

#### Член 68

Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок странска информативна установа:

1) ако без посебна дозвола растура одделни периодични, односно непериодични публикации (член 11 став 1), или ако одделни периодични односно непериодични публикации растура спротивно на одредбата на член 11 став 5;

2) ако на определените органи во пропишаниот рок не му ја пријави промената на податоците или измената на своите правила (член 47);

3) ако за вршењето на своите работи користи лице што не е регистрирано кај надлежниот орган (член 49 став 1), или ако за вршењето на своите работи користи лице што е вработено во дипломатско конзуларно претставништво на странска држава (член 49 став 4);

4) ако свои простории отстапи на друг на употреба (член 50 став 2);

5) ако во Југославија внесе странска печатена работа што не ѝ е исклучиво потребна за нејзината читалница или библиотека (член 51 став 1), или ако на определените органи по внесувањето на странската печатена работа за потребите на својата читалница или библиотека веднаш не му достави список на внесените печатени работи или ако не го назначи бројот на внесените примероци од секоја странска печатена работа (член 51 став 2);

6) ако издава билтен надвор од рамките на својата регистрирана дејност (член 52);

7) ако на секој одделен број на билтенот што го издава не назначи некој од пропишаните податоци (член 53 став 1), или ако од секој одделен број на билтенот веднаш по умножувањето не му достави на определените органи по еден примерок (член 53 став 2);

8) ако во Југославија преку анкета или на друг начин прибира податоци или мислења од југословенски листови, од правни лица, органи и граѓани (член 54);

9) ако внесе филм спротивно на одредбата од член 55 став 1 на овој закон, или ако јавно прикаже филм без дозвола или спротивно на дадената дозвола (член 55 став 2), или ако надвор од своите простории организира информативна изложба, предавање, или слична активност спротивно на одредбата од член 55 став 3 на овој закон, или ако во своите простории организира изложба, предавање или слична активност заедно со југословенска организација, со друго правно лице, орган или граѓанин (член 55 став 4);

10) ако не води или непрописно води книги за своето материјално или финансиско работење (член 56);

11) ако на определениот орган, на негово барање, во оставениот рок, не му ги достави податоците и известувањата за дејноста на странска информативна установа или ако го спречи или попречи определениот орган во вршењето на непосреден увид во нејзините простории, книги или друга документација за материјалното или финансиското работење или за бројната состојба на персоналот, или ако на определениот орган, во пропишаниот рок, не му достави годишен извештај за својата работа, за материјалното и финансиското работење и за бројната состојба на персоналот (член 64 ст. 3 и 4).

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во странската информативна установа со парична казна од 500 до 10.000 динари.

#### Член 69

Странска туристичко-информативна установа која во врска со својата дејност ќе стори прекршок од член 68 став 1 на овој закон, ќе се казни за прекршокот со парична казна од 10.000 до 50.000 динари, а одговорното лице во странската туристичко-информативна установа — со парична казна од 500 до 10.000 динари.

### IX. Пресдни и завршни одредби

#### Член 70

За раководителот и другите лица вработени во странски информативни установи и странски туристичко-информативни установи, за кои не е поднесено барање за регистрирање до денот на влегувањето во сила на овој закон, барањето за регистрирање според одредбите на овој закон мора да се поднесе во рок од два месеца од денот на неговото влегување во сила.

Лицата од став 1 на овој член за кои во определениот рок не ќе биде поднесено барање за регистрирање односно што не ќе бидат регистрирани, не можат по истекот на рокот од став 1 на овој член да вршат работи за странска информативна установа односно за странска туристичко-информативна установа.

Странските информативни установи и странските туристичко-информативни установи што постојат во Југославија се должни да поднесат податоци за регистрирање определени со овој закон и својата дејност да ја усогласат со одредбите на овој закон во рок од три месеци од денот на неговото влегување во сила. На странската информативна установа односно на странската туристичко-информативна установа што не ќе постави според таа одредба, со истекот на наведениот рок ѝ престанува правото да врши дејност.

#### Член 71

Дозволата за внесување заради растурање или за растурање на периодична публикација, што е издадена на неопределено време (член 68 став 3 од

Законот за печатот и за другите видови информации — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), пред влегувањето во сила на овој закон, важи две години од денот на неговото влегување во сила.

#### Член 72

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат одредбите на чл. 67 до 79, 91 до 115 и 125 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65) и Правилникот за регистрирањето и работата на странските дописништва и странските дописници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/61).

До донесувањето на прописи на републиките односно на автономните покраини со кои ќе се регулираат определени прашања во врска со внесувањето и растурањето во Југославија странски печатни работи (чл. 7 и 9) и во врска со внесувањето и јавното прикажување на странски филмови (член 18), ќе се применуваат прописите со кои тие прашања се регулирани и кои важат на денот на влегувањето во сила на овој закон.

#### Член 73

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

706.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ РЕГИСТАР НА БРОДОВИТЕ

Се прогласува Законот за Југословенскиот регистар на бродовите, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 23 јули 1974 година.

ПР бр. 336

23 јули 1974 година

Београд

Претседател  
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател  
на Собранието на  
СФРЈ.

Киро Глигоров, с. р.

### ЗАКОН

#### ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ РЕГИСТАР НА БРОДОВИТЕ

#### Член 1

Југословенскиот регистар на бродовите (во понатамошниот текст: Југорегистарот) е установа што врши стручни и технички работи кои се од интерес за остварувањето на функциите на федерацијата утврдени со овој закон.

#### Член 2

Врз Југорегистарот се применуваат прописите што важат за организациите на здружениот труд, ако со овој закон не е определено поинаку.

#### Член 3

Југорегистарот има својство на правно лице. Седиштето на Југорегистарот е во Сплит.

## Член 4

Југорегистарот за потребите на органите на федерацијата ги врши следните работи:

1) ја утврдува способноста за пловидба на бродовите на Југословенската трговска морнарица (во понатамошниот текст: поморски бродови) и на југословенските пловила за внатрешна пловидба определени со сојузен закон (во понатамошниот текст: пловила за внатрешна пловидба) со вршење надзор над градбањето или преправањето, односно со вршење преглед на тие бродови и пловила во пловидбата;

2) ја утврдува сигурноста на уредите за товарење и истоварување товари на поморските бродови и на пловилата за внатрешна пловидба определени со сојузен закон;

3) врши баждарење на поморските бродови и на пловилата за внатрешна пловидба определени со сојузен закон;

4) им издава на поморските бродови и на пловилата за внатрешна пловидба определени со сојузен закон исправи за чие издавање е овластен со закон;

5) ги утврдува типовите на уреди, машини, опрема и материјали кои на поморските бродови и на пловилата за внатрешна пловидба определени со сојузен закон служат за одржување на нивната способност за пловидба;

6) ја утврдува за воени услови способноста за пловидба на поморските бродови и на пловилата за внатрешна пловидба определени со сојузен закон, чиј надзор над градбата или преправката, односно преглед, заради утврдување на нивната способност за пловидба, го врши Југорегистарот, на начинот определен во точка 1 на овој став;

7) донесува технички правила со кои се осигурува конструктивна и техничка способност за пловидба на поморските бродови и на пловилата за внатрешна пловидба определени со сојузен закон и конструктивна и техничка сигурност на нивните уреди, машини, опрема и материјали што служат за одржување на безбедноста на пловидбата на тие бродови и пловила, за заштита при работата на членовите на екипажот и на другите лица на бродовите и пловилата и за спречување загадување на морињата и на водите на внатрешните пловни патишта;

8) донесува технички правила со кои се осигурува конструктивна и техничка сигурност на уредите за товарење и истоварување товари на поморски бродови и на пловилата за внатрешна пловидба определени со сојузен закон;

9) донесува технички правила за начинот на мерење и пресметување на регистарската тонажа, односно истиснината при разни газења при баждарењето на поморски бродови, на поморски чамци и на пловила за внатрешна пловидба;

10) ги донесува техничките правила од точка 7 на овој став за поморските бродови и за пловилата за внатрешна пловидба (точка 6 на овој став) во воени услови и техничките правила за средствата за заштита од воени дејства на тие средства и пловила и членовите на нивните екипажи;

11) ги следи и ги проучува причините за хаварији на поморските бродови и на пловилата за внатрешна пловидба определени со сојузен закон што се предизвикали од неисправности или недостатоци на конструкцијата на трупот, машините, уредите и опремата што служат за безбедност на пловидбата — заради предлаѓање и преземање мерки за нивното спречување.

Југорегистарот може, на барање од корисници и со надоместок, да им определува класа на југословенски и на странски поморски бродови и на пловила за внатрешна пловидба врз основа на своите правила за класификација на тие бродови, односно пловила, и да врши други стручни и технички работи за потреби на органите на други општествено-политички заедници, на организации на здружениот труд и други домашни и странски организации и заедници и на приватни лица, ако вр-

шењето на тие работи не би им штетило на вршењето на работите од став 1 на овој член.

Техничките правила од точка 10 став 1 на овој член Југорегистарот ги донесува во согласност со Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

## Член 5

Југорегистарот е должен да ги врши работите од член 4 став 1 точ. 1, 2 и 3 на овој закон и на странски поморски бродови и пловила за внатрешна пловидба и за извршените работи да издава исправи за чие издавање е овластен од надлежниот странски орган или организација.

## Член 6

Работите од член 4 став 1 точ. 1 до 6 и став 2 на тој член, Југорегистарот ги врши на барање од корисниците на услуги, а работите од член 4 став 1, точ. 1 и 2 на овој закон — и на барање од органот на надлежната инспекција.

## Член 7

Југорегистарот може на соодветните органи или организации во странство да им довери да ги извршат работите од член 4 став 1 точ. 1 до 4 на овој закон на поморски бродови и на пловила за внатрешна пловидба додека се наоѓаат во странство.

## Член 8

Југорегистарот е должен на органите на федерацијата без надоместок да им дава податоци и материјали за работите од член 4 став 1 на овој закон.

За извршување на определените задачи од член 4 став 1 на овој закон за потреби на федерацијата, Југорегистарот склучува договор со Сојузниот комитет за сообраќај и врски, со кој се утврдуваат обемот на работите, роковите за нивното извршување и височината на надоместокот за извршување на работите.

## Член 9

Во извршувањето на своите задачи од член 4 став 1 на овој закон Југорегистарот соработува со републичките и покраинските органи на управата надлежни за работите на безбедноста на поморската и внатрешната пловидба и од тие органи може да бара податоци со кои располагаат тие во рамките на својот делокруг, а кои се потребни за вршење работи на Југорегистарот.

Републичките и покраинските органи можат да бараат Југорегистарот без надоместок да им даде податоци за работите од член 4 став 1 на овој закон со кои располага, а што им се потребни на тие органи за вршење работи од шивниот делокруг.

## Член 10

Во одлучувањето за работите на Југорегистарот определени со овој закон учествуваат претставници на: Сојузниот секретаријат за народна одбрана, Сојузниот комитет за сообраќај и врски, Сојузниот комитет за труд и вработување, Сојузниот комитет за земјоделство, заинтересираните републички и покраински органи на управата надлежни за работи на безбедноста на поморската и внатрешната пловидба, Стопанската комора на Југославија, Југословенската комисија за заштита од загадување на морето и водите на внатрешните пловни патишта, Здружението на осигурителните организации на Југославија, Здружението на поморското бродарство во Југославија, Деловното здружение на поморската бродоградба и Здружението на југословенските железници.

Стопанската комора на Југославија делегира во органот на управувањето со Југорегистарот двајца претставници, а другите органи и организации од став 1 на овој член — по еден претставник.

Претставниците на органите и организациите од став 1 на овој член учествуваат во одлучувањето за: извршувањето на работите од член 4 став 1 на овој закон; донесувањето на програма за развој за работите од член 4 став 1 на овој закон; донесува-

њето на тарифа за надоместоци за услугите на Југорегистарот од член 4 став 1 точ. 1 до 6 на овој закон; донесувањето на правилата од член 4 став 1 точ. 7, 8, 9 и 10, на овој закон; склучувањето на договори за соработка и застапување на Југорегистарот со странски организации во работите од член 4 став 1 точ. 1, 2, 3 и 4 на овој закон.

#### Член 11

Начинот и постапката на одлучувањето за работите од член 10 став 3 на овој закон се уредуваат со статутот на Југорегистарот во согласност со законот.

Се смета дека при одлучувањето за работите од член 10 став 3 на овој закон е постигната согласност ако за определено прашање гласало мнозинството претставници на органите и организациите од член 10 став 1 на овој закон и мнозинството членови што ги избира работната заедница на Југорегистарот.

Ако при одлучувањето по прашањата од член 10 став 3 на овој закон не се постигне согласност, конечна одлука за тие прашања донесува Сојузниот извршен совет.

#### Член 12

Директорот на Југорегистарот го поставува и го разрешува од должност органот на управувањето со Југорегистарот утврден со статутот, во согласност со Сојузниот извршен совет.

За законитоста на работата на Југорегистарот и за извршувањето на работите од член 4 став 1 на овој закон, директорот му е одговорен на Сојузниот извршен совет.

Ако директорот на Југорегистарот смета дека во одлучувањето за работите од член 10 став 3 на овој закон, општ или поединечен акт на органот на управувањето на Југорегистарот, освен акт донесен во управната постапка и акт по кој за одлучување е предвидена надлежност на судот, е во спротивност со законот, ќе го предупреди за тоа органот на управувањето. Ако и по предупредувањето органот на управувањето остане при својот акт, директорот е должен таквиот акт да го запре од извршување и за тоа, во рок од три дена, да го известат Сојузниот извршен совет.

Додека Сојузниот извршен совет не донесе одлука, не може да се изврши актот на органот на управувањето со Југорегистарот чие извршување е запрено. Ако Сојузниот извршен совет не поведе постапка за оценување на законитоста на актот во рок од 30 дена од денот на неговото запирање, престанува да важи одлуката за запирањето на извршувањето на тој акт.

#### Член 13

Југорегистарот има Стручен совет.

Стручниот совет е советодавно тело на Југорегистарот, што на органот на управувањето со Југорегистарот му ги предлага техничките правила од член 4 став 1 точ. 7, 8, 9 и 10 на овој закон и на органот на управувањето и на директорот на Југорегистарот им дава предлози и мислења за стручните прашања од делокругот на Југорегистарот.

Стручниот совет донесува деловник за својата работа.

#### Член 14

Стручниот совет на Југорегистарот го сочинуваат претставници на органи и организации што, врз основа на претходна спогодба на Југорегистарот со тие органи и организации, се утврдуваат со статутот на Југорегистарот.

Директорот на Југорегистарот е член на Стручниот совет по положбата.

#### Член 15

Средствата за финансирање на работите од член 4 став 1 на овој закон Југорегистарот ги обезбедува од приходите остварени со наплатување надоместок од корисниците на услугите.

Височината на надоместокот од став 1 на овој член се утврдува со тарифата на Југорегистарот.

#### Член 16

Надзорот над извршувањето на работите на Југорегистарот што се од интерес за остварување на функциите на федерацијата, го врши Сојузниот комитет за сообраќај и врски.

Во остварувањето на надзорот од став 1 на овој член, Сојузниот комитет за сообраќај и врски има право и должност да ја разгледува програмата за развој на Југорегистарот, програмата за работа на Југорегистарот и извршувањето на задачите на Југорегистарот што се однесуваат на работите од интерес за остварување на функциите на федерацијата.

Ако утврди дека со вршењето на дејноста на Југорегистарот не се обезбедуваат или не се обезбедуваат во потребна мера интересите на органите на федерацијата, органот од став 1 на овој член ќе го известат за тоа Сојузниот извршен совет и ќе му предложи на Советот преземање соодветни мерки.

#### Член 17

Заради обезбедување услови за вршење на надзорот од член 16 на овој закон, Сојузниот комитет за сообраќај и врски може од Југорегистарот да бара: извештаи за извршување на работите од интерес за остварување на функциите на федерацијата, како и известувања и податоци за организацијата и функционирањето на Југорегистарот, создавање услови за унапредување на неговата работа и за обезбедување услови за остварување на дејноста на Југорегистарот.

#### Член 18

Југословенскиот регистар на бродовите, основан со Законот за Југословенскиот регистар на бродовите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/67), ја продолжува работата под ист назив, со задачите и положбата утврдени со овој закон.

#### Член 19

Статутот на Југорегистарот се донесува во согласност со Сојузниот извршен совет.

#### Член 20

Југорегистарот е должен својата внатрешна организација и работење да ги усогласи со одредбите од овој закон во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

#### Член 21

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за Југословенскиот регистар на бродовите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/67).

#### Член 22

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

### 707.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

### У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА НА ВОЕНИТЕ ЛИЦА ВО АКТИВНА СЛУЖБА НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА**

Се прогласува Законот за измени на Законот за додатокот на деца на воените лица во активна служ-

ба на Југословенската народна армија, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 23 јули 1974 година.

ПР бр. 340  
23 јули 1974 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Киро Глигоров, с. р.

### ЗАКОН

**ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОДАТОКОТ ЦА ДЕЦА НА ВОЕНИТЕ ЛИЦА ВО АКТИВНА СЛУЖБА НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА**

#### Член 1

Во Законот за додатокот на деца на воените лица во активна служба на Југословенската народна армија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/67, 24/71 и 46/73) во член 9 став 1 точка 1 бројот: „800“ се заменува со бројот: „1.000“.

#### Член 2

Во член 10 став 1 точка 1 бројот: „8“ се заменува со бројот: „10“.

#### Член 3

Додатокот на деца на воените лица според овој закон се исплатува од 1 јануари 1974 година.

#### Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

708.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

### УКАЗ

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ СО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЦИГАРИ**

Се прогласува Законот за престанување на важењето на Законот за привремена забрана на располагањето со средствата остварени со зголемување на цените на цигари, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 23 јули 1974 година.

ПР бр. 324  
23 јули 1974 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Киро Глигоров, с. р.

### ЗАКОН

**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ СО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЦИГАРИ**

#### Член 1

Законот за привремена забрана на располагањето со средствата остварени со зголемување на цените на цигари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/73) престанува да важи со денот на влегувањето во сила на овој закон.

#### Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

709.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

### УКАЗ

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА**

Се прогласува Законот за вршење хидрометеоролошки работи од интерес за целата земја, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 23 јули 1974 година.

ПР бр. 333  
23 јули 1974 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Киро Глигоров, с. р.

### ЗАКОН

**ЗА ВРШЕЊЕ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА**

#### Член 1

Со овој закон се уредуваат хидрометеоролошките работи од интерес за целата земја, што се вршат на единствен начин според утврдените методи и стандарди (мерки, инструменти, ознаки, термини и др.).

#### Член 2

Хидрометеоролошките работи од интерес за целата земја ги вршат Сојузниот хидрометеоролошки завод и организациите во републиките и автономните покраини што се надлежни за вршење хидрометеоролошки работи.

#### Член 3

Хидрометеоролошки работи од интерес за целата земја се:

1) набљудувања и мерења на метеоролошките, хидролошките и биометеоролошките елементи и појави во основната мрежа на станиците, како и други специјални метеоролошки мерења во областа на зрачењето, атмосферскиот електрицитет и радиоактивноста на врнежите, воздухот и водите, што се во согласност со потребите на земјата;

2) набљудувања и мерења на метеоролошките елементи и појави на аеродромите отворени за јавен воздушен сообраќај и укажување метеоролошка помош на воздухопловството;

3) следење и утврдување на квалитативните и квантитативните особини на воздухот, врнежите, подземните и површинските води и на морето, како и проучување и прогнозирање на хидрометеоролошките услови од загадувањето на животната средина;

4) издавање краткорочни и долгорочни прогнози на времето, водите, мразот на реките, како и биометеоролошки прогнози;

5) хидрометеоролошко обезбедување на поморскиот и речниот сообраќај;

6) истражувања на промените на времето, климата и водите предизвикани со вештачки влијанија;

7) утврдување на критериумите за установавање основна мрежа на хидрометеоролошките станици, како и нивно усогласување со меѓународните стандарди;

8) изградба и одржување на основната мрежа на хидрометеоролошките станици;

9) давање предупредувања за доаѓање и развој на хидрометеоролошки непогоди;

10) проучување на времето, климата, површинските и подземните води и морето и нивното влијание врз биосферата;

11) организирање, одржување и развој на набљудувачкиот, телекомуникациониот, сметковниот и прогностичкиот систем за вршење хидрометеоролошки работи;

12) подготовки за вршење хидрометеоролошки работи во војна и вклучување на хидрометеоролошките организации во одбранбениот систем на Југославија;

13) извршување меѓународни обврски и вклучување на Југославија во светскиот хидрометеоролошки систем;

14) собирање, обработување, контрола, чување, размена и објавување на хидрометеоролошки податоци и на резултати од истражувањата.

#### Член 4

Сојузниот хидрометеоролошки завод непосредно ги врши работите од член 3 точ. 2, 7 и 13 од овој закон.

Сојузниот хидрометеоролошки завод непосредно ги врши и работите од член 3 точ. 3, 6 и 10 од овој закон кога е тоа потребно за целата земја.

#### Член 5

Сојузниот хидрометеоролошки завод ѝ дава на јавноста, на републичките и покраинските организации надлежни за вршење хидрометеоролошки работи и на сојузните органи предупредувања за доаѓањето и развојот на хидрометеоролошките непогоди; организира, одржува и обезбедува развој на телекомуникациониот, сметковниот и прогностичкиот систем за вршење хидрометеоролошки работи заради извршување на меѓународните обврски и обезбедување меѓурегионална размена на податоци; врши подготовки за обезбедување техничко и технолошко единство во поглед на вршењето на хидрометеоролошки работи во војна и обезбедува чување, размена и објавување на хидрометеоролошки податоци и на резултати од истражувањата.

#### Член 6

Сојузниот хидрометеоролошки завод им издава задолжителни инструкции на хидрометеоролошките организации во републиките и автономните покраини за извршување на работите од член 3 точ. 1, 12 и 14 од овој закон.

Организациите во републиките и во автономните покраини надлежни за вршење хидрометеоролошки работи се должни навремено и редовно да го известуваат Сојузниот хидрометеоролошки завод за вршењето на работите од став 1 на овој член.

Во вршењето на другите работи од член 3 на овој закон, Сојузниот хидрометеоролошки завод и организациите во републиките и во автономните покраини надлежни за вршење хидрометеоролошки работи остваруваат соработка, како и меѓусебно известување и договарање.

#### Член 7

Хидрометеоролошките податоци и резултатите од истражувањата од член 3 на овој закон се јавни, освен оние податоци и резултати што претставуваат службена тајна.

Хидрометеоролошките податоци се објавуваат заради нивното користење во Југославија и заради размена со странство.

Резултатите од истражувањата, известувањата и податоците што ги даваат или потврдуваат организациите надлежни за вршење хидрометеоролошки работи се сметаат за службени резултати, известувања, односно податоци.

#### Член 8

Работниците што му вршат метеоролошка помош на воздухопловството, при работата носат службена облека, а кројот на облеката и другите ознаки ги пропишува Сојузниот хидрометеоролошки завод.

#### Член 9

Поморските бродови на Југословенската трговска морнарица се должни да имаат бродски метеоролошки станици за мерење и набљудување на метеоролошките и хидролошките елементи и појави.

Поморските бродови од став 1 на овој член се должни определени мерења и набљудувања да вршат за време на пловидбата и собраните податоци да ѝ ги доставуваат на пропишани обрасци на надлежната организација за вршење хидрометеоролошки работи.

Сојузниот хидрометеоролошки завод, во спогодба со Сојузниот комитет за сообраќај и врски, пропишува кои поморски бродови мораат да ги имаат станиците од став 1 на овој член, како и програма и начин на работа на тие станици.

Трошоците за набавка и одржување на бродската метеоролошка станица ги поднесува носителот на правото во поглед на располагање, користење и управување со поморскиот брод, сопственикот на поморскиот брод или бродарот.

#### Член 10

Членовите на екипаж на југословенските воздухоплови што вршат јавен воздушен сообраќај се должни за време на летањето на воздухопловот да ги набљудуваат метеоролошките појави и собраните податоци во врска со тие набљудувања да ги доставуваат на пропишани обрасци до службите за метеоролошка помош на воздухопловството на аеродромите.

Ако воздухопловот од став 1 на овој член за време на летање сретне метеоролошки појави што можат да ја загрозаат безбедноста на воздушната пловидба, членовите на неговиот екипаж се должни преку телекомуникации веднаш да ја известат за тоа надлежната служба за метеоролошка помош на воздухопловството на аеродромите.

#### Член 11

Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок носителот на правото во поглед на располагање, користење и управување со поморски брод, сопственикот на поморскиот брод, односно бродарот, кој за време на пловидбата не ги врши работите од член 9 став 2 на овој закон.

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружениот труд со парична казна од 5.000 до 10.000 динари.



Со казната од став 2 на овој член ќе се казни за прекршок и командантот на воздухоплов кој не ги врши работите од член 10 на овој закон.

#### Член 12

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Основниот закон за хидрометеоролошката служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65 и 27/69).

#### Член 13

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

710.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО СО СТАНОВИ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ ЧИЈ НОСИТЕЛ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ Е ФЕДЕРАЦИЈАТА

Се прогласува Законот за работењето со станови во општествена сопственост чиј носител на правото на користење е федерацијата, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 23 јули 1974 година.

ПР бр. 334  
23 јули 1974 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Киро Глигоров, с. р.

### ЗАКОН

#### ЗА РАБОТЕЊЕТО СО СТАНОВИ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ ЧИЈ НОСИТЕЛ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ Е ФЕДЕРАЦИЈАТА

#### Член 1

До основањето на посебни интересни заедници за станбена изградба и управување со станови за потребите на активни воени лица и на граѓански лица во вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, како и за потребите на работници и функционери на сојузните органи, стручните работи во врска со управувањето односно со стопанското работење со воениот станбен фонд ги врши Дирекцијата за управување и стопанисување со воениот станбен фонд, а со преостанатиот дел на станбениот фонд на федерацијата — организациите што ќе ги определи Сојузниот извршен совет.

До донесувањето на пропис со кој ќе се регулира управувањето односно стопанското работење со згради, станови, деловни згради и со деловни простории во општествена сопственост чиј носител на правото на користење е федерацијата, а што ги користат странски дипломатски и конзуларни претставништва и нивниот персонал, управувањето односно стопанското работење со тие згради, станови и деловни простории го врши организацијата што ќе ја определи Сојузниот извршен совет

#### Член 2

Организациите за управување односно за стопанско работење (стопанисување) со станбени згради во општествена сопственост, што стопански ра-

ботат со станови и со деловни простории во општествена сопственост чиј носител на правото на користење е федерацијата, должни се таквите станови и деловни простории да ги евидентираат одвоено по сојузните органи што тие станове и деловни простории им ги предале на стопанисување. Овие организации се должни посебно да ги евидентираат и сите средства за амортизација, акумулација и инвестиционо и текушто одржување на тие станови и деловни простории, и тие станови и деловни простории, тие средства за амортизација и акумулација и непотрошените средства за инвестиционо и текушто одржување да ѝ ги предадат на Дирекцијата односно на организацијата од член 1 став 1 на овој закон, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

#### Член 3

Организациите за управување односно за стопанско работење (стопанисување) со станбени згради во општествена сопственост се должни да ги пренесат на Социјалистичка Федеративна Република Југославија односно на нејзините органи становите, деловните простории, другите средства, правата и обврските од нивниот фонд на станбени згради и средствата од деловниот фонд што тие организации ги стекнале со стопанисување со становите и деловните простории во општествена сопственост, чиј носител на правото на користење е федерацијата, освен делот на деловниот фонд што е потребен за непосредно извршување на дејностите на тие органи.

Износот на средствата, по одбивањето на амортизацијата што е признаена и дозначена до сојузните органи, и имотот од став 1 на овој член здобиен со тие средства ќе се утврдат по години, почнувајќи од 1 јануари 1966 година.

Износот на средствата и имотот од став 2 на овој член ги утврдуваат спогодбено организациите за стопанско работење (стопанисување) што работеле со становите и со деловните простории во општествена сопственост чиј носител на правото на користење е федерацијата, и Дирекцијата за управување и стопанисување со воениот станбен фонд — за воениот станбен фонд, а организациите од член 1 став 1 на овој закон — за преостанатиот дел од станбениот фонд на федерацијата.

#### Член 4

Одредбите од чл. 2 и 3 на овој закон се применуваат и врз интересните заедници на домувањето што се основани пред влегувањето во сила на овој закон.

Одредбите од член 3 на овој закон се однесуваат и на организациите од член 1 став 1 на овој закон, со тоа што износот на средствата од член 3 став 2 на овој закон ќе го утврди комисијата што ќе ја формира Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа.

#### Член 5

Дирекцијата за управување и стопанисување со воениот станбен фонд е должна да води евиденција за воениот станбен фонд, а организацијата од член 1 став 1 на овој закон — за преостанатиот дел на станбениот фонд на федерацијата, што ги презеле од организациите за управување односно за стопанско работење (стопанисување) со станбени згради во општествена сопственост односно од интересните заедници на домувањето.

#### Член 6

До основањето на посебните интересни заедници од член 1 став 1 на овој закон, Сојузниот извршен совет и Сојузниот секретаријат за народна одбрана ги задржуваат сите овластувања што ги имаат во поглед на управувањето со воениот станбен фонд односно со преостанатиот дел на станбениот фонд на федерацијата.

#### Член 7

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат договорите што се однесу-

ваат на стабилниот фонд на федерацијата склучени помеѓу сојузните органи и организациите за управување односно за стопанско работење (стопанисување) со стабилни згради во општествена сопственост.

## Член 8

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

## 711.

Врз основа на член 285 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 53 став 2 од Законот за финансирање на федерацијата, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 23 јули 1974 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОСТОЈАНАТА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ДАВАЊЕ ПОМОШ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДРЖАВИ

1. Од средствата на постојаната буџетска резерва на федерацијата се дава износот од 16,575.000 динари на име помош на определени држави, во согласност со принципите на меѓународната солидарност, од што:

1) износот од 14,875.000 динари — на име помош на ослободителните движења;

2) износот од 1,700.000 динари — на име помош на земјите од Сахелската зона и на Етиопија заради ублажување на последиците што тие земји ги претрпеа од катастрофалната суша.

2. Средствата од точка 1 под 1) на оваа одлука ќе му се стават на располагање на Фондот за помош на жртвите од агресија и од колонијална доминација при Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, а средствата од точка 1 под 2) од оваа одлука на Југословенската комисија за соработка со Организацијата на обединетите нации за исхрана и земјоделство (ФАО).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

## Собрание на СФРЈ

АС бр. 31  
23 јули 1974 година  
Белград

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Киро Глигоров, с. р.

Претседател  
на Сојузниот собор,  
Данило Кекиќ, с. р.

## 712.

Врз основа на член 285 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 53 став 2 од Законот за финансирање на федерацијата, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 23 јули 1974 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОСТОЈАНАТА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ДАВАЊЕ ПОМОШ НА АРАПСКАТА РЕПУБЛИКА ЕГИПЕТ

1. Од средствата на постојаната буџетска резерва на федерацијата му се доделува на Сојузниот ко-

митет за здравство и социјална заштита износот од 4,560.000 динари на име помош на Арапската Република Египет, во согласност со принципите на меѓународната солидарност.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

## Собрание на СФРЈ

АС бр. 35  
23 јули 1974 година  
Белград

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Киро Глигоров, с. р.

Претседател  
на Сојузниот собор,  
Данило Кекиќ, с. р.

## 713.

Врз основа на член 285 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 4 став 2 и со член 10 став 3 од Законот за надоместоките на личните доходи на сојузните пратеници и функционери и со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на СФРЈ, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 23 јули 1974 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА НАДОМЕСТОКОТ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ГИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

Месечниот износ на надоместокот на личните доходи на функционерите што ги избира или ги именува Собранието на СФРЈ не може да биде помал од износот пропишан со оваа одлука, и тоа:

- 1) на функционерите што ги избира Собранието на СФРЈ:
- на претседателот на Собранието на СФРЈ 8.635 динари;
  - на претседателот на Сојузниот извршен совет 8.385 динари;
  - на потпретседателите на Собранието на СФРЈ, на потпретседателите на Сојузниот извршен совет и на претседателите на соборите на Собранието на СФРЈ 7.885 динари;
  - на потпретседателите на соборите на Собранието на СФРЈ, на членовите на Сојузниот извршен совет, на претседателите на постојаните комисији на Собранието на СФРЈ, на претседателите на постојаните одбори и на законодавно-правните комисији на соборите на Собранието на СФРЈ 7.095 динари;
- 2) на другите функционери што ги избира Собранието на СФРЈ:
- на претседателот на Уставниот суд на Југославија 8.270 динари;
  - на претседателот на Сојузниот суд 7.200 динари;
  - на судиите на Уставниот суд 7.095 динари;
  - на судиите на Сојузниот суд 6.460 динари;

- 3) на функционерите што ги именува Собранието на СФРЈ:
- на генералниот секретар на Собранието на СФРЈ, на гувернерот на Народната банка на Југославија, на генералниот директор на Службата на општественото книговодство на Југославија 7.095 динари;
  - на сојузниот јавен обвинител, на сојузниот општествен правобранител на самоуправавањето 7.095 динари;
- 4) на сојузниот јавен правобранител 6.885 динари;
- 5) на заменикот на генерален секретар на Собранието на СФРЈ, на секретарите на соборите на Собранието на СФРЈ 6.460 динари;
- 6) на замениците на сојузните секретари, на замениците на претседателите на сојузните комитети, на замениците на сојузниот јавен обвинител, на заменикот генерален директор на Службата на општественото книговодство на Југославија и на секретарот за законодавство на Собранието на СФРЈ 6.460 динари.

2. Надоместокот на личниот доход утврден со оваа одлука се зголемува според посебните прописи за усогласување на надоместокот на личниот доход со порастот на трошоците на животот и со движењето на просечно остварениот личен доход на вработените во стопанството на Југославија.

3. Правата утврдени со оваа одлука им припаѓаат на функционерите од 1 јуни 1974 година.

Поединечни решенија според оваа одлука донесува Административната комисија.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

#### Собрание на СФРЈ

АС бр. 44  
23 јули 1974 година  
Белград

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Киро Глигоров, с. р.

Претседател  
на Сојузниот собор,  
Данило Кекиќ, с. р.

#### 714.

Врз основа на член 285 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 3 и со член 10 став 3 од Законот за надоместоците на личните доходи на сојузните пратеници и функционери и со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на СФРЈ, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 23 јули 1974 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА НАДОМЕСТОКОТ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Право на надоместок на личниот доход во постојан месечен износ имаат делегатите на Соборот на републиките и покраините.

Правото од став 1 на оваа точка го имаат и делегатите на Сојузниот собор по предлог од републичките и покраинските собранија или нивните тела.

2. Висоцината на надоместокот на личниот доход на делегатите не може да биде помала од износот од 4.200 динари месечно.

3. Надоместокот на личниот доход утврден со оваа одлука се зголемува според посебните прописи за усогласувањето на надоместокот на личниот доход со порастот на трошоците на животот и со движењето на просечно остварениот личен доход на вработените во стопанството на Југославија.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јуни 1974 година.

#### Собрание на СФРЈ

АС бр. 45  
23 јули 1974 година  
Белград

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Киро Глигоров, с. р.

Претседател  
на Сојузниот собор,  
Данило Кекиќ, с. р.

#### 715.

Врз основа на член 268 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 13 став 3 од Законот за Сојузниот извршен совет и со член 43 став 1 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации, Собранието на СФРЈ, на предлог од претседателот на Сојузниот извршен совет и врз основа на мислењето од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 23 јули 1974 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 23 јули 1974 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ-СОЈУЗНИ СЕКРЕТАРИ И ЗАМЕНИЦИ-ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА СОЈУЗНИТЕ КОМИТЕТИ

##### I

Се разрешува од должноста на заменик-сојузен секретар за надворешни работи Јакша Петриќ, поради одене на нова должноост.

##### II

За заменик-сојузен секретар за надворешни работи се именува Лазар Мојсов, досегашен постојан претставник на СФРЈ во Организацијата на обединетите нации во Њујорк.

##### III

За заменици-претседатели на сојузните комитети се именуваат:

1. Максимилијан Шишко, досегашен помошник-сојузен секретар за стопанство — за заменик-претседател на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија;

2. Авдо Звоник, директор во Претпријатието „Енергоинвест“ во Сараево — за заменик-претседател на Сојузниот комитет за економска соработка со земјите во развој;

3. Абдурахим Жури, досегашен заменик-сојузен секретар за труд и социјална политика — за заме-

ник-претседател на Сојузниот комитет за труд и вработување, и

4. Бранко Микашиновиќ, досегашен потсекретар во Сојузниот извршен совет — за заменик-претседател на Сојузниот комитет за информации.

#### Собрание на СФРЈ

АС бр 57  
23 јули 1974 година  
Белград

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Киро Глигоров, с. р.

Претседател  
на Соборот на републиките  
и покраините,  
Зоран Полич, с. р.

Претседател  
на Сојузниот собор,  
Данило Кекиќ, с. р.

716.

Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 20 став 1 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 23 јули 1974 година, донесе

#### О Д Л У К А

##### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР И ОТПОВИК НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР

Во Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ се именуваат:

1. за претседател Јосип Студин, судија на Сојузниот суд, и  
за заменик-претседател Јован Ловриќ, судија на Сојузниот суд;
2. за секретар Светозар Зечар, секретар на одборот на Сојузниот собор за општествено-политички односи, и  
за заменик-секретар Илија Дурбаба, секретар на Одборот на Сојузниот собор за правосудство;
3. за член Јожко Хумар, судија на Сојузниот суд, и  
за заменик Љупчо Миrowsки, судија на Сојузниот суд;
4. за член Велибор Љуиќ, член на Сојузниот одбор на СЗБНОВ на Југославија, и  
за заменик Роко Фркиќ, секретар на Комисијата за организационо-политички прашања на СЗБНОВ на Југославија;
5. за член Владимир Мијановиќ, секретар на Синдикатот на услужните дејности на Југославија, и  
за заменик Димитрие Коларевиќ, советник во Советот на Синдикатите на Југославија;
6. за член Спасо Милошев, заменик-сојузен јавен обвинител, и  
за заменик Борислав Личеноски, заменик-сојузен јавен обвинител;
7. за член Слобода Селиќ, општествено-политички работник, претставник на Конференцијата за општествена активност на жените на Југославија, и  
за заменик Снежана Пејановиќ, стручно-политички работник во Конференцијата за општествена активност на жените на Југославија;
8. за член Матко Топаловиќ, член на Секретаријатот на Претседателството на младината на Југославија, и  
за заменик Љуба Бановиќ, член на Секретаријатот на Претседателството на младината на Југославија;

9. за член Трајко Трајковски, секретар на Комисијата на Сојузната конференција на ССРНЈ за избори и изборен систем, и

за заменик Борис Ткачич, секретар на Комисијата на Сојузната конференција на ССРНЈ за развој на ССРНЈ.

#### Собрание на СФРЈ

АС бр. 53  
23 јули 1974 година  
Белград

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Киро Глигоров, с. р.

Претседател  
на Сојузниот собор,  
Данило Кекиќ, с. р.

717.

Врз основа на член 288 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 381 став 3 и со член 382 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, по прибавеното мислење од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 23 јули 1974 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 23 јули 1974 година, донесе

#### О Д Л У К А

##### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА НА СУДИЈА НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

Се разрешува од должноста на судија на Уставниот суд на Југославија проф. д-р Александар Фира, поради одење на нова должност.

#### Собрание на СФРЈ

АС бр. 50  
23 јули 1974 година  
Белград

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Киро Глигоров, с. р.

Претседател  
на Соборот на републиките  
и-покраините,  
Зоран Полич, с. р.

Претседател  
на Сојузниот собор,  
Данило Кекиќ, с. р.

718.

Врз основа на член 288 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Претседателството на СФРЈ и врз основа на мислењето на Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 23 јули 1974 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 23 јули 1974 година, донесе

#### О Д Л У К А

##### ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

За судија на Уставниот суд на Југославија се избира Арпад Хорват, досегашен заменик-сојузен

секретар за правосудни и општи управни работи.

## Собрание на СФРЈ

АС бр. 51  
23 јули 1974 година  
Белград

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Киро Глигоров, с. р.

Претседател  
на Соборот на републиките  
и покраините,  
Зоран Попич, с. р.

Претседател  
на Сојузниот собор,  
Данило Кекиќ, с. р.

719.

Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 60 став 3 од Законот за Службата на општественото книговодство, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 23 јули 1974 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 23 јули 1974 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА НА ЗАМЕНИК-ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО НА ЈУГОСЛАВИЈА

Се разрешува од должноста на заменик-генерален директор на Службата на општественото книговодство на Југославија Спасоје Меденица, поради однење на нова должност.

## Собрание на СФРЈ

АС бр. 52  
23 јули 1974 година  
Белград

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Киро Глигоров, с. р.

Претседател  
на Соборот на републиките  
и покраините,  
Зоран Попич, с. р.

Претседател  
на Сојузниот собор,  
Данило Кекиќ, с. р.

720.

Врз основа на член 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72), Сојузниот извршен совет донесува

## О Д Л У К А

## ЗА МИНИМАЛНИТЕ ОТКУПНИ ЦЕНИ ЗА ДОБИТОК

1. Организациите на здружениот труд што се занимаваат со промет и преработка на добиток ќе купуваат добиток од организациите на здружениот труд што произведуваат и гојат добиток сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители, како и од индивидуални производители (во понатамошниот текст: производители) по цени што не можат да бидат пониски, и тоа:

Цена  
дин/kg  
жива мера

## А. Свињи

За месести свињи и пивни меѓусебни мелези, врз база на 30% месо на 100 kg жива мера

13,50

За живи свињи што содржат под 30% месо, цената се намалува за секој процент месо за 0,45 динари, а за свињите што содржат 31% или повеќе месо — цената за секој процент се зголемува за 0,45 динари за килограм.

Процентот на месо се утврдува на линијата на колесне во однос на кланичната тежина според посебниот југословенски стандард — Месести свињи за индустриска преработка JUS E.C1.021.

Цена  
дин/kg  
жива мера

## Б. Говеда

1) За згосни телиња од благородни раси и за пивни меѓусебни мелези — крстосани до 6 месеци старост:

а) Iа класа, тежина најмалку 150 kg, рандман најмалку 62%

17,55

б) I-класа, тежина најмалку 150 kg, рандман најмалку 62%

16,65

2) За згосни јунчиња од благородни раси и за пивни меѓусебни мелези — крстосани над 6 до 12 месеци старост и со млечни заби:

а) Iа класа, тежина најмалку 350 kg за машки и 320 kg за женски грла, рандман најмалку 55%

15,45

За секој процент месо над рандманот од 58% цената се зголемува за 0,1952 динари за килограм;

б) I класа, тежина најмалку 350 kg за машки и 320 kg за женски грла, рандман најмалку 56%

15,00

За секој процент месо над рандманот од 56% цената се зголемува за 0,1964 динари за килограм.

3) За згосни јунчиња од благородни раси и за пивни меѓусебни мелези — крстосани, над 12 до 18 месеци старост, без постојани заби:

а) Iа класа, тежина најмалку 450 kg за машки и 400 kg за женски грла, рандман најмалку 58%

15,45

За секој процент месо над рандманот од 56% цената се зголемува за 0,1952 динари за килограм;

б) I класа, тежина најмалку 450 kg за машки и 400 kg за женски грла, рандман најмалку 56%

15,00

За секој процент месо над рандманот од 56% цената се зголемува за 0,1964 за килограм.

4) За згосни постари јунчиња (млади говеда) од благородни раси и за пивни меѓусебни мелези — крстосани над 18 до 36 месеци старост, што имаат најмногу 4 постојани заби:

а) Iа класа, тежина најмалку 500 kg за машки и 450 kg за женски грла, рандман најмалку 58%

15,00

За секој процент месо над рандманот од 58% цената се зголемува за 0,1896 динари за килограм.

	Цена дин/kg жива мера	Цена дин/kg жива мера
6) I класа, тежина најмалку 470 kg за машки и 420 kg за женски грла, рандман најмалку 56% За секој процент месо над рандманот од 56% цената се зголемува за 0,1866 динари за килограм.	14,25	
5) За згоени телиња — мелези на расата буша и другите домашни раси (истарска, колубарска, посавска, подолска и гатачка) со благородни раси, до 6 месеци старост: а) I класа тежина најмалку 90 kg, рандман најмалку 56% б) II класа, тежина најмалку 90 kg, рандман најмалку 54%	14,55 13,80	
6) За згоени помлади јунчиња — мелези на расата буша и другите домашни раси (истарска, колубарска, посавска, подолска и гатачка) со благородни раси, над 6 до 18 месеци старост, со млечни заби: а) I класа, тежина најмалку 350 kg за машки и 300 kg за женски грла, рандман најмалку 54% За секој процент месо над рандманот од 54% цената се зголемува за 0,1830 динари за килограм; б) II класа, тежина најмалку 300 kg за машки и 260 kg за женски грла, рандман најмалку 52% За секој процент месо над рандманот од 52% цената се зголемува за 0,1817 динари за килограм.	13,80 12,90	
7) За згоени постари јунчиња, млади говеда — мелези од расата буша и другите домашни раси (истарска, колубарска, посавска, подолска и гатачка) со благородни раси, над 18 до 36 месеци старост, со 4 постојани заби: а) I класа, тежина најмалку 400 kg за машки и 360 kg за женски грла, рандман најмалку 54% За секој процент месо над рандманот од 54% цената се зголемува за 0,1815 динари за килограм; б) II класа, тежина најмалку 350 kg за машки и 300 kg за женски грла, рандман најмалку 50% За секој процент месо над рандманот од 50% цената се зголемува за 0,1830 динари за килограм	13,35 12,45	
8) За згоени телиња до 6 месеци старост, од расата буша: а) I класа, тежина најмалку 60 kg, рандман 54% б) II класа, тежина најмалку 60 kg, рандман 52%	13,80 13,20	
9) За згоени помлади јунчиња над 6 до 18 месеци старост, од расата буша, со млечни заби: а) I класа, тежина најмалку 200 kg за машки и 180 kg за женски грла, рандман најмалку 52% За секој процент месо над рандманот од 52% цената се зголемува за 0,1788 динари за килограм; б) II класа, тежина најмалку 200 kg за машки и 180 kg за женски грла, рандман најмалку 48% За секој процент месо над рандманот од 48% цената се зголемува за 0,1802 динари за килограм.	12,60 11,70	
10) За згоени постари јунчиња — млади говеда, од расата буша, над 18 до 36 месеци старост, со најмногу 4 постојани заби: а) I класа, тежина најмалку 270 kg за машки и 220 kg за женски грла, рандман најмалку 52% За секој процент месо над рандманот од 52% цената се зголемува за 0,1663 динари за килограм; б) II класа, тежина најмалку 250 kg за машки и 200 kg за женски грла, рандман најмалку 48% За секој процент месо над рандманот од 48% цената се зголемува за 0,1698 динари за килограм.		11,70 11,10
<b>В. Овци</b>		
1) За згоени јагниња, од 5 до 12 месеци старост, што не измениле ниеден млечен заб: а) Ia класа, тежина најмалку 20 kg, рандман најмалку 54% б) II класа, тежина најмалку 20 kg, рандман најмалку 50%		14,20 11,80
2) За згоени шилежиња, над 1 до 2 години старост, што имаат најмногу 2 постојани заб: а) I класа, тежина најмалку 25 kg, рандман најмалку 52% б) II класа, тежина најмалку 25 kg, рандман најмалку 48%		12,50 11,60
3) За згоени овци и овни, над 2 години старост: а) I класа, до 5 години старост, со најмалку 6 постојани заби, тежина најмалку 30 kg, рандман најмалку 50% б) II класа, до 5 години старост, со најмногу 6 постојани заби, тежина најмалку 30 kg, рандман најмалку 46%		10,60 10,20
<b>Г. Живина</b>		
За згоени пилиња бројлери:		
а) I класа		16,50
б) II класа		16,00
2. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за 1 kg добиток жива мера, франко натоварено во вагон или камион, по избор на купувачот во местото на продавачот. Тежината се утврдува по истекот на 12 часа од последното хранење, или најдоцна 2 часа по колењето, или кај нахранети говеда и овци намалено до 5% а кај свињите до 20%.		
Цените од став 1 на оваа точка се однесуваат на квалитетот на добитокот пропишан:		
1) со посебниот југословенски стандард — Месести свињи за индустриска преработка — JUS E.C1.021;		
2) со прописите за квалитетот на говедата и овците за колење и гоње ПК — E2 (трето преработено издание).		
Цените од точка 1 под А, Б и В на оваа одлука не се применуваат врз грлата кај кои постојат скриени мани, што ќе се утврдат на линијата на колење.		

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 506  
18 јули 1974 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биџиќ, с. р.

721.

Врз основа на член 1316 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 28/72), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ГРАЃАНИТЕ МОЖАТ ДА ВНЕСУВААТ ОПРЕДЕЛЕНИ ПРЕДМЕТИ ОД СТРАНСТВО

1. Во Одлуката за условите под кои граѓаните можат да внесуваат определени предмети од странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/71 и 20/72) во точка 2 во одредбите под 2 и 3 бројот: „50.000“ се заменува со бројот: „80.000“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 492  
25 јули 1974 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биџиќ, с. р.

722.

Врз основа на член 347 точка 5 од Уставот на СФРЈ, заради извршување на одредбите од член 16 став 3 и член 27 став 4 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72) и член 27 став 4 и член 29 став 1 од Основниот закон за општествените стокосни резерви („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/68 и 63/73), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ЦЕНИТЕ ПО КОИ СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ПРЕХРАБЕНИ ПРОИЗВОДИ КЕ ВРШИ ОТКУП НА ЗГОЕНИ ЈУНЧИЊА

1. Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи ќе откупува згоени јунчиња од благородни раси и нивни меѓусебни мелези — крстосани од Ia и I класа (во натамошниот текст: јунчиња) од организациите на здружениот труд што се занимаваат со производството сами или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители (во натамошниот текст: производители по интервентните откупни цени од 16,50 динари за еден килограм, зголемени за 1,50 динари за еден килограм жива мера.

2. Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи може да ги овласти организациите на здружениот труд што вршат промет и преработка на добиток да откупуваат, во свое име а за сметка на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени

производи, јунчиња по цените определени во точка 1 на оваа одлука.

3. Јунчињата откупени според одредбите од точки 1 и 2 на оваа одлука. Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи ќе им ги продава на организациите на здружениот труд што се занимаваат со промет и со преработка на јунчиња по интервентната откупна цена од точка 1 на оваа одлука.

Негативната разлика во цената што ќе настане во работењето на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи со откупот и со продажбата на јунчиња според одредбите на оваа одлука. Ќе се покрие, врз основа на дадената согласност од републиките и автономните покраини, од придонесите од републиките и од автономните покраини.

4. За исплата на додатната цена за јунчиња во износ од 1,50 динари за еден килограм жива мера Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи, покрај средствата што со нејзиниот финансиски план за 1974 година ѝ се обезбедени за овие намени, може да користи и кредити кај деловните банки до износот што е потребен да се исплати додатната цена од 1,50 динари за еден килограм жива мера за сите количества јунчиња што ќе ги откупи според одредбите од оваа одлука.

Сојузниот секретар за финансии и Народната банка на Југославија ќе преземат потребни мерки за да ѝ се овозможи на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи да добие кредити од деловните банки.

5. Одредбите од оваа одлука ќе се применуваат врз сите количества јунчиња откупени и продадени во периодот од 23 февруари до 30 септември 1974 година.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на

Е. п. бр. 493  
25 јули 1974 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биџиќ, с. р.

723.

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА МАКСИМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА ОДЕЛНИ ОСНОВНИ ОРГАНСКИ ПРОИЗВОДИ

1. Во Одлуката за максимирање на цените за оделни основни органски производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 68/73) точка 1 се менува и гласи:  
„1. Производителските организации на здружениот труд можат со задржување на постојните услови за продажба да ги зголемат своите постојни продажни цени за долунаведените основни органски производи, и тоа за:

1) полистирол (окирол):	Дин/т
а) нормален	до 17.870
б) високо модифициран	до 18.640
в) експандиран	до 19.500
г) КГ	до 19.500
д) експандиран самогаслив	до 21.500

2) полистирен (окитен):	Дин./t
а) филмски типови	до 14.430
б) цри за цевки	до 14.430
в) за каширање	до 13.000
г) за дување	до 13.780
д) за млеко	до 14.220
ѓ) за брзање	до 13.110
3) фенол	8.060 <sup>00</sup> .

2. Точката 2 се менува и гласи:

„2. За производите од точка 1 под 1 и под 2 под а), в), г) и ѓ) на оваа одлука, цените наведени во тие одредби можат да се зголемат за еден динар за еден kg ако се произведени од обесн материјал.“

3. Цените од точка 1 на оваа одлука можат да се менуваат, како затечени цени, со спогодба помеѓу претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на одесните производи, на начинот и по постапката предвидена со важечките прописи.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 497

25 јули 1974 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

724.

За да се обезбеди спроведувањето на општата политика во областа на цените на производите и услугите утврдени со Резолуцијата за основите на политиката на општествено-економскиот развој на Југославија во 1974 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/73) и со Договорот за спроведување на политиката на цените во 1974 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/74), а врз основа на член 31 став 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

## О Д Л У К А

### ЗА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ НА ОБОЕНАТА И ЦРНАТА МЕТАЛУРГИЈА

1. Цените за производите на обоната и црната металургија што постојат на 1 јуни 1974 година можат од 1 јули 1974 година да се зголемат најмногу до 80% од износот на зголемувањето на цените за тие производи што се добива со формирањето на цените според Општествениот договор за критериумите и за начинот на формирањето на цените на алуминиумот и на производите од преработката врз база на алуминиум („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/73 и 64/73), според Општествениот договор за критериумите и начинот за формирање на цените на концентрати и метали на олово и цинк на метали на сребро и на производи на преработката врз база на овие метали („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/73) и според Општествениот договор за критериумите и за начинот на формирањето на цените на бакарот и на производите од преработката врз база на бакар („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/73), односно според механизмот утврден со Одлуката за определување на максималните цени за производите на црната и обоната металургија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/70).

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 30 септември 1974 година.

Е. п. бр. 498

25 јули 1974 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

725.

Врз основа на член 31 став 1, во врска со член 28 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

## О Д Л У К А

### ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕТО НА РАБАТИТЕ И МАРЖИТЕ ВО ПРОМЕТОТ НА СТОКИТЕ НА ГОЛЕМО И НА МАЛО

1. Организациите на здружениот труд што се занимаваат со промет на стоки а со производствените организации на здружениот труд ќе склучат самоуправни спогодба за соработка, односно за здружување на труд и средства, заеднички ја утврдуваат височината на рабатите и маржите на трговијата (во понатамошниот текст: разликата во цената) во рамките на продажната исна формирана врз основа на важечките прописи и одредбите од оваа одлука.

2. Ако организациите на здружениот труд од точка 1 на оваа одлука за производите од надлежноста на федерацијата не ја склучат самоуправната спогодба од таа точка, постојните разлики во цената се сметаат како затечени и можат да се менуваат со самоуправни спогодба, во согласност со важечкиот закон и со општествениот договор.

3. Во склучувањето на општествениот договор од точка 2 на оваа одлука за производите од надлежноста на федерацијата, учествуваат учесниците одредени со важечките прописи и соодветната организација на деловното здружување, односно групацијата на организациите на здружениот труд што се занимаваат со промет на стоки.

4. Во склучувањето на самоуправната спогодба од точка 2 на оваа одлука за производите од надлежноста на федерацијата, учествуваат учесниците одредени со важечките прописи и организациите на здружениот труд што се занимаваат со промет на стоки. Овие организации на здружениот труд можат да овластат друга организација на здружениот труд што се занимава со промет на стоки да склучи самоуправни спогодба во нејзино име.

5. До формирањето на разликата во цената според одредбите од точка 1, односно точка 2 на оваа одлука, разликата во цената за производите од надлежноста на федерацијата, формирана согласно со важечките прописи што постојат на денот на влегувањето во сила на оваа одлука останува и натаму во сила.

6. За производите од надлежноста на републиките, на автономните покраини и општините разликата во цената формирана согласно со важечките прописи што постојат на денот на влегувањето во сила на оваа одлука останува во сила додека надлежните органи на тие општествено-политички заедници не ќе одредат како ќе се формира понатаму разликата во цената, или додека организациите на здружениот труд не ќе ја утврдат таа разлика во цената според одредбата од точка 1 на оваа одлука.

7. Разликата во цената за стоките од надлежноста на федерацијата утврдена според точ. 2 до 5 на оваа одлука, се применува и врз стоките од увозот.

8. Општествените договори и самоуправните спогодби за разликите во цената склучени согласно со



одредбите од оваа одлука можат да се применуваат почнувајќи од 1 јануари 1975 година.

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи одредбата од точка 2 на Одлуката за максимирање на цените за сите производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/73, 17/73, 21/73, 23/73 и 25/73).

10. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 499  
25 јули 1974 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биџиќ, с. р.

726.

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА ПНЕВМАТИКА СПОРЕД УСЛОВИТЕ НА ПАЗАРОТ

1. Производителските организации на здружениот труд можат своите продажни цени за пневматика да ги формираат според условите на пазарот. Под пневматика, во смисла на оваа одлука, се подразбираат надворешните и внатрешните гуми за сите видови возила и машини.

Вкупното ниво на зголемувањето на цените за пневматика формирани според одредбата од став 1 на оваа точка, сметано во декември текушната година спрема декември претходната година, треба да е во согласност со економската политика и со политиката на цените утврдена во резолуцијата за основите на политиката на општествено-економскиот развој на Југославија, односно во договорот за спроведувањето на политиката на цените што важат за текушната година.

2. Формирањето на цените за пневматика според условите на пазарот од точка 1 на оваа одлука, може да се врши кога производителските организации на здружениот труд и Сојузниот извршен совет ќе склучат општествен договор за вкупното ниво на зголемувањето на цените од точка 1 став 3 на оваа одлука.

Општествениот договор ќе го потпише во името на Сојузниот извршен совет сојузниот секретар за пазар и цени.

3. Производителските организации на здружениот труд, во рамките на вкупното ниво на зголемувањето на цените утврдено со општествениот договор од точка 2 на оваа одлука, спогодбено ќе ги утврдат нивоата на зголемувањето на цените за сите видови пневматика.

4. Цените за одделни производи на пневматика производителските организации на здружениот труд ги формираат според условите на пазарот, придржувајќи се кон нивото на зголемувањето на цените од точка 3 на оваа одлука за соодветните видови пневматика.

5. Цените формирани според одредбите од точ. 1 до 4 на оваа одлука важат како највисоки малопродажни цени на производителот.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 500  
25 јули 1974 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биџиќ, с. р.

727.

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА ВЕШТАЧКИ ГУБРИЊА И ПЕСТИЦИДИ

1. Во Одлуката за одредување максимални цени за вештачки губриња и пестициди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/73, 12/74 и 30/74) во точка 2 бројот: „5.859“ се заменува со бројот: „7.713“.

2. Во точка 3 во одредбата под 3 бројот: „6.110“ се заменува со бројот: „7.964“, а бројот: „5.859“ — со бројот: „7.713“.

3. Точка 5 се менува и гласи:

„5. Цените на нерастворливите фосфорни губриња микрофос (фин фосфат) со 28% на вкупен  $P_2O_5$  можат да изнесуваат најмногу до 4.975 динари за еден кг.  $P_2O_5$ , со тоа што цената на нерастворен  $P_2O_5$  во мешани губриња произведени врз база на микрофос (фин фосфат) може да изнесува најмногу 4.975 динари за 1 кг  $P_2O_5$ .“

4. Во точка 5а во одредбата под 1 бројот: „7.220“ се заменува со бројот: „11.000“.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 501  
25 јули 1974 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биџиќ, с. р.

728.

Врз основа на член 1а став 4, член 37 став 1, чл. 37б и 37д став 1 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН

1. Во Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/70, 42/71, 33/72, 53/72, 64/72, 11/73, 17/73, 45/73, 53/73, 56/73, 7/74, 15/74, 19/74, 20/74, 25/74 и 31/74), во Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, што е составен дел од таа одлука, во тар. број 19.03 во колона 3 кратенката: „ЛБ“ се заменува со кратенката: „Д“.

2. Оваа одлука ќе се применува врз работите што ќе се склучат и ќе ѝ се пријават на банката од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, како и врз работите што се склучени и пријавени на банката до тој ден, а по кои не е извршен извоз.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 502  
25 јули 1974 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биџиќ, с. р.

729.

Врз основа на член 37д став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА 1974 ГОДИНА

1. Во Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1974 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/73) по точка 17 се додава нова точка 17а, која гласи:

„17а. На организациите на здружениот труд, на кои според одредбите на оваа одлука, со решение на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија им е утврдена глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1974 година, средствата на глобалната девизна квота, одредени за користење во второто полугодие на 1974 година, им се намалуваат за 10%.“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 510

30 јули 1974 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Бисдиќ, с. р.

730.

Врз основа на член 1а став 4, член 37 став 1 и член 37б од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ШТО СЕ УВЕЗУВААТ ВРЗ ОСНОВА НА ПОСЕБНА СОГЛАСНОСТ

1. Следните стоки до 31 декември 1974 година можат да се увезуваат само врз основа на посебна согласност за увоз што ја издава Сојузниот секретаријат за надворешна трговија:

Реден број	Тарифен број од Даринската тарифа	Наименување
1	2	3
1	02.01	Месо и кланични производи за јадење од животни од тар. бр. 01.01 до 01.04 заклучно, свежи, разладени или смрзнати 5) Дробови:

1	2	3
2	07.01	Зеленчук, свеж или разладен: 10) 'рдоква, рен. целер, морков и друг зеленчук
3	08.05	Овошје во лушпа, освен овошјето од тар. бр. 08.01, свежо или суво, излупено или не: 1) Бадеми: б) без лушпа 3) Лешници: б) без лушпа
4	11.07	Слад, пржен или не
5	22.09	Шпирта (освен оние од тар. бр. 22.08); ликери и други алкохолни пијачки; сложени алкохолни преработки (т. нар. концентрирани екстракти) за производство на пијачки: 5) Виски и џин 9) Концентрирани екстракти и есенции за приготвување алкохолни пијачки: б) друго
6	25.15	Мермер, травертин, екозин и други варовички камења за споменици и градежи, очевидна специфична тежина 2,5 или повеќе и алабастер, вклучувајќи и таков камен кој не е натаму обработуван, освен грубо целпан, грубо учетворен или учетворен со бичење: 1) Мермер: а) во блокови б) во плочи в) друго
7	25.16	Гранит, порфир, базалт, песочар и други камења за споменици и градежи, вклучувајќи и таков камен што не е натаму обработуван освен грубо целпан, грубо учетворен или учетворен со бичење: 1) Гранит 2) Порфир 3) Базалт 4) Песочар 5) Друго
8	34.01	Сапун; органски површински активни средства што се користат како сапун, во облик на стапчиња, колаци и парчиња обликувани или леани, комбинирани со сапун или не: 1) Тоалетни 2) Медицински 3) За бречење 4) За перење (во цврста состојба) 5) Во прав и во течна состојба 6) Други
9	34.02	Органски површински активни средства, површински активни препарати и препарати за перење, што содржат или не содржат сапун: 1) Органски површински активни средства: а) во завои до 1,5 kg б) други 1) детергенти за домаќинство во завои над 1,5 kg
10	39.07	Изработки од материјалите од тар. бр. 39.01 до 39.06 заклучно: 4) Завеси и слични производи 6) Предмети за кујна 8) Украсни предмети 9) Предмети за ламби и осветление
11	40.11	Полни гуми, надворешни гуми, изменливи слоеви за надворешни гуми, внатрешни гуми и гумени подметки (флипери), за тркала од сите видови: 1) Надворешни угми за: а) патнички автомобили

1	2	3	1	2	3
12	41.02	Сработени говедски кожи (вклучувајќи и кожи од биволи) и кожи од копитари, освен сработените кожи од тар. бр. 41.06 до 41.08: 2) Други: а) говедски: 2) други: а) говедска горна (за лице) б) говедска долна (гонска) в) говедска за облека	19	58.10	Везови во парчиња, ленти или мотиви: 1) Рачни 2) Машински 3) Друго
13	41.03	Сработени овчи и јагнешки кожи, освен кожата од тар. бр. 14.06 до 41.08: 1) Овчи: б) други: 1) овча за облека 2) овча за постава 3) овча сработена, друга 2) Јагнешки: б) други: 1) за облека 2) за нараквици 3) за постава 4) друга	20	69.07	Плочы за подови, плочи за огништа — камини и плочи за обложување на сидови, неглересани и неглазирани: 1) Од обична земја: а) за сидови и подови б) други 2) Од фајанс: а) за сидови и подови б) други 3) Од други керамички материјали: а) за сидови и подови б) други
14	41.08	Лакирани кожи и имитација на лакирани кожи; метализирани кожи: 1) Телешка: а) лакирана 2) Овча и козја: а) лакирана 4) Друга: а) лакирана	21	69.10	Сливници, лавабои, бидоа, клозетски шоли, писоари, кади за бањи и санитарни предмети: 1) Од порцелан 2) Од фајанс 3) Од друг керамички материјал
15	42.02	Предмети потребни на патници (на пример: ковчези, кофери за облека, кутии за шапки, патни торби, ранци итн.), торби за купувачка, рачни торби, Кесиња, акт-ташни, лисници, новчаници, тоалетни торби за несесери, торби за алат, Кесиња за тутун, футроли, етуикутии (на пример: за оружје, музички инструменти, дурбини, накит, шишиња, крагни, обувки, четки) и слични контејнери од природна кожа, пресувана кожа, вулканизирани влакна, вештачки пластични материји во листови, картони или од текстилни ткаенини: 2) Од пресувана и регенирана кожа: б) торбарска изработка 3) Од пластични материји во листови: б) торбарска изработка	22	69.12	Садови и други предмети што се употребуваат во домаќинството или за тоалетни цели, од други видови керамика: 1) Во една боја: а) садови керамички и друг прибор за домаќинството б) садови и друг прибор за домаќинството, од фајанс и фина глина 2) Во две или повеќе бои: а) садови керамички и друг прибор за домаќинството б) садови и друг прибор за домаќинството, од фајанс и фина глина
16	42.03	Предмети за облека и прибор за облека од природна или пресувана кожа: 1) Од природна кожа: г) нараквици: 1) женски 2) машки 3) детски	23	69.13	Фигури и други украсни предмети и предмети за лично украсување, предмети за мебел: 1) Од порцелан 2) Од фајанс 3) Од друг керамички материјал
17	48.13	Карбон и друга хартија за умножување (вклучувајќи и матрици) и хартија за пренесување, сечени во определени големини, во кутии или не: 1) Индиго-хартија 2) Матрици 3) Друго: а) карбон-хартија б) друго	24	70.09	Огледала од стакло (вклучувајќи и шивачки огледала), врамени или не, врз постамент или не: 1) Врамени огледала 2) Друго
18	58.09	Тил и други мрежести ткаенини (освен ткаени, плетени или хеклувани ткаенини), украсени — фазонирани; тантели работени со рака или машина, во парчиња, ленти или мотиви: 2) Тантели: б) машински изработени: 1) од вештачки влакна 2) од други материји	25	70.13	Изработки од стакло (освен предметите што спаѓаат во тар. бр. 70.19), што се употребуваат за маса, кујна, тоалет, канцеларии за внатрешна декорација или за слична употреба: 1) Шулаливо стакло: а) недекорирано: 1) садови од дувано или пресувано стакло 2) вазни, пепелници и слични предмети, од обично стакло б) декорирано: 1) садови од дувано или пресувано стакло 2) вазни, пепелници и слични предмети од обично стакло 2) Огноотпорни садови 3) Предмети од кристал, брусени или не: а) стакло кристално и брусено, за домаќинството б) вазни, пепелници и слични предмети, од кристално стакло
			26	82.11	Апарати за бричење и нивни сечила — ножиња, бричеви и нивни сечила (вклучувајќи и недовршени сечила во ленти или не): 2) Ножиња — жилети

1	2	3	1	2	3
27	84.12	Машини за климатизација, што содржат во заедничко куќиште моторен вентилатор и елементи за менување на температурата и влажноста на воздухот: 1) Калорифери, индустриски 2) Уреди за климатизација, автоматски, до 300 m <sup>3</sup> 3) Уреди за климатизација, автоматски, над 300 m <sup>3</sup> 4) Машини компресорски и слични, за ладење воздух и за вентилација 5) Друго			фатени во некоја друга одредба од оваа тарифа: 1) Машини за приготвување (дупчење, проверување, репродуцирање, средување итн.) 2) Машини за обработка (табелирки, сметачи и сл.) 3) Други: а) електронски сметачки машини, освен од тар. број 84.52
28.	84.15	Машини и апарати за производство на студ (електрични или други) — ладилници: 2) Ладилници — фрижидери за домаќинството, неелектрични 3) Ладилници — фрижидери за домаќинството, електрични: б) компресиони: 2) други	34	85.06	Електромеханички апарати за домаќинството, со вграден електричен мотор: 1) Шмукалки за прав 5) Друго: а) машини за сечење месо, сланина, леб итн. б) машини за цедење овошни сокови в) електрични кукни апарати и прибор, други
29	84.19	Машини и апарати за чистење и сушење шишиња и други контејнери: машини за полнење, затворање, печатење, капслирање и етикетирање на шишиња, канти, кутии, вреќи и други контејнери; други машини за пакување и амбалажирање на стоки, машини за газирање пијачки; машини за миеење садови: 1) Машини и апарати за миеење садови	35	85.12	Проточни грејачи за вода или грејачи за вода во резервоари и потопувачки грејачи: електрични апарати за греење на почвата и електрични апарати — греалки за греење простории; електрични апарати за уредување на косата (за сушење, онудлирање и слично); електрични пегли; електрични уреди за домаќинството; електрични грејни отпорници, освен оние од јаглен (тар. бр. 85.24):
30	84.40	Машини за перење, чистење, сушење, белење, бојосување, апретирање, довршување и превлекување текстилно предиво, ткаенини или изработки од текстилни материјали (вклучувајќи и машини за перење, пелгање и суво чистење); машини за свиткување, навиткување сечење ткаенини; машини за превлекување ткаенини или други подлоги — во изработката на линолеум и други покривки за под; машини за печатење текстил, кожа позидници, хартија за завиткување, линолеум и други материјали, и гравирани или ецувани плочи, плочички или валјаци за овие машини: 2) Машини и апарати за перење алишта, за домаќинството: а) до 5 kg полнење			1) Електрични проточни грејачи, грејачи со резервоар и потопувачки грејачи: а) за потребите на домаќинството: 1) бојлери 5) Електрични решоа, шпорети, скари, пржалки и сл. за домаќинството: а) шпорети електрични
31	84.51	Машини за пишување, освен машини за пишување со вградени механизми за сметање; машини за пополнување чекови: 1) Машини за пишување, рачни: а) пишувачки машини канцелариски, стандардни б) пишувачки машини, портабл 2) Машини за пишување, електрични 3) Машини за пишување, специјални	36	85.14	Микрофони и постаменти за нив; звучници; аудиофреквентни електрични појачала: 4) Појачала-нискофреквентни
32	84.52	Машини за сметање; сметководствени машини за пишување, регистар-каси, машини за франкирање пошта, машини за издавање билети и слични машини што имаат уреди за сметање: 2) Книговодствени машини: а) механички б) електрични	37	85.15	Радиотелеграфски и радиотелефонски преносни и приемни апарати; радио-емисиони и телевизиски преносни и приемни апарати (вклучувајќи ги и приемниците што имаат вградено магнетофони или апарати за репродукција на звук) и телевизиски камери; помошни апарати за радионавигација, радарни радиоконтролни апарати за далечина: 1) Телевизиски приемници, комбинирани или не, со грамофон или радио: а) приемници: 1) телевизиски приемници 2) Радиоприемници, комбинирани или не, со грамофон: а) транзисторски: 1) носечки (портабл)
33	84.53	Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици: магнетни и оптички читачи, машини што податоците ги ставаат на подлога во облик на шифра и машини за обработка на такви податоци, што не се наведени нигу оп-	38	90.03	Рамки за очила, цвикери, лорњони, очила со штит од прав и слично, и делови за нив: 1) Рамки за очила и цвикери: б) рамки од други материјали
			39	92.11	Грамофони, диктафони и други апарати за снимање и репродукција на звук, вклучувајќи ги и направите за вртење плочи и ленти, со или без звучни глави; телевизиски апарати за снимање и репродукција на слика и звук, магнетски: 1) Грамофони 2) Магнетофони

1	2	3
40	94.01	Столици и други седишта (освен оние од тар. бр 94.02), па и оние што можат да се претворат во кревети, и нивни делови: 2) Од метал: а) поставени (тапацирани) или прекривени б) друго
41	94.03	Друг мебел и негови делови: 1) За станови и угостителство: б) од метал: 1) полици и пултови 2) За канцеларии: б) од метал: 1) полици и пултови 2) друго 3) За училишта: б) од метал: 1) полици и пултови 4) Друго: б) од метал: 2) полици и пултови 3) мебел метален, друг
42	97.04	Предмети за друштвени игри, игри на маса и панаѓурски друштвени игри за возрастни или деца (вклучувајќи и маси за билијар, маси за куглање и реквизити за пинг понг): 5) Друго: г) автомати за игри (со уфрлување на пари)
43	97.06	Справи, апарати, прибор и реквизити за гимнастика или атлетика, или за спортови и игри под ведро небо (освен оние предмети што снаѓаат во тар. бр. 97.04): 1) Топки за тенис 8) Спортски и гимнастички прибор од дрво, други спортски реквизити: г) топки за фудбал, хокеј, рагби, кошарка, ватерполо и сл.
44	98.03	Пенкала и моливи (вклучувајќи и пенкала и моливи со топчиња) и други перца, држали за перца, држали за моливи и слични држали и патент-моливи; делови и опрема за нив, освен од тар. бр. 98.04 или 98.05: 3) Хемиски моливи
45	98.10	Механички и слични запалки, вклучувајќи и хемиски и електрични запалки, делови за запалки освен кремења и фитили: 1) Од благородни метали 2) Друго: а) за цигари

2. Согласноста за увозот на стоки издадена врз основа на оваа одлука не значи и право на купување девизи за плаќање на увозот на тие стоки.

Девизите за плаќање на увозот на стоките за кои е издадена согласност за увоз, организациите на здружениот труд ги обезбедуваат според одредбите од Законот за девизно работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72, 71/72 и 52/73).

3. Оваа одлука ќе се применува на увозот на стоките што се врши од денот на нејзиното влегување во сила по работите склучени и пријавени на банката до тој ден по кои не е извршен увоз, како и на увозот по работите што ќе се склучат и ќе се пријават на банката до тој ден.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 512  
30 јули 1974 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биџиќ, с. р.

731.

Врз основа на член 37д став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

**ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА УВОЗ НА СТОКИ ЗА ЛИЧНА ПОТРОШУВАЧКА ВО 1974 ГОДИНА**

1. Во Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за увоз на стоки за лична потрошувачка во 1974 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/74) во точка 2 во одредбата под 1 бројот: „313.600.000“ се заменува со бројот: „153.600.000“.

2. По точка 11 се додава нова точка 11а, која гласи:

„11а. На организациите на здружениот труд, на кои според одредбите на оваа одлука, со решение од Сојузниот секретаријат за пазар и цени им е утврдена глобалната девизна квота за увоз на стоки за лична потрошувачка во 1974 година, така утврдената глобална девизна квота им се намалува за 15%.“

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 514  
30 јули 1974 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биџиќ, с. р.

732.

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

**ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА ПООДДЕЛНИ ВИДОВИ МЕСО СПОРЕД УСЛОВИТЕ НА ПАЗАРОТ**

1. Цените за свежо телешко месо, како и цените за свежо јунешко месо квалитет I-а и I класа (bevi-bif), се формираат според условите на пазарот.

2. Како телешко и јунешко месо, во смисла на точка 1 од оваа одлука, се подразбира месото од телиња и јуниња од квалитет и класа што се предвидени во одредбите на точка 1 оддел Б под 1 и под 2 од Одлуката за минималните откупни цени на добиток („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74).

3. Организациите на здружениот труд при продажбата на месото од точка 1 на оваа одлука ќе засметуваат маржа во апсолутен износ кој постоел

на 26 ноември 1971 година, ако со важечките прописи не е определено поинаку.

4. Организациите на здружениот труд што на мало продаваат месо од точка 1 на оваа одлука се должни во продавници и во други продажни единици да ја истакнат на видно место категоријата и класата на тоа месо.

5. Со парична казна од 3.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружениот труд што не се придржува кон одредбите од точка 4 на оваа одлука.

За прекршокот од став 1 на оваа точка ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружениот труд со парична казна од 1.000 до 3.000 динари.

6. Со влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат одредбите на Договорот за начинот на формирањето на малопродажните цени за спажено месо („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/73) доколку се однесуваат на телешко или јувешко месо.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 513  
30 јули 1974 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биџиќ, с. р.

733.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЦЕМЕНТ

1. Во Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема за производството на цемент („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73) во точка 1 се вршат следните дополнења:

1) пред тар. број 84.13/3 се додаваат два нови тар. броја, кои гласат:

„40.11/1e Други надворешни гуми  
Ех.  
Надворешни гуми за кипери и дамнери, самоодни елеваторски скрепери и механички лопати-товарачи, што се опфатени со ова решение 5

40.11/2e Други внатрешни гуми  
Ех.  
Внатрешни гуми за кипери и дамнери, самоодни елеваторски скрепери и механички лопати — товарачи, што се опфатени со ова решение 5“;

2 По тар. број 84.22/5д се додаваат два нови тар. броја, кои гласат:

„84.23/2a Самоодни скрепери  
Ех.  
Самоодни елеваторски скрепери за површински копови 5

84.23/3 Ескаватори, механички лопати и слични самоодни уреди

Ех.

Механички лопати-товарачи, волумен на лажицата од 3 m<sup>3</sup> и повеќе и сила на моторот од 250 KS и повеќе 5“.

2 Ова решение ќе се применува врз увозот што ќе се изврши во 1974 и 1975 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 479  
25 јули 1974 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биџиќ, с. р.

734.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ШУМАРСТВОТО

1. Во Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во шумарството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73 и 7/74) во точка 1 по тарифниот број 84.23/12 се додаваат два нови тарифни броја, кои гласат:

„84.47/10 Други машини за механичка преработка на дрво

Ех.

Машини за симнување кора од дрво по механички пат 5

84.47/11 Автоматски линии за преработка на дрво (трансфери и сл.)

Ех.

Трансфер линии за механичко симнување кора од дрво 5“.

2. Ова решение ќе се применува врз увозот што ќе се изврши во 1974 и 1975 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 480  
25 јули 1974 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биџиќ, с. р.

735.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПОЛИАМИДНИ ВЛАКНА**

1. Во Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема за производство на полиамидни влакна („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73 и 7/74) во називот на решението и во точка 1 во уводната реченица и во наменувањето под „Ех.“ на тар. броеви 84.12/2 и 3, 84.36/1, 84.36/2в, 84.36/7в, 84.36/8в, 84.36/9 втора алинеја 84.36/2д, 84.40/1д, 85.01/16-2, 85.02/4, 85.19/5 и 90.26 по зборот: „полиамидни“ се додаваат зборовите: „и полиолефински“.

2. Ова решение ќе се применува врз увозот што ќе се изврши во 1974 и 1975 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 481

25 јули 1974 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедик, с. р.

736.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО РУДНИЦИТЕ НА БОКСИТ И ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА АНОДИ ЗА ЕЛЕКТРОЛИЗА НА АЛУМИНИУМ, НА ГЛИНИЦА И НА АЛУМИНИУМ**

1. Во Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во рудниците на боксит и во производството на аноди за електролиза на алуминиум, на глиница и на алуминиум („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73 и 7/74) во тарифниот број 84.14/4в по првата алинеја се додава нова алинеја, која гласи:

„— Вертикални печки за континуирано печење вар, на мазут, со постојано одржување на јаглендиоксид од 3% до 6%, со капацитет 80 тони на ден 5“.

2. Ова решение ќе се применува врз увозот што ќе се изврши во 1974 и 1975 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 482

25 јули 1974 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедик, с. р.

737.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВОДОРОД-ПЕРОКСИД**

1. Врз увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во производството на водород-пероксид, ќе се применуваат во 1974 и 1975 година наместо царинските стапки предвидени во Царинската тарифа, односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73 и 45/73), следните царински стапки:

Тарифен број	Наменување	Царинска стапка
1	2	3
84.01/4	Други котли за производство на водена и друга пара Ех. — Котли утилизатори за добивање водена пара за производство на водород (за парен реформинг) — Котелски цевки за загревање газولين, за вградување во котли за добивање газолински гас	5 5
84.02/4	Други помошни уреди за парни котли Ех. Уреди за кондензација на пара од процесни гасови на постројки за производство на водород	5
84.10/3	Центрифугални пумпи Ех. — Центрифугални пумпи во „S“ изработка за запални и експлозивни органски хемиски материји — Центрифугални пумпи за водород-пероксид — Центрифугални пумпи за дестилирана вода	5 5 5
84.10/5	Клипни пумпи Ех. Клипни добир-пумпи	5
84.11/2	Компресори Ех. — Компресори за водород — Компресори за јаглендиоксид — Компресори за суров газолин, со притисок од 14 и повеќе атмосфери — Специјални клипни компресори, со суво одење, за добивање инструментален воздух, без маслени честичи	5 5 5 5
84.11/5	Други пумпи и др. Ех. Дувалки, со капацитет од 3500 m <sup>3</sup> /h и повеќе	5

1	2	3	1	2	3
84.13/1a	Ложишта за печки за течни горива Ех. Горилници за газولين, со капацитет над 8 kg/h, со топлотна сила од 100.000 kcal/h и повеќе	5	90.25	Инструменти и апарати за физички и хемиски анализи Ех. Апарати за испитување гасови во процесот на производството на водород и водород-пероксид	5
84.14/4в	Други индустриски и лабораториски печки, неселективни Ех. Печки за разделување газولين во процесот на добивање водород (реформинг печки), без обвивка и зазид	5	90.28	Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола Ех. Електрични и електронски апарати за контрола на процесот на производството на водород и водород-пероксид	5
84.17/1г	Машини и уреди за парење и сушење Ех. Автоматски уреди за сушење инструментален воздух	5	2. Понишка царинска стапка за производите од точка 1 на ова решение, ќе се примени само ако тие производи се увезуваат во рамките на испорака на комплетна постројка за производство на водород-пероксид.		
84.17/1с	Други машини и уреди за обработка на материјали со менување на температурата Ех. — Колони за хемиски реакции во производството на водород-пероксид — Изменувачи на топлота, со цевки изработени од молибден со ознаката 15 MO3 според DIN — Плочести изменувачи на топлота изработени од нерѓосувачки челик квалитет според DIN 4436, односно AISI 316-S-16 — Уреди за варење цеф заради издвојување на јаглен-диоксид од водород	5	3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.		
84.18/2б	Машини и уреди за филтрирање или пречистување течности и гасови Ех. — Уреди за филтрирање на работна смеса во процесот на добивање на водород-пероксид — Уреди за филтрирање цеф, хидриран гас и јаглен-диоксид во процесот на производството на водород	5	Е. п. бр. 483 25 јули 1974 година Белград		
84.61/1	Автоматски славини, вентили и слично Ех. Автоматски славини и вентили за процесот на производството на водород и водород-пероксид	5	Сојузен извршен совет		
85.01/1a-2гг	Други генератори и мотори тежни на над 1000 kg по парче Ех. Дизел електрични генератори за моментално влегување во дејство	5	Претседател, Цемал Биџиќ, с. р.		
85.19/5	Разводни уреди со вградени апарати Ех. Командни разводни уреди за управување со уреди за производство на водород и водород-пероксид	5	738.		
90.24	Инструменти и апарати за мерење, контрола и автоматска контрола на проток, длабочина, притисок и слично Ех. Пневматски инструменти и апарати за контрола на процесот на производството на водород и водород-пероксид	5	Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува		
			РЕШЕНИЕ		
			ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО		
			1. Во Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во земјоделството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/73 и 64/73) во точка 1 се врши следното дополнување:		
			1) по тар. број 73.22/1б се додават два нови тар. броја, кои гласат:		
			„73.23/2	Други контејнери од лим или плочичи, од железо или од челик Ех. Контејнери од челик за држење биолошки материји на температура на течен азот	5
			76.10/3	Други контејнери од алуминиум Ех. Контејнери од алуминиум за држење биолошки материји на температура на течен азот	5
			2. Ова решение ќе се применува врз увозот што ќе се изврши во 1974 и 1975 година.		
			3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.		
			Е. п. бр. 484 25 јули 1974 година Белград		
			Сојузен извршен совет		
			Претседател, Цемал Биџиќ, с. р.		



739.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПОЛИЕСТЕРСКИ ВЛАКНА**

1. Во Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема за производство на полиестерски влакна („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73) во точка 1 се вршат следните дополненија:

1) по тар. број 84.36/9 се додава нов тар. број, кој гласи:

„84.37/76 Трикотажни машини за кружно плетење 5“;

2) по тар. број 85.02/4 се додава нов тар. број, кој гласи:

„85.11/1a Печки греани со отпор (отпорни) Ех. Печки за топење — чистење сјакнат полимер во дизни за истиснување на полиестерски влакна 5“.

2. Ова решение ќе се применува врз увозот што ќе се изврши во 1974 и 1975 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 485  
25 јули 1974 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биџиќ, с. р.

740.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ТЕЧЕН КИСЛОРОД**

1. Врз увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во производството на течен кислород ќе се применуваат во 1974 и 1975 година наместо царинските стапки предвидени во Царинската тарифа, односно во Решението за одредување пониски царински стапки на увозот

на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73 и 45/73), следните царински стапки:

Тарифен број	Наименување	Царинска стапка
1	2	3
84.03/4	Други генератори Ех. Генератори за производство на кислород, со капацитет над 3500 Nm <sup>3</sup> /h	5
84.10/3	Центрифугални пумпи Ех. Центрифугални пумпи за течен кислород, со температура од минус 184°C	5
84.10/5	Клипни пумпи Ех. Клипни пумпи за течен кислород, со температура од минус 184°C	5
84.11/2	Компресори Ех. Турбокомпресори за компримирање на воздух и азот, со капацитет над 20.000 Nm <sup>3</sup> /h	5
84.15/1a	Машини и апарати за производство на ниски температури (најмалку —15°C) Ех. Фреонски уреди за производство на ниски температури за ладење воздух или аргон во гасовита состојба	5
84.15/1б	Други машини и апарати за производство на ниски температури Ех. Фреонски уреди за производство на ниски температури за ладење воздух или аргон во гасовита состојба	5
84.17/1с	Други машини, уреди и сл. за обработка на материјали со менување на температурата Ех. — Ректификациони колони за производство на течен кислород — Уреди за Линде-Клодовиот циклус за добивање течен воздух — Изменувачи на топлина за претворање течен кислород во гасовит кислород	5
84.59/2к	Други машини и механички уреди Ех. Уреди за одвлажување и загревање воздух за одмрзнување на ректификациони колони за производство на течен кислород	5
84.61/1	Автоматски славини, вентили и сл. Ех. Автоматски вентили за постројки за производство на течен кислород	5
85.19/5	Разводни уреди со вградени апарати Ех. Командни табли со разводни уреди за управување со процесот на производството на течен кислород	5

Забелешка. Пониска царинска стапка ќе се примени само ако командните табли со разводни уреди се увезуваат во рамките на испорака на комплетна опрема за производство на течен кислород, без оглед дали тие се увезуваат заедно (истовремено) со таа опрема или одвоено.

1	2	3
87.02/3a	Цистерни Ех. Цистерни за транспорт на течен кислород, со температура минус 184°C	5
90.24	Инструменти и апарати за мерење, контрола и автоматска контрола на проток, длабочина, притисок и др. Ех. Инструменти и апарати за мерење притисок, проток, температура и др. во процесот на производството на течен кислород	5
	Забелешка. Пониска царинска стапка ќе се примени само ако инструментите и апаратите од овој тарифен број се увезуваат во рамките на испорака на комплетна опрема за производство на течен кислород, без оглед на тоа дали тие се увезуваат заедно (истовремено) со таа опрема или одвоено	
90.23	Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола Ех. Инструменти и апарати за автоматска контрола и регулација на работата на уредите за производство на течен кислород	5
	Забелешка. Пониска царинска стапка ќе се примени само ако овие инструменти и апарати се увезуваат во рамките на испорака на комплетна опрема за производство на течен кислород без оглед на тоа дали тие се увезуваат заедно (истовремено) со таа опрема или одвоено.	

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 486  
25 јуни 1974 година  
Београд

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џекал Биџиќ, с. р.

741.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

**ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ УВЕЗУВА ВО РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ТЕЛЕГРАФСКИ И ТЕЛЕФОНСКИ СООБРАКАЈ**

1. Во Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се увезува во рамките на Програмата за модернизација на

југословенскиот телеграфски и телефонски сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73) во точка 1 се вршат следните дополненија:

1) пред тар. број 85.13/16 се додаваат три нова тар. броја, кои гласат:

„84.53/1	Машини за подготовка (дупчење, проверување, репродуцирање, средување итн.) Ех. — Дупчачи на хартиени ленти 10 — Читачи на хартиени ленти 10 — Премотувачи на хартиени ленти 10 — Магнетни единици за примање и давање сигнали на централната единица — процесорот на електронската телефонска централа 10
85.01/26-1	Трансформатори, други до 1 kg тежина заклучно за парче Ех. Трансформаторски јатки од пермалој за електронски телефонски централи 10
85.01/3	Исправувачи и исправувачки апарати Ех. Единици за напојување на електронски телефонски централи 10“;

2) во тар. број 85.13/1в по првата алинеја се додава нова алинеја, која гласи:

„— Делови за електронски телефонски централи (метална конструкција — носачи, ормани и други елементи за поврзување; командно-контролни табли-плочи; механички составени ожичени сталки, панелни влошки и мемориски блокови) 10“;

3) по тар. број 85.13/4 се додава нов тар. број, кој гласи:

„85.13/6	Телепринтери и слични електрични апарати Ех. — Телепринтери за електронски телефонски централи 10 — Специјални линиски пишувачи за регистрација на работата на електронски телефонски централи 10“;
----------	--

4) по тар. број 85.15/3ж се додаваат два нови тар. броја, кои гласат:

„85.18/1	Константни (постојани) електрични кондензатори Ех. Кондензатори за репродукција за електронски телефонски централи 10
85.19/9a	Отпорници индустриски за вградување Ех. Индустриски отпорници за електронски телефонски централи 10“;

5) во тар. број 85.19/10 по првата алинеја се додаваат шест нови алинеи, кои гласат:

„— Контакти за електронски телефонски централи во стаклени цевчиња со заштитна атмосфера 10  
— Плочи со печатени врски за електронски телефонски централи 10  
— Релеи со контакти за електронски телефонски централи во стаклени цевчиња со заштитна атмосфера 10

- Елементи за спојување од типот на летвички и конектори 10
- Штекерски единици со печатени врски и со вградени контактни елементи 10
- Минителефонски релее за електронски телефонски центри 10“;

6) по тар. број 85.19/10 се додаваат два нови тар. броја, кои гласат:

- „85.21/3 Полупроводнички елементи  
Ех.  
Диоди и транзистори за репродукција за електронски телефонски центри 10
- 85.21/4 Друго  
Ех.  
— Интегрални кола за електронски телефонски центри 10  
— Штекерски единици со печатени врски и со вградени полупроводнички и други елементи 10“.

7) по тар. број 85.22/2в се додава нов тар. број, кој гласи:

- „85.23/3 Кабли за телекомуникација  
Ех.  
Телекомуникациски кабли со конектори за електронски телефонски центри 10“;

8) по тар. број 85.23/4 се додава нов тар. број, кој гласи:

- „85.26/2 Изолациони фитинзи од пластичен материјал  
Ех.  
Специјални пластични изолациони кабли за намотки за електронски телефонски центри 10“.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 септември 1973 година.

Е. п. бр. 487  
25 јули 1974 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биџиќ, с. р.

742.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

#### РЕШЕНИЕ

**ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВИНИЛХЛОРИД МОНОМЕР-РVC ВО ПРАВ**

1. Во Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема за производството на винилхлорид мономер-РVC во прав („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73 и 7/74) во точка 1 се вршат следните дополненија:

1) по тар. број 84.03/4 се додава нов тар. број, кој гласи:

- „84.10/2 Ротациони пумпи  
Ех.  
— Запчести пумпи за транспорт на хемикалии, масла и густе флуиди 5  
— Клипни пумпи за транспорт на течни јагленоводороди 5“;

2) во тар. број 84.10/3 по првата алинеја се додава нова алинеја, која гласи:

- „— Специјални пумпи за транспорт на етилен-дихлорид, инхибитори, суспензиони додатоци, РVC-суспензии, кондензати, алкалии, винилхлориди, солени води, цет. жила, течен хлор, дестилациони и суспензиони остатоци за производство на винилхлорид мономер и РVC 5“;

3) во тар. број 84.11/2 по првата алинеја се додаваат две нови алинеи, кои гласат:

- „— Повеќестепенни центрифугални компресори за воздух и азот во производството на винилхлорид мономер 5  
— Специјални компресори во „S“ изработка за компресија во производството на РVC 5“;

4) во тар. број 84.11/4 по првата алинеја се додава нова алинеја, која гласи:

- „— Вентилатори во експлозивно сигурносна заштита во производствени простории, складови, силоси и садови во производството на винилхлорид мономер и РVC 5“;

5) по тар. број 84.11/4 се додава нов тар. број, кој гласи:

- „84.11/5 Други воздушни пумпи, вакуум-пумпи и воздушни или гасни компресори, вентилатори, дувалки и сл. Ех.  
Дувалки за пневматски транспортни системи во производството на РVC 5“;

6) по тар. број 84.12/2 се додаваат два нови тар. броја, кои гласат:

- „84.15/16 Други машини и апарати за производство на студ, освен за домаќинства  
Ех.  
Разладни уреди за ладење на процесни гасови, течности и катализатори во производството на винилхлорид мономер и РVC 5

- 84.17/1г Машини и уреди за парење и сушење  
Ех.  
— Уреди за сушење гранули и прав на РVC 5  
— Пневматски сушилници во двата ката, за сушење РVC прав 5“;

7) во тар. број 84.17/1д по втората алинеја се додаваат две нови алинеи, кои гласат:

- „— Изменувачи на топлина за греење, ладење и одржување на процесната температура на флуидот во процесот на производството на винилхлорид мономер и РVC 5  
— Уреди за ладење вода во циркулационен систем 5“;

- 8) по тар. број 84.17/1д се додава нов тар. број, кој гласи:
- „84.17/1е Автоматски машини за дестилација и евапоризација  
Ех.  
Уреди за дестилација и евапоризација на винилхлорид мономер, етилендихлорид, хлороводород и процесни остатоци на винилхлорид 5“;
- 9) во тар. број 84.17/1с по втората алинеја се додаваат четири нови алинеи, кои гласат:
- „— Автоклави (реактори) за производство на етиленхлорид, во производството на винилхлорид мономер 5  
— Уреди за термичко крекување на етилендихлорид 5  
— Автоклави (реактори) за полимеризација во производството на PVC 5  
— Изменувачи на топлина за греење и ладење на PVC и на други јагленводороди 5“;
- 10) по тар. број 84.17/1с се додава нов тар. број, кој гласи:
- „84.18/2а-1 Други индустриски центрифуги за течност  
Ех.  
— Центрифуги за определување на молекулските тежини кај полимерните материјали 5  
— Центрифугални декантери за PVC суспензија 5“;
- 11) во тар. број 84.18/2б по втората алинеја се додаваат две нови алинеи, кои гласат:
- „— Филтери за воздух и винилхлорид во производството на винилхлорид мономер 5  
— Филтери за нанојни флуиди, воздух, суспензиони додатоци и PVC, во производството на PVC 5“;
- 12) во тар. број 84.19/8 по првата алинеја се додава нова алинеја, која гласи:
- „— Уреди за дозирање на инхибитори и хемикалии во циркулационен систем на разладна вода и на систем на котловска вода 5“;
- 13) по тар. број 84.19/8 се додаваат два нови тар. броја, кои гласат:
- „84.20/1 Ваги и апарати за мерење и контрола во производството  
Ех.  
— Специјални автоматски ваги за одмерување на PVC во прав и адитиви 5  
— Специјални автоматски ваги за мерење на влезен винилхлорид мономер и произведен PVC 5“;
- 84.22/3а Кранови до 50 t носивост  
Ех.  
Специјални кранови со погон на компримиран воздух за опслужување на процесната опрема во производството на винилхлорид мономер и PVC 5“;
- 14) во тар. број 84.22/5д по првата алинеја се додаваат две нови алинеи, кои гласат:
- „— Специјални уреди за натовар и истовар на винилхлорид мономер и течни јаглен-водороди 5  
— Пневматски транспортни системи за транспорт на гранули и прав, во производството на PVC 5“;
- 15) во тар. број 84.59/2ж по четвртата алинеја се додаваат шест нови алинеи, кои гласат:
- „— Уреди за приготвување и складирање на катализатори, за полимеризација на винилхлорид мономер 5  
— Специјални мешалки и линии за мешање и хомогенизација на прав и гранули на PVC 5  
— Магнетско-вибрациони сита за просејување и класификација на PVC прав 5  
— Мешалки за хомогенизирање на PVC суспензија, суспензиони додатоци и други помошни флуиди во полимеризацијата на PVC 5  
— Преси за обликување мостри на PVC за следење на процесот на производството 5  
— Вибрациони и ротациони сита за просејување и класификација на гранули на PVC во производството на PVC 5“;
- 16) во тар. број 84.61/1 по првата алинеја се додаваат две нови алинеи, кои гласат:
- „— Автоматски вентили за регулација на полимеризацијата на винилхлорид мономер, на етилендихлорид и на други помошни флуиди 5  
— Автоматски вентили за регулација на полимеризацијата на PVC суспензија, на PVC, на етилендихлорид и на други помошни флуиди 5“;
- 17) во тар. број 84.61/2 по првата алинеја се додава нова алинеја, која гласи:
- „— Вентили и славини во „S“ изработка за регулација на полимеризацијата на винилхлорид мономер, на PVC суспензија, на PVC, на етилендихлорид и на други помошни флуиди 5“;
- 18) по тар. број 84.61/2 се додава нов тар. број, кој гласи:
- „85.02/1 и 2 Електромагнетни и перманентни магнети  
Ех.  
Магнети за издвојување на метални честички од PVC прав 5“;
- 19) по тар. број 85.19/5, се додава нов тар. број, кој гласи:
- „90.22/3 Други машини и апарати за механички испитувања на тврдоста и др.  
Ех.  
Уреди за испитување на механички и високоеластични особини на PVC 5“.
2. Ова решение ќе се применува врз увозот што ќе се изврши во 1974 и 1975 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 488  
25 јули 1974 година,  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Демал Биедиќ, с. р.

743.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“ бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА ХЛОР-АЛКАЛНА ЕЛЕКТРОЛИЗА**

1. Врз увозот на производите од долунаведените тарифни броеви односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема за хлор-алкална електролиза, ќе се применуваат во 1974 и 1975 година, наместо царинските стапки предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73 и 45/73), следните царински стапки:

Тарифен број	Наименување	Царинска стапка
1	2	3
84.10/2	Ротациони пумпи Ех. — Запчести пумпи за транспорт на хемикалии, масла и густе флуиди — Крилни пумпи за транспорт на течни јагленоводороди	5 5
84.10/3	Центрифугални пумпи Ех. Специјални пумпи за транспорт на солена вода, цеф, жива, течен хлор и други хемикалии	5
84.10/5	Клипни пумпи Ех. Специјални пумпи за дозирање на хемикалии во подготвувањето на електролит	5
84.11/2	Компресори Ех. — Специјални компресори за компресија на водород — Специјални центрифугални компресори за гасен хлор	5
84.11/4	Вентилатори Ех. — Вентилатори во експлозивна сигурносна заштита во производствени простории, складништа, силоси и садови во производството на хлор	5

1	2	3
	— Специјални вентилатори за шмукање на хлор во синтетна печка	5
84.11/5	Други пумпи, дувалки и сл. Ех. Специјални дувалки за транспорт на водород	5
84.15/16	Други машини и апарати за производство на студ, освен за домаќинствата Ех. Уреди за разладување на вода во производството на хипохлорит	5
84.16/1	Каландери Ех. Каландери за контрола на хомогеноста на пластични маси	5
84.17/16	Машини и уреди за пречистување Ех. Уреди за пречистување раствор на натриум-хлорид	5
84.17/1г	Машини и уреди за парење и сушење Ех. Уреди за сушење на хлор	5
84.17/1д	Машини и уреди за разладување на материјали Ех. Разладни уреди за вкапување на хлор во производството на хлор	5
84.17/1с	Други машини и уреди Ех. — Апсорбери (реактори) за производство на натриум-хипохлорит Резервоари со термичко греење за складирање на цеф — Изменувачи на топлота со титански цевки и со цевки од легиран челик за ладење на растворот на натриум-хлорид, водород, хлор, натриум-хидрохлорит, солна киселина и на цеф	5 5 5
84.18/25	Машини и уреди за филтрирање или пречистување на течност и гасови Ех. — Специјални филтери за пречистување на растворот на натриум-хлорид — Специјални филтери за пречистување на цеф — Специјални филтери од полиестер за филтрирање на хлор — Уреди (лентести ротациони сита) за фино пречистување на вода	5 5 5 5
84.20/1	Ваги и апарати за мерење и контрола во производството Ех. Специјални ваги за мерење цеф, солна киселина и натриум-хипохлорит	5
84.22/5а	Транспортери со гумена или челична лента врз база на движење на лентата, со сопствен погон Ех. Специјални транспортери за транспорт на натриум-хлорид	5

1	2	3
84.61/1	Автоматски славини, вентили и др. Ех. — Автоматски вентили за регулација на процесот на производството на солна киселина, натриум-хипохлорит, хлор и за подготвување на растворот на натриум-хлорид — Автоматски сигурносен вентил за одржување притисок во певки и садови во погони на петрохемиски комплекс	5 5
84.61/2	Други славини, вентили и др. Ех. Вентили и славини од специјална конструкција во производството на хлор	5
84.64	Затиначи и слични спојници Ех. Метално азбестни, метално пластични, и метални затиначи (мембрани) за одржување приклучни притисоци во цевки и садови во погони на петрохемиски комплекс	5
85.23/2	Кабли за пренос на сила Ех. Специјални кабли конструирани за одреден отпор и работна температура за поврзување на инструментите во погони на петрохемиски комплекс	5
85.23/4	Коаксијални кабли Ех. Специјални кабли конструирани за одреден отпор и работна температура за поврзување на инструментите во погони на петрохемиски комплекс	5

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 489  
25 јули 1974 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биједиќ, с. р.

744.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 53/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПРОИЗВОДИ ВРЗ БАЗА НА ХЛОРАЛКАЛНИ ЕЛЕКТРОЛИЗИ И ПОЛИМЕРИЗАЦИЈА И КОПОЛИМЕРИЗАЦИЈА ВРЗ БАЗА НА ПРОПИЛЕН, ЕТИЛЕНОКСИД И ПРОПИЛЕНОКСИД**

1. Врз увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во производството на производи врз база на хлоралкални

електролизи и полимеризација и кополимеризација врз база на пропилен, етиленоксид и пропиленоксид, наместо царинските стапки предвидени во Царинската тарифа, односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73 и 45/73), во 1974 и 1975 година ќе се применуваат следните царински стапки:

Тарифен број	Наименување	Царинска стапка
1	2	3
84.10/3	Центрифугални пумпи Ех. — Центрифугални пумпи од титан — Центрифугални пумпи од специјално легиран благороден челик — Центрифугални пумпи од специјална изработка за агресивни, запални и експлозивни течности и суспензии	5 5 5
84.10/4	Млазни пумпи Ех. Млазни пумпи (ејекторски вакуум систем) за отпарување вода од полиоли	5
84.10/7	Други пумпи Ех. — Пумпи за дозирање реактиви — Пумпи за циркулирање жива во електролитички ќелии	5 5
84.11/16	Вакуум-пумпи Ех. Вакуум-пумпи за транспорт на пропилен-оксид	5
84.11/2	Компресори Ех. — Повеќестепени компресори за добивање на течен воздух, хлор и течен-пропилен-оксид — Компресори за преточување на течни гасови — Вијчени компресори за транспорт на пропилен-оксид	5 5 5
84.11/4	Вентилатори Ех. — Вентилатори за разладни кули од затворен систем на декарбонизирана вода за ладење, отпорни на хлорирани материји — Вентилатори за рецикулација на воздух во „S“ изработка, изработени или обложени со фиберглас	5 5
84.11/5	Други воздушни пумпи и др. Ех. Дувалки за транспорт на водород	5
84.17/16	Машини и уреди за пречистување Ех. Уреди за пречистување на раствор на натриум-хлорид (соли) од хлор	5
84.17/1д	Машини и уреди за разладување на материјали Ех. — Изменувачи на топлина за ладење на водород, хлор, концентрирана сулфурна киселина и натриум-хидроксид — Изменувачи на топлина во производството на полиол, натриум-хлорат и калциум-хипохлорат со над 70% активен хлор (капорит)	5 5

1	2	3	1	2	3
84.17/1e	Автоматски машини за дестилација и евапоризација Ех. — Уреди за дестилација и ректификација на пропилен-оксид — Уреди за дестилација на печен воздух за добивање на азот — Уреди за дестилација на жива — Уреди за евапоризација на заситена солена вода, со барометарски кондензатор, за добивање цврст натриум-хлорид и натриум-хлорат	5 5 5 5		— Кандела филтери за хлор — Филтери за пречистување на електролит во производството на хлорати — Скрубери за пречистување на отпадни агресивни гасови и воздух — Уреди за одвојување на течности од гас во електролиза на хлор — Уреди за пречистување на гасовит пропилен-оксид	5 5 5 5 5
84.17/1s	Други машини и уреди за обработка на материјали со менување на температурата Ех. — Изменувачи на топлина за загревање на раствор на натриум-хлорид (соли) — Уреди за сушење на хлор — Уреди за сушење на натриум-хлорат — Уреди за кристализација на натриум-хлорат — Уреди за сушење на воздух за пневматски инструменти — Уреди од Линде-Клодовиот циклус за добивање на течен воздух и за производство на азот	5 5 5 5 5	84.19/2	Машини за пакување и завиткување на стоки Ех. Машини за пакување на натриум-хлорат и калциум-хипохлорит со над 70% хлор (капорит)	5
84.18/2a-1	Центрифуги индустриски за течности Ех. Центрифуги за издвојување на натриум-хлорид, натриум-хлорат и калциум-хипохлорат со над 70% активен хлор (капорит)	5	84.19/8	Машини за дозирање и пакување Ех. Уреди за одмерување и полнење на вреќи со натриум-хлорат	5
84.18/2b	Машини и уреди за филтрирање или пречистување на течности и гасови Ех. — Уреди за филтрирање на електролитички соли и хлор, изработени од PVC и титан — Уреди за декантација — пречистување на соли — Уреди за филтрирање на раствор на натриум-хлорид (соли) — Уреди за пречистување на раствор на натриум-хлорид (соли) со издвојување на хлор по пат на вакуум — Дехлоринатори од цевчест тип за пропилен-оксид — Воздушни дехлоринатори со раширови прстени за одвојување на хлор од повратниот електролит — Шмукални маслени филтери за пречистување на воздух од прав и од агресивни гасови, за добивање на азот — Филтери за пречистување на воздух за инструментација, херметизација и пречистување во халата на Келиите и во командната сала за електролиза	5 5 5 5 5 5 5 5 5	84.20/1	Ваги и апарати за мерење и контрола во производството Ех. — Автоматски ваги за дозирање — Електромагнетни ваги — Тензорски ваги — Капацитивни ваги	5 5 5 5
			84.22/5a	Транспортери со гумена или челична лента врз база на движење на лентата, со сопствен погон Ех. Транспортери за транспорт на хемиски производи	5
			84.22/5г	Дигалки, самостојни, подвижни Ех. Самоодни дигалки за пренос и одлагање на графитни аноди, свеќички и капацитивни ваги	5
			84.22/5д	Други машини и апарати за дигање, манипулација и сл. Ех. — Елеватори обложени со епоксидна смола за транспорт на калциум-хипохлорит со над 70% хлор (капорит) — Пневматски транспортери за вар	5 5
			84.45/2a-1	Стругови универзални и продукциони до 350 mm височина на шилците Ех. Универзални стругови за обработка на влезни и излезни глави на Келии	5
			84.46/5	Други машини алатки за обработка на камен, керамика, бетон и сл. Ех. Пили за сечење на графитни плочи и стапови	5
			84.56/5	Машини и уреди за производство на градежни материјали Ех. Дробилки за вар	5
			84.56/7	Други машини за сортирање, просејување, сепарација и сл. Ех. — Класификатори на капорит — Специјални мешалки за мешање на сировини, меѓупроизводи и отпадни суспензии и раствори	5 5

1	2	3	1	2	3
84.59/2ж	Други машини и механички уреди Ех. — Уреди за активирање бункери и волуметриски дозери за силоси — Електролитички Келии со живи катоди, со графитни аноди, со графитни полнења, со деком-позери — Електролитички Келии за производство на натриумхлорат со титански аноди и прекинувачи — Уреди за гаснење вар со мешалки за производство на пропилен оксид — Реактори за производство на калциум-хипохлорид со над 70% активен хлор (капорит), пропилен-оксид, полиол и натриум-хлорат — Специјални мешалки за мешање на течности и суспензии во производството на натриум-хлорат, пропилен-оксид, полиол, калциум-хипохлорит со над 70% активен хлор (капорит) и натриум-хипохлорит — Преси за обработка на графитни аноди — Преси за набивање анодни стапови во анодна плоча — Уреди за апсорпција на хлор во производството на хипохлорит — Уреди за производство на солна киселина со синтеза на водород и хлор	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	85.11/3	Електрични машини и апарати за заварување, легување и спојување Ех. — Апарати за заварување на делови од пластична маса — Апарати за заварување на метали со инертен гас	5 5
			85.19/5	Разводни уреди со вградени апарати Ех. Командно-контролни табли за водење, контрола и корекција на процесот на производството во хлоралкален комплекс	5
			85.23/7	Други изолирани електрични спроводници Ех. Електрични спроводници изолирани, во облик на шини и кабли, од чист бакар или алуминиум, за поврзување на електролитички Келии со исправувачи	5
			90.15	Ваги со осетливост од 5 центиграма или помалку, со или без тегови Ех. Лабораториски аналитички ваги за контрола на производите во процесот на производството	5
			90.24	Инструменти и апарати за мерење, контрола и автоматска контрола на протокот, длабочината, притисокот и др. Ех. Мерни инструменти за контрола на протокот и нивото на течноста и гасовите, РН вредности и анализа на гасови	5
84.61/1	Автоматски славини, вентили и сл. Ех. Автоматски вентили во производството на пропилен-оксид, калциум-хипохлорит со над 70% хлор (капорит), натриум-хлорат, полиол и солна киселина	5	90.25	Инструменти и апарати за физички и хемиски анализи Ех. Фотоелектрични калориметри	5
84.61/2	Други славини, вентили и сл. Ех. Други вентили и славини за производство на калциум-хипохлорит со над 70% хлор (капорит), натриум-хлорат, пропилен-оксид, полиол и солна киселина	5	90.28	Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола Ех. — Уреди за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола на процесот на производството во хлоралкален комплекс — Уреди за мерење и регулација на напонот (растојанието) помеѓу електродите во електролитските Келии	5
85.01/26-4	Други трансформатори на 1 000 kg за парче Ех. Влезни трансформатори за исправувачки постројки 35/6/0.4 kV	5			
85.01/3	Исправувачи и неправувачки апарати Ех. Силициумски исправувачи со исправувачки трансформатор за производство на хлор и натриум-хлорат	5			
85.11/1а	Печки греани со отпор (отпорни) Ех. Лабораториски печки за жарење и сушење на натриум-хлорат и на калциум-хипохлорат со над 70% хлор (капорит)	5			

2. Пониска царинска стапка за производите од точка 1 на ова решение ќе се примени само ако тие производи се увезуваат во рамките на испорака на комплетни постројки за производство на производи врз база на хлоралкални електролизи и полимеризација и кополимеризација врз база на пропилен, етилен-оксид и пропилен оксид.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 490  
25 јули 1974 година  
Београд

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биџиќ, с. р.



745.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

## РЕШЕНИЕ

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ФУРНИР И НА НЕОБЛАГОРОДЕНИ И ОБЛАГОРОДЕНИ ДРВНИ ПЛОЧИ (ЛЕСОНИТ ПЛОЧИ, ПЛОЧИ ИВЕРИЦИ, ПАНЕЛ ПЛОЧИ, ШПЕР ПЛОЧИ)**

1. Врз увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во производството на фурнир и на необлагородени и облагородени дрвни плочи (лесонит плочи, плочи иверици, панел плочи и шпер плочи), наместо царинските стапки предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73 и 45/73), во 1974 и 1975 година ќе се применуваат следните царински стапки:

Тарифен број	Наименување	Царинска стапка
1	2	3
84.10/1	Пумпи со наизменично прскање Ех. Уреди — мембрански пумпи за дозирање на врзивни и други средства во дрвна пулпа	5
84.10/2	Ротациони пумпи Ех. Полжавести пумпи за транспорт на дрвна пулпа, отпорни на агресивни хемиски материји	5
84.10/3	Центрифугални пумпи Ех. Центрифугални пумпи за транспорт на дрвна пулпа, отпорни на агресивни хемиски материји	5
84.10/5	Клипни пумпи Ех. — Клипни пумпи за транспорт на врели медиуми (масло и вода) со температура од 150°C и повеќе, под притисок од 16 атмосфери и повеќе — Клипни пумпи за притисоци над 200 атмосфери	5 5
84.11/16	Вакуум-пумпи Ех. — Уреди — вакуум-пумпи за дозирање компоненти во приготвувањето на лепила — Вакуум-пумпи за отшмукување на водата од лесонит теписи	5 5
84.11/2	Компресори Ех. Компресори за полнење хидрофори за притисоци над 200 атмосфери	5

1	2	3
84.11/4	Вентилатори Ех. Вентилатори за пневматски транспорт на иверки, капацитет од 10.000 m <sup>3</sup> и повеќе	5
84.14/4в	Други индустриски и лабораториски печки, неелектрични Ех. Уреди за печење премачкувачки средства нанесени врз дрвните плочи	5
84.16/1	Каландери Ех. Уреди за нанесување полиестерски лакови врз плочи иверици со валяње (облагородување на плочи иверици)	5
84.17/1г-2	Други машини за сушење на дрво Ех. — Уреди за континуирано сушење на иверки — Уреди за континуирано сушење на фурнир — Уреди за стабилизација на лесонит плочи по пресувањето	5 5 5
84.18/2б	Машини и уреди за филтрирање или пречистување на течности и гасови Ех. Уреди за издвојување на дрвни влакненца од отпадни води со филтрирање	5
84.19/9	Други машини и апарати Ех. Автоматски машини за врзување пакети на фурнир	5
84.20/1	Ваги и апарати за мерење и контрола во производството Ех. — Автоматски контактни ваги за дозирање иверки во уредите за мешање (хомогенизирање) на иверки и лепила — Автоматски електронски ваги за мерење на исечени делови од обликувани иверкини погачи и испресувани плочи иверици	5 5
84.21/3	Други апарати за распрскување течности, со пумпи, за разни цели Ех. Уреди за нанесување премачкувачки средства врз дрвни плочи со распрскување	5
84.22/5д	Други машини и апарати за дигање, манипулација, натовар или истовар и др. Ех. — Уреди за рамномерно додавање на иверки од бункерот на транспортери — додавачи — Вибрациони додавачи на иверки од бункер во уредите за исцитување на иверките со сечење и мерење	5 5

1	2	3	1	2	3
	— Машини за дигање трупци, на просторно дрво и на дрвни отпадоци, со хидраулични факачи	5	84.47/8	Пили за дрво	
	— Автоматски додавачи и одземачи на фурнир во машина и од машина за лупење и сечење на фурнир и во уреди и од уреди за континуирано сушење на фурнир	5		Ех.	
	— Уреди за додавање и слагање на фурнир на средницата на панел плоча	5		— Специјални автоматски машини за исечување — режење на дрвни плочи во определени облици	5
	— Уреди за подигање и вртење на панел плочи заради визуелна контрола на квалитетот на панел плочите и за одвојување на неисправните плочи од исправните	5		— Пили за повеќе листови за расечување на режана граѓа во летвички за панел плочи	5
	— Уреди за сортирање на изрежани делови на трупци, по должина	5	84.47/10	— Специјални автоматски уреди (пили) за обрежување на дрвни плочи	5
	— Специјални уреди за манипулација и магационирање ролни на мокар фурнир	5		— Специјални автоматски стабилни верижни пили за режење трупци на определени должини, со уреди за стегане и поместување на трупците за време на режењето	5
	— Автоматски уреди за слагање фурнирски листови врз палети	5		Други машини за механичка преработка на дрво	
	— Уреди за обликување на шпер плочи, со слагање на фурнирски листови	5		Ех.	
	— Уреди за додавање на дрвни материјали во машини за сечење на дрво во исечоци и иверки	5		— Машини за лупење на фурнир — лупачки	5
84.31/3	Други машини за изработка или довршување на целулозна маса, хартија или картон			— Машини за сечење на фурнир	5
	Ех.			— Автоматски ножици за сечење на фурнир	5
	— Машини за сечење на дрво во исечоци и иверки	5		— Уреди за поправка на дефектни панел плочи и шпер плочи	5
	— Машини за иситнување на иверки со сечење и мелење	5		— Машини за симнување на корка од трупци	5
	— Уреди за просејување и сортирање на исечоци, иверки и шлевина	5		— Машини за обработка на рабови на фурнир заради спојување	5
84.40/1s	Други машини и апарати		84.48/1	— Машини за изрежување јазли од листови на фурнир и за уфрлување на искроени делови на фурнир во тие отвори	5
	Ех.			— Машини за сечење под агол и челно спојување на фурнирски листови и шпер плочи	5
	Машини за континуирано печатење на дрвни плочи и фурнири	5		— Уреди за перфорирање на лесонит плочи со пресување	5
84.45/26-4	Специјални брусилки		84.48/1	Делови и прибор, наменети за употреба исклучиво или главно за машини алатки за обработка на дрво од тар. број 84.47, што се опфатени со ова решение	5
	Ех.		84.59/2з	Трансфер-линии за бојосување	
	— Специјални брусилки за острење ножови за сечење на дрво во иверки, со магнетско прицврстување на ножовите за време на брусењето	5		Ех.	
	— Специјални автоматски брусилки за острење ножови за машини за лупење и сечење на фурнир со минимална работна должина од 2.500 mm	5		Трансфер-линии за бојосување на дрвни плочи	5
84.47/6	Машини за глодање на дрво		84.59/2к	Други машини и механички уреди	
	Ех.			Ех.	
	Машини за врежување на жлебови на дрвни плочи со глодање	5		— Уреди за мешање (хомогенизирање) на иверки и лепила	5
84.47/7	Машини за брусене на дрво			— Уреди за мешање (хомогенизирање) на лепила	5
	Ех.			— Уреди за натресување иверки — обликување иверкина погача (настресни станици)	5
	— Машини за брусене на плочи и верици	5		— Уреди за континуирано претпресување на обликувана иверкина погача	5
	— Контактни пружни брусилки	5		— Уреди за сечење на обликувани иверкини погачи во движење	5
				— Уреди за пресување на обликувани иверкини погачи	5

1	2	3
	— Ротациони уреди за стабилизација на испресувани плочи иверици	5
	— Машини за чистење — четкање на плочи иверици	5
	— Уреди за облепување (облагородување) на дрвни плочи со специјални материјали (фурнир, декоративна хартија, декоративни пластични ламинати и сл.), со пресување	5
	— Уреди за нанесување (облагородување) полиестерски лакови врз дрвни плочи по системот на завеса	5
	— Машини за пресување (пеглање) на фурнир	5
	— Уреди за составување на летвички — обликувани средници за панел плочи	5
	— Уреди за нанесување лепило врз средницата на панел плочи и врз фурнирот	5
	— Уреди за пресување на панел плочи и шпер плочи	5
	— Уреди за приготвување лепило со мешање	5
	— Уреди за намотување и одмотување ролни на мокар фурнир	5
	— Машини за надолжно спојување на фурнирски листови	5
	— Уреди за перење сечка	5
	— Уреди за мешање на дрвна пулпа заради хомогенизирање (одржување на концентрацијата)	5
	— Уреди за обликување на лесонит теписи	5
	— Преси за пресување на лесонит плочи	5
	— Уреди за импрегнација на лесонит плочи	5
	— Уреди за овлажување на лесонит плочи по пат на валање	5
	— Уреди за нанесување премачкувачки средства врз дрвни плочи	5
85.02/1	Електромагнети Ех.	
	Електромагнети за отстранување метални предмети од сечката и иверките	5
85.11/1г	Други индустриски и лабораториски печки Ех.	
	Уреди за печење премачкувачки средства нанесени врз дрвни плочи	5
90.22/3	Други машини и апарати за механичко испитување на тврдоста, јачината, збиеноста, еластичитетот и сл. Ех.	
	Машини и апарати за испитување на дрвни плочи	5

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 491  
25 јули 1974 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биедиќ, с. р.

746.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

## РЕШЕНИЕ

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ДРВЕСИНА, ПОЛУЦЕЛУЛОЗА И ЦЕЛУЛОЗА, И ЗА НИВНАТА ПРИМАРНА ПРЕРАБОТКА — ПРОИЗВОДСТВО НА ОБВИВНА И АМБАЛАЖНА ХАРТИЈА**

1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема за производство на дрвесина, полуцелулоза, и целулоза и за нивната примарна преработка — производство на обвивна и амбалажна хартија, наместо царинските стапки предвидени во Царинската тарифа, односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73 и 45/73), во 1974 и 1975 година ќе се применуваат следните царински стапки:

Тарифен број	Наименување	Царинска стапка
1	2	3
84.01/4	Други котли за производство на водена пара и на други пари Ех. Котли за производство на индустриска водена пара што горат на гас или нафта, капацитет 115 t пара на 1 h максимален притисок на пара до 84 атмосфери	5
84.05/2a	Индустриски турбински парни машини на водена и друга пара без вградени котли Ех. Парна турбина со две одземања и една компензација, јачина 15.000 kW	5
84.10/1	Пумпи со наизменично прскање Ех. Мембрански пумпи изработени од материјал отпорен на агресивни хемиски материјали	5
84.10/2	Ротациони пумпи Ех. — Ротациони пумпи за транспорт на мазут — Ротациони пумпи за транспорт на истопен сулфур	5 5
84.10/3	Центрифугални пумпи Ех. — Центрифугални пумпи изработени од киселоотпорен челик за дозирање и транспорт на амониев-сулфитен луг, полуцелулозна маса и отпадни води — Центрифугални пумпи за транспорт на амониачна вода — Центрифугални пумпи за транспорт на раствор на азотна киселина	5 5 5

1	2	3	1	2	3
	— Центрифугални пумпи за уфрлување течен сулфур во печка за согорување	5		— Уреди со двоен сид, со мешалки и со грејачи за топење на сулфур	5
84.10/5	Клипни пумпи Ех.			— Уреди со двојни сидови, со мешалки, со грејачи и со сито за прегрејување на сулфур заради уфрлување во печка	5
	— Клипни пумпи изработени од киселоотпорен челик за транспорт на густа полуцелулозна маса	5		— Апсорпциони кули за добивање на амониумсулфит	5
	— Клипни пумпи за дозирање на хлор и други хемикалии за пречистување на вода	5		— Повеќестепени вакуум впарувачи на црн луг изработени од киселоотпорен челик	5
84.11/16	Вакуум-пумпи Ех.			— Уреди за варење иверки со помош на пара со амонијачно-сулфитна постапка за добивање на целулоза	5
	— Вакуум-пумпи за создавање вакуум во впарувачка станица, изработени од киселоотпорен челик	5	84.18/2a-1	— Уреди за производство на натриум- и калциумхипохлорит	5
	— Вакуум-пумпи за машини за обликување на хартиени ленти	5		Индустриски центрифуги за течности Ех.	
84.11/2	Компресори Ех.			Вертикални центрифугални одвојувачи на нечистотија од хартиена пулпа и од смеша на хартиена пулпа и полуцелулоза	5
	Специјални клипни компресори со сув од за инструментален воздух	5	84.18/25	Машини и уреди за филтрирање или пречистување на течности и гасови Ех.	
84.11/4	Вентилатори Ех.			— Уреди за пречистување — одвојување на пара, гасови и црн луг од полуцелулозна маса	5
	Вентилатори за вдувување на воздух во горилник заради согорување на црн луг	5		— Филтери за механичко пречистување на циркулациона вода во колона за ладење на сулфур-диоксид	5
84.12/5	Други машини за климатизација Ех.			— Уреди за грубо и фино пречистување — одвојување на нечистотии од хартиена пулпа, од смеша на хартиена пулпа и од полуцелулоза	5
	Уреди за одржување одредени температури и влага во сушиот дел на машина за производство на обвивна и амбалажна хартија	5		— Акцелераторски уреди за пречистување на вода	5
84.13/4	Други горилници за печки со течни горива Ех.			— Вибрациони (рамни и ротациони) пречистувачи на суспензија на влакна	5
	Горилници за согорување на густ црн луг	5	84.19/2	Машини за пакување и завиткување на стоки Ех.	
84.14/4в	Други индустриски и лабораториски печки, неелектрични Ех.			Машини за пакување и завиткување на готови ролни на обвивна и амбалажна хартија	5
	Печки за согорување на сулфур заради добивање на сулфур-диоксид	5	84.19/9	Други машини и апарати Ех.	
84.17/1д	Машини и уреди за разладување на материјали Ех.			— Уреди за дозирање сечки во уреди за просејување и сортирање на сечки	5
	— Ладилници на циркулациона вода за ладење на сулфур-диоксид во кула	5		— Уреди за дозирање сечки во уреди за варење сечки	5
	— Изменувачи на топлина од титан	5		— Машини за дозирање, завиткување и пакување на дрвесина, полуцелулоза и целулоза	5
	— Уреди за претворање на гасовит хлор во течен хлор	5		— Уреди за дозирање сечки на елеватори, транспортери и др.	5
84.17/1с	Други машини и уреди Ех.		84.21/3	Други апарати за распрскување течности, со пумпи за разни цели Ех.	
	— Уреди за прегрејување на раствор на амониумсулфит (бел луг)	5		Уреди за лупење корка од дрво со помош на воден млаз	5
	— Уреди за кондензирање на пара од лугови и отпадни пари од процесот на производството на полуцелулозна маса	5			

1	2	3	1	2	3	
84.31/1	<p>Машини и апарати за изработка на целулозна маса (картиена маса) и за изработка и доработка на хартија</p> <p>Ех.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Машини за одвојување на при луг од полуцелулозна маса, со пресување 5</li> <li>— Мелници за развлакнување на полуцелулозна маса и расчијување на картиена маса, со двојни плочи 5</li> <li>— Рафинери — пречистувачи за тргање долги влакна на полуцелулозна маса и на картиена пулпа 5</li> <li>— Машини за перење полуцелулозна маса 5</li> <li>— Машини за пулпирање отпадоци од хартија и стара хартија 5</li> <li>— Вибрациони сита за одвојување недоволно раширени влакна и преостанати нечистотии од пулпа за производство на хартија 5</li> <li>— Машини за изработка на обвивна и амбалажна хартија 5</li> <li>— Машини за изработка на брановидна амбалажна хартија 5</li> </ul>		84.59/2ж	<p>Други машини и механички уреди</p> <p>Ех.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Уреди за просејување — издвојување на корка од вода 5</li> <li>— Уреди за пресување на корка од дрво 5</li> <li>— Уреди со мешалки за примање и разредување на целулозна пулпа по варење 5</li> <li>— Уреди — мешалки за издвојување на калциум-карбонат од смеша на зелен луг и калциум-хидроксид 5</li> <li>— Уреди — колони за оксидација на редок при луг 5</li> <li>— Уреди — каустификатори за каустификација на зелен луг (добивање на натриум-хидроксид од натриум-карбонат со дејство на калциум-хидроксид) 5</li> <li>— Електролитички Келии со живина катода за електролиза на натриум-хлорид 5</li> <li>— Уреди за пресување на сува целулоза во определени облици 5</li> <li>— Реакциони кули за белење целулоза, со мешачи 5</li> <li>— Реакциони кули за производство на лугови за варење сечки 5</li> <li>— Реактори за производство на хлордиоксид 5</li> </ul>		
84.31/3	<p>Други машини за изработка или довршување на целулозна маса, хартија или картон</p> <p>Ех.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Уреди за сечење дрво во сечки 5</li> <li>— Уреди за сечење дрвени отпадоци во сечки 5</li> <li>— Уреди за просејување и сортирање на сечки 5</li> <li>— Уреди за одвојување на несварени делови на дрво од целулоза 5</li> <li>— Уреди — мелници за развлакнување (дефибрирање) на дрвесина, полуцелулоза, целулоза и несварени делови од дрво 5</li> <li>— Уреди за одводнување на дрвесина, полуцелулоза и целулоза 5</li> <li>— Уреди за мешање — хомогенизирање на дрвесина, полуцелулоза и целулоза со вода 5</li> <li>— Уреди за перење на дрвесина, полуцелулоза и целулоза 5</li> <li>— Уреди за мешање — хомогенизирање суспензија на влакна со хемиски агенси 5</li> <li>— Уреди за брусене дрво — добивање влакна на дрвесина 5</li> <li>— Машини за сечење дрво во иверки, со вибрациона сортирка за сортирање на дрвени иверки 5</li> <li>— Машини за перење на сортирани иверки 5</li> </ul>		85.19/5	<p>Разводни уреди со вградени апарати (командни, разводни и сигнални табли, пултови и сл.)</p> <p>Ех.</p> <p>Командни и разводни уреди за управување со машини и уреди што работат синхронизирано во рамките на линиите за производство на дрвесина, полуцелулоза, целулоза, обвивна и амбалажна хартија 5</p> <p>Забелешка. Понишка царинска стапка ќе се примени ако овие уреди се увезуваат во рамките на испорака на комплетни линии за производство на дрвесина, полуцелулоза, целулоза, обвивна и амбалажна хартија, без оглед дали тие се увезуваат заедно (истовремено) со тие линии или посебно</p>		
84.47/10	<p>Други машини за механичка преработка на дрво</p> <p>Ех.</p> <p>Машини за симнување корка од дрво со механичка постапка</p>					

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 496  
25 јули 1974 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биџиќ, с. р.

747.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

## РЕШЕНИЕ

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ОБЛАГОРОДУВАЊЕ И ПРЕРАБОТКА НА НЕМЕТАЛНИ СУРОВИНИ**

1. Во Решението за одредување на пониски царински стапки на увозот на специфичната опрема за производство, облагородување и преработка на неметални сировини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/74) во точка 1 се вршат следните измени и дополненија:

1) пред тар. број 84.10/2 се додаваат 4 нови тар. броеви, кои гласат:

„40.11/1e	Други надворешни гуми Ех. Надворешни гуми за дамperi — кипери, носивост над 12 тони	5
82.05/2a-1	Изменливи рударски алати од метални карбиди за дупчење и сондажа Ех. Круни за уреди за дупчење на мински дупки на површински копони	5
84.08/3a	Мотори Ех. Мотори за пневматски натоварувачи, јамски дупчачи, гарнитури и пумпи со висок притисок за ињектирање	5
84.10/1	Пумпи со наизменично прскање Ех. Специјални мембрански пумпи отпорни на абразија, за транспорт на суспензија на кварцен песок	5“;

2) во тар. број 84.10/3 по третата алинеја се додаваат три нови алинеи, кои гласат:

- Специјални центрифугални пумпи отпорни на абразија, за транспорт на суспензија на кварцен песок, капацитет од 400 l/min и повеќе
- Потопувачки пумпи за заситена солена вода
- Стабилни центрифугални пумпи за заситена солена вода, капацитет 1 m<sup>3</sup>/min и со височина на дигањето над 500 m

3) во тар. број 84.10/5 по третата алинеја се додаваат три нови алинеи, кои гласат:

- Клипни пумпи за транспорт на суспензија на каолин, отпорни на абразивни материји, со автоматска хидраулична регулација на количината на протокот
- Пумпи со висок притисок на пневматски погон за ињектирање во рудници на сол

— Пумпи за впрскување на гориво во дизел-мотори на машини (локомотиви, булдожери и сл.) што се опфатени со ова решение

4) во тар. број 84.11/2 по втората алинеја се додава нова алинеја, која гласи:

— Компресори за притисоци од 10 и повеќе атмосфери

5) по тар. број 84.11/2 се додава нов тарифен број, кој гласи:

„84.11/4 Вентилатори  
Ех.

Вентилатори за отпращување, изработени од материјал отпорен на абразивни материји (кварцен прав)

Забелешка. Пониска царинска стапка ќе се примени само ако овие вентилатори се увезуваат во склоп со уреди за флуидизационо сушење на кварцен песок од тар. број 84.17/1г“;

6) во тар. број 84.17/1г во третата алинеја во вториот ред, по зборот: „сушење“ се додаваат зборовите: „на сурови (пресувани)“, а по третата алинеја се додава нова алинеја, која гласи:

— Уреди за флуидизационо сушење на кварцен песок за стакларската и леарската индустрија

Забелешка. Пониска царинска стапка ќе се примени само ако уредите за флуидизационо сушење се увезуваат во склоп со специјални уреди за пластификација (обложување) на кварцен песок со вештачки смоли од тар. бр. 84.56/7“;

7) по тар. број 84.17/1г се додава нов тар. број, кој гласи:

„84.17/1д Машини и уреди за разладување на материјали  
Ех.

Уреди за ладење на флуидизиран (исушен) кварцен песок за стакларската и леарската индустрија

Забелешка. Пониска царинска стапка ќе се примени само ако овие уреди за ладење на флуидизиран кварцен песок се увезуваат во склоп со специјални уреди за пластификација (обложување) на кварцен песок со вештачки смоли од тар. број 84.56/7“;

8) во тар. број 84.18/25 по втората алинеја се додаваат три нови алинеи, кои гласат:

— Уреди за центрифугално сортирање на кварцен песок (воздушни сепаратори — циклони)

Забелешка. Пониска царинска стапка ќе се примени само ако уредите за центрифугално сортирање на кварцен песок се увезуваат во склоп со специјални уреди за пластификација (обложување) на кварцен песок со вештачки смоли

- Уреди за издвојување на прав од струјата на воздухот (скрубери) 5 „84.31/3 Други машини за изработка или довршување на целулозна маса, хартија или картон
- Ех.
- Машини за производство на азбестни плочи 5
- Уреди за развлакнување на азбестни влакна 5
- Уреди за приготвување на азбестна пулпа за изработка на азбестни плочи 5“;
- 18) по тар. број 84.47/12 се додава нов тар. број, кој гласи:
- „84.49/1 Алати за рачна употреба со пневматски погон
- Ех.
- Пили за режење јамска граѓа на пневматски погон 5“;
- 19) во тар. број 84.56/3 по втората алинеја се додаваат две нови алинеи, кои гласат:
- Уреди за хидраулично сепарирање — гранулирање на кварцен песок 5
- Магнетни сепаратори за издвојување железо од рудата барит 5“;
- 20) во тар. број 84.56/5 по шесттата алинеја се додаваат три нови алинеи, кои гласат:
- Куглични мелници за влажно мелење на керамички маси за изработка на керамички плочички 5
- Вибрациони сита за просејување суспензија и прав за изработка на керамички плочички 5
- Пропелерски мешалки за мешање суспензија на керамичка маса за изработка на керамички плочички 5“;
- 21) во тар. број 84.56/7 по дваесет и осмата алинеја се додаваат четиринаесет нови алинеи, кои гласат:
- Специјални уреди за пластификација (обложување) на кварцен песок со вештачки смоли 5
- Мелници за мелење барит; финост на мелењето од 63 до 10 микроми 5
- Мелници за мокро мелење на барит, под 10 микроми 5
- Уреди за просејување на кварцен песок (лачни и ротациони сита), изработени од специјален материјал отпорен на абразија на кварцен песок 5
- Едновалчести озабени дробилки за примарно дробење на камена сол 5
- Удирни ротациони дробилки за секундарно дробење на камена сол 5
- Озабени валчести мелници за фино мелење на камена сол 5
- Мешалки за мешање смеша за ињектирање во рудници на сол 5
- Конусни дробилки за дробење руда 5
- Ротациони сита за просејување и за сортирање на азбестни влакна 5
- Забелешка. Поиска царинска стапка ќе се примени само ако уредите за издвојување на прав се увезуваат во склоп со специјални уреди за пластификација (обложување) на кварцен песок со вештачки смоли
- Филтери за масло, воздух и гориво за машини (локомотиви, булдожери и др.) што се опфатени со ова решение 5“;
- 9) по тар. број 84.19/2 се додава нов тар. број, кој гласи:
- „84.19/8 Машини за дозирање и пакување
- Ех.
- Машини за дозирање и пакување на калцин и калцит 5
- Машини за дозирање и пакување на сол 5“;
- 10) во тар. број 84.20/1 наименувањето под Ех. се менува и гласи:
- „Автоматски ваги за дозирање“;
- 11) тар. број 84.22/1а се менува и гласи:
- „84.22/1а и б Лифтови, товарни и за лица
- Ех.
- Извозни машини за извоз на руда и луѓе од јами 5“;
- 12) во тар. број 84.22/5в по првата алинеја се додава нова алинеја, која гласи:
- Витли за намотување и одмотување на специјални самонесечки кабли, со вградени челични јажини за работа на одржување окна во рудници на сол 5“;
- 13) во тар. број 84.22/5д по десеттата алинеја се додава нова алинеја, која гласи:
- Вибрациони додавачи за кварцен песок 5“;
- 14) по тар. број 84.22/5д се додава нов тарифен број, кој гласи:
- „84.23/3 Ескаватори, механички лопати и слични самоодни уреди
- Ех.
- Натоварувачи со тркала, со сила на моторот до 75 KS 5
- Јамски механички натоварни лопати на пневматски погон 5“;
- 15) по тар. број 84.23/7 се додава нов тар. број, кој гласи:
- „84.23/9 Машини за откоп во рударството 5“;
- 16) во тар. број 84.23/12 по втората алинеја се додаваат три нови алинеи, кои гласат:
- Јамски универзални самоодни ровокопачи — натоварувачи 5
- Јамски дупчачки гаранитури на пневматски погон 5
- Јамски дупчачки гаранитури на електричен погон во „S“ изработка 5“;
- 17) по тар. број 84.23/12 се додава нов тар. број, кој гласи:

- Центрифугални сепаратори за издвојување на азбестни влакна од прав — јаловина 5
- Куглични мелници за влажно мелење на керамичка маса за изработка на порцелански садови 5
- Вибрациони сита за просејување суспензија и прав за изработка на порцелански садови 5
- Пропелерски мешалки за мешање суспензија на керамичка маса за изработка на порцелански садови 5“;
- 22) по тар. број 84.61/2 се додаваат шест нови тарифни броеви, кои гласат:
- „84.63/1 Склопови на запчести тркала и други склопови за менување на брзина  
Ех.  
Склопови за менување на брзина за машини (локомотиви, булдожери и др.) што се опфатени со ова решение 5
- 84.63/3 Други трансмисиони оски, лактести лостови, кукишта за лежишта и др.  
Ех.  
Други оски, кукишта, запчаници и др. за машини (локомотиви, булдожери и др.) што се опфатени со ова решение 5
- 84.63/4 Оски за пренос на сила  
Ех.  
Оски за пренос на сила за машини (локомотиви, булдожери и др.) што се опфатени со ова решение 5
- 84.64 Затиначи и слични спојници и др.  
Ех.  
Затиначи и др. за мотори со внатрешно согорување и за менувачи за машини (локомотиви, булдожери и др.) што се опфатени со ова решение 5
- 85.02/1 Електромагнети  
Ех.  
Уреди за отстранување железо од сомелен кварц 5
- 85.08/1 Стартери за мотори и динама  
Ех.  
Стартери и динама за дизел-мотори за машини (локомотиви, булдожери и др.) што се опфатени со ова решение 5“;
- 23) во тар. број 85.19/5 по забелешката кон првата алинеја се додаваат три нови алинеи, кои гласат:
- „— Командни и разводни уреди за управување со извозни машини за извоз на руда и луѓе од јами 5
- Командни контролни табли за управување и контрола на процесот на работата на машини за производство на азбестни плочи 5
- Забелешка. Пониска царинска стапка ќе се примени само ако командните, контролните и разводните уреди се увезуваат во рамките на испорака на комплетна извозна машина за извоз на руда и луѓе од јама, односно машина за производство на азбестни плочи, без оглед дали

тие се увезуваат заедно (истовремено) со тие увозни машини или посебно

— Командни табли за управување, регистрирање и контрола на процесот на контролирањето на излужувањето на сол од лежиштето на солта 5“;

21) по тар. број 86.02/1 се додава нов тарифен број, кој гласи:

„86.03/3 Дизел механички локомотиви  
Ех.  
Јамски дизел механички локомотиви во „S“ изработка 5“;

25) во тар. број 90.18/2 по првата алинеја се додаваат две нови алинеи, кои гласат:

„— Изолациони апарати за спасување 5

— Апарати за заштита при работата — аспиратори за солна прав 5“.

2. Ова решение ќе се примени на увозот што ќе се изврши во 1974 и 1975 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“

Р. п. бр. 503  
25 јули 1974 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биедиќ, с. р.

748.

Врз основа на член 29 став 1 точка 10 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/73), Сојузниот извршен совет донесува

## РЕШЕНИЕ

### ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ЗДРАВСТВОТО

1. Во Решението за ослободување од плаќање царина на специфичната опрема за здравството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/73) во точка 1 се вршат следните измени и дополненија:

1) во тар. број 85.22/2в првата алинеја се брише;  
2) во тар. број 90.17/1 по триесет и шесттата алинеја се додава нова алинеја, која гласи:

„— Апарати за испитување работата на срцето под оптоварување“;

3) во тар. број 90.19/2б по третата алинеја се додава нова алинеја, која гласи:

„— Имплатациони пацемекер за лична употреба“.

2. Ова решение ќе се применува на стоките што ќе се увезат во 1974 и 1975 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 511/74  
30 јули 1974 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биедиќ, с. р.



749.

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републикиет и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72), Сојузниот извршен совет утврдува

### ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ

#### НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1974 ГОДИНА

1. Во Заедничките основи на кредитната политика во 1974 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/74) во точка 3 по став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Покрај кредитите од став 3 на оваа точка, Народната банка на Југославија ќе дава бескаматни кредити за обезбедување на тековната ликвидност на деловните банки врз основа на дадените бескаматни краткорочни позајмици на овластените менувачи — за вршење на менувачки работи, и врз основа на дадените бескаматни позајмици на Поштенската штедилница — за вршење на меѓународната упатничка служба.“

Досегашните ст. 4 до 7 стануваат ст. 5 до 8, со тоа што во новиот став 6, зборовите: „став 4“ се заменуваат со зборовите: „став 5“.

2. Во точка 4 во одредбата под б на крајот точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додаваат две нови одредби, кои гласат:

„7) додатниот кредит на Фондот за кредитирање и осигурување на извозните работи за посебни намени — во износ од 98 милиони динари;

8) кредитот на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи — во износ од 100 милиони динари за откуп на пченица од родот на 1974 година.“

3. Ова дополние влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 509/74  
31 јули 1974 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биједиќ, с. р.

750.

Врз основа на точка 1 од Одлуката за одредување на стоките за кои стоковните контингенти и девизните контингенти ги утврдува Сојузниот секретаријат за надворешна трговија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/72, 41/73 и 25/74), на предлог од Сојузниот секретаријат за пазар и цени, а по претходно прибавено мислење од Стопанската комора на Југославија, сојузниот секретар за надворешна трговија издава

### НАРЕДБА

#### ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ И НА ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1974 ГОДИНА

1. Во Наредбата за утврдување на стоковните контингенти и на девизните контингенти за увоз на стоки во 1974 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/74, 11/74, 13/74, 19/74, 27/74, 29/74, 30/74, 33/74 и 37/74) во точка 2 под 1 Репродукционни материјали во редниот број 16 бројот: „45.000“ се заменува со бројот: „120.000“.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 13013  
22 јули 1974 година  
Белград

Сојузен секретар  
за надворешна трговија,  
д-р Емил Лудвигер, с. р.

751.

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за компензација на производителите на вештачки губриња во 1974 и 1975 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/73 и 21/74), во спогодба со сојузниот секретар за финансии, претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство издава

### НАРЕДБА

#### ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛЊЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА КОМПЕНЗАЦИЈА ЗА ВЕШТАЧКИ ГУБРИЊА

1. Во Наредбата за начинот на остварување на компензација за вештачки губриња („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/74) во точка 1 во заграда по бројот: „71/73“ се додаваат зборовите: „и 35/74“.

2. Во точка 2 зборовите: „активната хранлива материја на азот (N) и на активната хранлива материја на фосфор (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)“ се заменуваат со зборовите: „активната хранлива материја на азот (N) на активната хранлива материја на фосфор (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) и на активната хранлива материја на калиум (K)“.

3. Во точка 5 став 2 зборовите: „азотни и фосфорни“ се заменуваат со зборовите: „азотни, фосфорни и калиумови“, а зборовите: „која за азот (N) изнесува 3,042 динари а за фосфорна компонента (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) — 2,574“ се заменуваат со зборовите: „која за азот (N) изнесува 4,872 динари, за фосфорна компонента (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) растворлива во вода — 4,940, односно растворлива во лимонска киселина — 4,669 динари, а за калиум — 1,619 динари“.

4. Во точка 6 се додава нов став 2, кој гласи: „Трошоците на производството изнесуваат кај мешаните губриња 238,6 динари за тона, а кај комплексните губриња — 365 динари за тона“.

5. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 8-211/2  
22 јули 1974 година  
Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет  
за земјоделство,  
инж. Иво Куштрак, с. р.

752.

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за кредитните работи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72 и 6/74), по претходно прибавено мислење од овластените банки, Советот на гувернерите донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА УТВРДУВАЊЕТО НА РОКОТ И НА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ РАБОТИТЕ НА УВОЗ НА СТОКИ И УСЛУГИ НА КРЕДИТ НЕ СЕ СМЕААТ КАКО КРЕДИТНИ РАБОТИ

1. Работите на увоз на стоки на кредит од странство по кои плаќањето се врши во рок од 90 дена од денот на царинењето на тие стоки не се сметаат како кредитни работи.

2. Услугите што странските правни и физички лица во земјата или во странство им ги вршат на организациите на здружениот труд на кредит, а кои се плаќаат во рок од 120 дена од денот на извршувањето на услугата, не се сметаат како кредитни работи.

3. По исклучок од одредбата на точ. 1 и 2 на оваа одлука, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини можат рокот за плаќање да го продолжат поради:

- 1) рекламација на квалитетот на примените стоки;
- 2) рекламација на количеството на примените стоки;
- 3) рекламација на асортиманот на стоките;
- 4) рекламација во врска со пречекорувањето на роковите определени во купопродажниот договор;
- 5) рекламација на примената фактура во врска со извршена услуга од страна на странски партнер;
- 6) рекламација во врска со квалитетот на извршена услуга од страна на странски партнер;
- 7) рекламација во врска со други отстапувања што се предизвикани без вина на домашната работна организација, а се однесуваат на елементите на купопродажен или друг договор;
- 8) дејство на виша сила и случај (загуба на исправи и др.).

Народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини можат да го продолжат рокот за плаќање на делот на вредноста на увезена опрема кој претставува гарантен депозит за уредно извршување на монтажни работи или пуштање на постројка во пробна работа или постигање планиран капацитет на производството со соодветен квалитет.

4. Работите на увоз на стоки и услуги што не се платени во роковите од точ. 1 и 2 на оваа одлука, како и работите на увоз на стоки и услуги по кои не се продолжени роковите за плаќање според точка 3 на оваа одлука, се сметаат како кредитни работи.

Работите од став 1 на оваа точка мораат да ѝ се пријават на народната банка на републиката или на народната банка на автономната покраина во согласност со прописите што ги регулираат кредитните работи на задолжување во странство.

5. Народната банка на Југославија ќе даде потребни технички упатства за примена на оваа одлука.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 52  
15 јули 1974 година  
Белград

Претседател  
на Советот на гувернерите  
гувернер  
на Народната банка на  
Југославија,  
Бранислав Чолановиќ, с. р.

753.

Врз основа на член 26 од Законот за девизно работење („Службен лист на СФРЈ“, 36/72, 71/72 и 52/73), Советот на гувернерите донесува

**О Д Л У К А**

**ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЈА НА ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ЗА ДРЖЕЊЕ ДЕВИЗИ ВО СТРАНСТВО**

1. Во Одлуката за условите за издавање одобренија на организациите на здружениот труд за држење девизи во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/74) во точка 1 зборот: „тоа“ се заменува со зборовите: „потребата од држење девизи во странство и височината на износот“.

2. Во точка 2 во одредбата под 3 по зборот: „банка“ се додаваат зборовите: „што се запишани во регистарот на деловните единици во странство“, а на крајот се додаваат зборовите: „одобрена од органите на управување со организацијата на здружениот труд“.

Одредбата под 6 се брише.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 54  
17 јули 1974 година  
Белград

Претседател  
на Советот на гувернерите  
гувернер  
на Народната банка на  
Југославија,  
Бранислав Чолановиќ, с. р.

754.

Врз основа на член 17 став 3, член 18 и член 62 точка 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72), во врска со одредбите на главата III оддел 3 од Резолуцијата за основите на политиката на општествено-економскиот развој на Југославија во 1974 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/73) и точ. 3, 5, 10 и 13 од Заедничките основи на кредитната политика во 1974 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/74), Советот на гувернерите донесува

**О Д Л У К А**

**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1974 ГОДИНА**

1. Во Одлуката за мерките за спроведување на кредитната политика во 1974 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/74, 33/74 и 35/74) во точка 3 став 1 под 4 зборовите: „осумнаесет месеци“ се заменуваат со зборовите: „дваесет и четири месеци“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 59  
25 јули 1974 година  
Белград

Претседател  
на Советот на гувернерите  
гувернер  
на Народната банка на  
Југославија,  
Бранислав Чолановиќ, с. р.

755.

Врз основа на член 4 став 2 од Правилникот за организацијата на работењето на девизниот пазар („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/73), Советот на гувернерите донесува

**О Д Л У К А**

**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИДОВИТЕ НА ДЕВИЗИТЕ ШТО СЕ СМЕААТ КАКО ДЕВИЗИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЛИКВИДНОСТА ВО МЕГУНАРОДНИТЕ ПЛАЌАЊА**

1. Во Одлуката за видовите на девизите што се сметаат како девизи од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/73, 27/73 и 69/73) во точка 1 по алинеја 10 се додава нова алинеја 11, која гласи: „кувајтски динар“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 62  
24 јули 1974 година  
Белград

Претседател  
на Советот на гувернерите  
гувернер  
на Народната банка на  
Југославија,  
Бранислав Чолановиќ, с. р.

756.

Врз основа на член 17 став 3 и член 18 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72), во врска со одредбите на глава III од оддел 3 од Резолуцијата за основите на политиката на општествено-економскиот развој на Југославија во 1974 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/73), точ. 3, 5, 10 и 13 од Заедничките основи на кредитната политика во 1974 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/74 и 39/74) и Заклучокот од Сојузниот извршен совет за кредитно-монетарната политика во третото тримесечје на 1974 година, Советот на гувернерите донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1974 ГОДИНА

1. Во Одлуката за мерките за спроведување на кредитната политика во 1974 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/74, 33/74 и 39/74) во точка 8 се додава нов став 3, кој гласи:

„Банката може да користи кај Народната банка и бескаматен кредит за ликвидност врз основа на дадените бескаматни краткорочни позајмици на овластените менувачи — за вршење на менувачки работи и врз основа на бескаматни позајмици на Поштенската штедилница — за вршење на меѓународна упатничка служба, до височината на состојбата на дадените позајмици.“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 65  
1 август 1974 година  
Белград

Претседател  
на Советот на гувернерите  
гувернер  
на Народната банка на  
Југославија,  
Бранислав Чолановиќ, с. р.

757.

Врз основа на член 79 ст. 1 и 2 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/74), Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор, на седницата одржана на 25 јули 1974 година а откако утврди дека на еден делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ од СР Црна Гора му престанал мандатот, донесе

### ОДЛУКА

#### ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗБОР ЗА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ОД СР ЦРНА ГОРА

1. Се распишува дополнителен избор за еден делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ од СР Црна Гора.

2. Дополнителниот избор ќе се одржи во времето од 15 до 23 септември 1974 година во сите сбиранија на општините на СР Црна Гора.

3. Денот на одржувањето на изборната седница на Собранието на општината го определува претседателот на секоја одделна општина.

4. Роковите за вршење на изборните дејствија почнуваат да течат од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен лист на СФРЈ“.

5. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи, покрај оваа комисија, Републичката и општинската изборна комисија од територијата на СР Црна Гора.

Бр. 81  
25 јули 1974 година  
Белград

Секретар,  
Светозар Зечар, с. р.

Претседател,  
Јосип Студин, с. р.

758.

Врз основа на член 5 од Законот за основните услови за привремено вработување и за заштитата на југословенските граѓани на работа во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/73 и 11/74), извршните совети на социјалистичките републики и извршните совети на социјалистичките автономни покраини склучуваат

### ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

#### ЗА ПРИВРЕМЕНО ВРАБОТУВАЊЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИ ГРАЃАНИ ВО СТРАНСТВО И ЗА ВРАЌАЊЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИ ГРАЃАНИ ОД РАБОТА ОД СТРАНСТВО

##### I. Основи за организирано вработување на југословенски граѓани во странство и за враќање на југословенски граѓани од странство

###### Член 1

Вработувањето на југословенски граѓани во странство се врши во согласност со политиката на општествено-економскиот развој на Југославија.

Југословенски граѓани се вработуваат во странство во согласност со закон и со овој општествен договор.

###### Член 2

Југословенски граѓани се вработуваат во странство со посредство на Сојузното биро за работи на вработувањето (во натамошниот текст: Сојузното биро) и организациите за вработување.

Сојузното биро и организациите за вработување посредуваат при вработувањето во странство само на оние граѓани што ги исполнуваат условите пропишани со закон и со овој општествен договор.

Сојузното биро и организациите за вработување посредуваат заради вработување, односно работно ангажирање во Југославија на работниците вработени во странство, во согласност со овој општествен договор.

###### Член 3

Сојузното биро и овластените организации за вработување можат да прифатат понуди од странски работодавци за вработување на југословенски граѓани само ако се обезбедени поволни услови за работа и живот на југословенските граѓани во странство.

Сојузното биро прима понуди за вработување на југословенски граѓани во странство и врши нивна распределба врз основа на планот за вработување на југословенски граѓани во странство (во натамошниот текст: план за вработување).

Сојузното биро и организациите за вработување првенствено примаат понуди за вработување на југословенски граѓани од државите со кои Југославија склучила меѓудржавна спогодба за вработувањето.

Понуди од странски работници прима Сојузното биро, а организациите за вработување — само кога е тоа предвидено со меѓудржавна спогодба односно со општ договор за вработување на југословенски граѓани во странство.

Понуди од странски работодавци за вработување југословенски граѓани на странски бродови примаат и посредуваат при вработувањето, организациите за вработување што во спогодба со републичките, односно со покраинските организации за вработување ќе ги овласти Сојузното биро.

Организациите за вработување од став 5 на овој член постапуваат со понудите и посредуваат при вработувањето на начин што ќе го утврди Сојузното биро.

#### Член 4

Сојузното биро може да прифати понуда од странски работодавец под услов:

1) понудената заработка и другите примања да се најмалку толкави колку што е предвидено со прописи на странската држава во која е вработен југословенскиот граѓанин или со тарифниот договор за соодветната категорија работници во странска држава, а по исклучок во износ што во време на примањето на понудата се смета како поповолен;

2) да е обезбедено сместување во согласност со прописите на странската држава и со колективниот договор, а, по исклучок, најмалку според стандардот што е вообичаен во местото на вработувањето;

3) работното место, одморите, заштитата при работата, плаќањето на прекувремена работа и другите права од работен однос по основ на вработување да се во согласност со меѓудржавните спогодби и со прописите на странската држава.

Сојузното биро не може да прифати понуда од странски работодавец ако располага со податоци дека тој не се придржува кон договорните обврски.

#### Член 5

Сојузното биро, организациите за вработување, надлежните органи на општествено-политичките заедници, самоуправниите интересни заедници и општествено-политичките организации се должни да ги известуваат граѓаните што се вработуваат во странство, за условите за работа и живот во странство, за нивните права и обврски, како и за исправите што им се потребни за остварувањето на правата по основ на вработувањето и престојот во странство.

Сојузното биро и организациите за вработување не можат да посредуваат при вработувањето на граѓани што не присуствувале при давањето на известувања во врска со нивното вработување во странство (став 1).

#### Член 6

Евидентирање на понудите и постапување со нив и избор, упатување и известување на југословенски граѓани се врши според единствените методи и стручните постапки што спогодбено ги утврдуваат Сојузното биро и републичките, односно покраинските организации за вработување, во согласност со меѓудржавните и други договори за вработување во странство.

#### Член 7

Сојузното биро и организациите за вработување можат да организираат подготвување на граѓани за вработување во странство преку стручно оспособување, во согласност со посебните договори и самоуправниите спогодби што ќе ги склучи Сојузното биро со републичките односно со покраинските организации за вработување.

Сојузното биро ги организира, ги следи и усогласува активностите врз стручно оспособување на југословенските граѓани што се наоѓаат на привремена работа во странство. Со посебна самоуправниа спогодба склучена помеѓу Сојузното биро и организациите што учествуваат во организирањето на стручно оспособување се уредуваат меѓусебните права и обврски во врска со стручното оспособување на работниците во странство.

Висоцината на трошоците во врска со стручното оспособување и со другите подготовки за вработување на југословенски граѓани во странство и со нивниот превоз, како и начинот на пресметување на тие трошоци, ги утврдува Сојузното биро единствено за цела Југославија во спогодба со републичките, односно покраинските организации за вработување.

#### Член 8

Организациите за вработување можат да воспоставуваат и да одржуваат врски со странски работодавци и со други странски партнери во врска со вработување работници само ако се овластени за тоа со меѓудржавни и со други договори.

Организациите за вработување остваруваат непосреден увид во условите за живот и работа на работниците во странство врз основа на планот за посети, што го утврдуваат во спогодба со Сојузното биро.

Организациите за вработување непосредно одржуваат врски со работниците на привремена работа во странство заради нивно вработување, односно работно ангажирање во Југославија — врз основа на овластувањата од Сојузното биро.

#### Член 9

Републичките односно покраинските организации за вработување, самоуправниите интересни заедници за пензиско и инвалидско осигурување и за здравствено осигурување, републичките органи на управата за работи на трудот, републичките и покраинските совети на синдикатите и Сојузното биро, ги обезбедуваат работниците што на југословенски граѓани на привремена работа во странство ќе им даваат работно-правна заштита и други видови помош во врска со нивното вработување и престој во странство (социјални работници и толкувачи).

Организациите, органите и заедниците од став 1 на овој член со спогодба ги определуваат критериумите и начинот на изборот на социјални работници и толкувачи, нивното подготвување за работа, времетраењето на работата во странство, нивниот статус, нивното вработување по враќањето од странство и др.

#### Член 10

Сојузното биро и организациите за вработување се должни врз основа на пријавените потреби од работници од страна на организациите на здружениот труд, на погоден начин да ги известуваат југословенските граѓани на работа во странство за можностите и условите за вработување во Југославија и, на нивно барање, да посредуваат при вработувањето.

Постапката за посредување при вработувањето на работниците во смисла на став 1 од овој член, спогодбено ја утврдуваат Сојузното биро и републичките, односно покраинските организации за вработување.

## II. Услови за вработување и првенство при вработувањето

#### Член 11

Сојузното биро и организациите за вработување посредуваат при вработувањето во странство првенствено:

1) на југословенски граѓани без квалификација што биле во работен однос а се евидентирани како лица што бараат вработување;

2) на југословенски граѓани без квалификација што не биле во работен однос а се евидентирани како лица што бараат вработување;

3) на југословенски граѓани што имаат најмалку стручно образование на квалификуван работник, односно средно стручно образование во занимањето што не се наоѓа во списокот на занимањата за кое не е дозволено посредување, само ако организацијата за вработување не е во можност да им понуди соодветно вработување во Југославија.

При определувањето на првенството за вработување работници во рамките на групите од став 1 на овој член задолжително се земаат предвид социјално-економските и другите критериуми утврдени со општествен договор што важи на подрачјето на организацијата за вработување.

#### Член 12

Ако југословенски граѓанин на кого организацијата за вработување му понудила соодветно вработување во Југославија не го прифати тоа вработување, организацијата за вработување ќе посредува при неговото вработување во странство само ако го одбил понуденото вработување поради тоа што во местото на вработување не се обезбедени нормални услови за неговото сместување и исхрана односно за сместувањето и исхраната на неговото семејство.

#### Член 13

Организацијата за вработување не може да посредува при вработување на југословенски граѓани во странство што сакаат да се вработат во странство, ако имаат најмалку стручно образование на квалификуван работник односно средно стручно образование во занимањето кое се наоѓа во списокот на занимањата за кои не е дозволено посредување со планот за вработување.

#### Член 14

Организацијата за вработување ќе посредува при вработување во странство на работник додека е тој на работа во организација на здружен труд, во државен орган, во самоуправна интересна заедница, во општествено-политичка организација, во здружение на граѓаните или во друга организација, само ако во догледно време ќе престане потребата од таков работник и ако организацијата, органот, заедницата односно здружението се согласи со тоа, а на работникот не може да му се понуди соодветно вработување во согласност со одредбите од овој општествен договор.

Организацијата за вработување не може да посредува при вработување во странство на оние југословенски граѓани што самоволно ја напуштиле работата заради вработување во странство.

#### Член 15

Организацијата за вработување не може да посредува при вработување во странство на југословенски граѓани — резервни офицери од определени годишта и други воени обврзници од резервниот состав што имаат воена специјалност од посебен интерес за народната одбрана.

#### Член 16

Организацијата за вработување не може да посредува при вработување во странство на југословенски граѓанин што не поднел докази дека ги згрижил самохраните родители што според важечките прописи е должен да ги издржува.

#### Член 17

Југословенски граѓани што сакаат да се вработат во странство ќе се пријавуваат на организаци-

јата за вработување според живеалиштето, на начинот предвиден со прописите за евиденција на лицата што бараат вработување.

### III. План за вработување

#### Член 18

Со планот за вработување се утврдуваат:

1) бројот работници што во текот на годината можат да се вработат во странство. Овој број се утврдува врз основа на годишниот план за општествен развој на Југославија, потребите од работна сила, вкупниот број вработени во странство и бројот работници што ќе се вратат од странство;

2) бројот работници што можат да се вработат во странство од одделна република, односно автономна покраина, а кој се утврдува врз основа на планот за општествен развој на републиката, односно автономната покраина, потребите од работна сила, вкупниот број вработени во странство и вкупниот број работници што ќе се вратат од работа од странство, како и другите процени специфични за републиките односно за автономните покраини;

3) бројот работници според квалификационата структура и според полот;

4) занимањата на работниците за кои не може да се врши посредување воопшто и посебните занимања на работниците за кои не може да се посредува од определени подрачја на Југославија;

5) бројот работници што ќе се оспособуваат стручно, занимањата за кои ќе се оспособуваат, средствата за финансирање на стручното оспособување и организациите во кои ќе се врши стручно оспособување;

6) критериумите за распределба на понудите за вработување на југословенски граѓани во странство на републиките и автономните покраини.

#### Член 19

Републичките односно покраинските организацији за вработување го распределуваат со планот за вработување утврдениот број работници на организациите за вработување на своето подрачје. Актот за распределба на утврдениот број работници на организациите за вработување е составен дел на планот за вработување.

#### Член 20

Сојузното биро и републичките односно покраинските организацији за вработување спогодбено ја утврдуваат постапката за изработка на планот за вработување, како и постапката за неговото донесување.

#### Член 21

Ако републиката или автономната покраина не може да ги реализира добиевите понуди, Сојузното биро ќе изврши распределба на тие понуди на другите републики, односно автономни покраини според критериумите утврдени со планот за вработување.

#### Член 22

Сојузното биро го следи извршувањето на планот за вработување и за тоа ги известува потписниците на овој општествен договор и другите заинтересирани органи и организацији.

#### Член 23

Измена и дополнување на планот за вработување се врши по предлог на една или повеќе републички, односно покраински организацији за вработување.

### IV. Програма на мерки за враќање на југословенски граѓани од работа од странство

#### Член 24

За да се остварува начелото на привременост на вработувањето и престојот на југословенски гра-

ѓани во странство и нивното постапно враќање во Југославија, општествено-политичките заедници, организациите на здружениот труд и нивните асоцијации и самоуправните интереси заедници врз основа на мерките на развојната политика, со развивање стопанисување врз база на личен труд, со попродуктивно ангажирање во земјоделството, со вложување дел од заштеда на работниците за отворање нови работни места, со создавање олесненија за набавка на опрема за стопанисување, со адекватна даночна политика и др. остваруваат услови за постапно враќање на југословенски граѓани од работа од странство и нивно вклучување во активен економски и општествен живот во Југославија.

Југословенските граѓани на привремена работа во странство и самите придонесуваат за создавање услови за враќање и работно ангажирање во Југославија.

Заради остварување на задачите од ст. 1 и 2 на овој член во републиките, во автономните покраини и во општините се утврдуваат програмите за создавање услови за враќање на работниците во Југославија.

#### Член 25

Во рамките на програмите за создавање услови за враќање на работници во Југославија, што ги утврдиле општествено-политичките заедници, републичките односно покраинските организации за вработување и Сојузното биро, со спогодба ги утврдуваат особено:

1) мерките што треба да ги преземаат организациите за вработување заради остварување увид во потребите и можностите за работно ангажирање на југословенските работници вработени во странство;

2) мерките што треба да ги преземаат Сојузното биро и организациите за вработување заради реализација на програмите на општествено-политичките заедници;

3) улогата и задачите на Сојузното биро и на организациите за вработување во врска со известувањето на работниците за можностите и условите за работно ангажирање во Југославија, како и задачите во врска со посредувањето при вработувањето во земјата;

4) мерките што ќе се преземаат во врска со стручното осposување на работниците вработени во странство во согласност со утврдените можности и потреби за враќање на работниците и нивно работно ангажирање во Југославија.

#### V. Завршни одредби

##### Член 26

На југословенските граѓани, при чие вработување во странство според одредбите од чл. 12 и 15 на овој општествен договор организациите за вработување не можат да посредуваат, треба со општествени договори и со самоуправни спогодби што се донесуваат во општествено-политичките заедници, да им се даде првенство при нивното вработување во Југославија.

##### Член 27

Овој општествен договор влегува во сила наредниот ден од денот на потпишувањето, а се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

1 јули 1974 година  
Белград

За Извршниот совет на СР Босна и Херцеговина  
**Алија Авдик**, с. р.  
член на Извршниот совет и републички секретар за труд,

За Извршниот совет на СР Црна Гора  
**Брајовиќ Радивој**, с. р.  
потпретседател на Извршниот совет,

За Извршниот совет на СР Хрватска

**Владо Добец**, с. р.  
републички секретар за труд,

За Извршниот совет на СР Македонија

**Душко Георгиев**, с. р.  
член на Извршниот совет и републички секретар за труд,

За Извршниот совет на СР Словенија

**Павле Гантар**, с. р.  
републички секретар за труд,

За Извршниот совет на СР Србија

**Будимир Вукашиновиќ**, с. р.  
републички секретар за труд,

За Извршниот совет на САН Војводина

**Горѓе Цветковиќ**, с. р.  
член на Покраинскиот извршен совет и покраински секретар за труд,

За Извршниот совет на САН Косово

**Лазик Гордана**, с. р.  
член на Покраинскиот извршен совет.

#### 759.

Организациите на здружениот труд регистрирани за промет, односно увоз на филмови, што учествуваат во увозот на филмови, на пленарниот состанок, орржан на 14 јуни 1974 година, склучија и потпишаа Општествен договор за измена на Општествениот договор за начинот и условите на увозот на филмовите кој гласи:

Врз основа на член 54 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), во врска со член 11 став 2 од Уредбата за постапката за склучување и објавување на општествени договори за начинот и условите за вршење на надворешнотрговски промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/73), претставниците на организациите на здружениот труд што учествуваат во увозот на филмови за потребите на југословенските кина склучуваат

#### ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

**ЗА ИЗМЕНА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР  
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА УВОЗОТ НА  
ФИЛМОВИ**

##### Член 1

Во Општествениот договор за начинот и условите на увозот на филмови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/74) во член 5 став 1 зборовите: „30 јуни 1974 година“ се заменуваат со зборовите: „31 декември 1974 година“.

Претставници на организациите на здружениот труд што учествуваат во увозот на филмови: „Авала-Генекс“ — Белград, „Кроација филм“ — Загреб, „Инекс филм“ — Белград, „Кинема“ Сараево, „Кинематографи“ — Загреб, „Македонија филм“ — Скопје, „Зета филм“ — Будва, „Весна филм“ — Љубљана, „Центар Ф. Р. З.“ — Белград, „Јадран филм“ — Загреб, „Косово филм“ — Приштина и „Загреб филм“ — Загреб.

Овој општествен договор го прифати Стопанската комора на Југославија, на состанокот од 10 јули 1974 година и Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, со актот бр. 17-16989 од 17 јули 1974 година.

Овој општествен договор влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

760.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЈАЈЦА ВО ПРАВ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 1 јули 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за јајца во прав, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоката продажна цена да изнесува до 91 динар за еден килограм.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 812 од 26 јули 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Војводина-продукт“ — Илгија, „Агрокока“ — Загреб, „Помурка“ — Мурска Собота и „Месопродукт“ — Загреб.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Интес“ — Марибор, „Млиногест“ — Ајдовшчина, „Жито“ — Љубљана, „3. јануар“ — Пула, ПИК-Риека, „Јадранка“ — Задар, „Житопреграда“ — Бихак, „Житокомбинат“ — Загреб, „Прерада“ — Сплит, „Неретвански Партизан“ — Метковиќ, „Житопромет“ — Мостар, „Сарајка“ — Сараево, „Житомакедонија“ — Скопје, „Кроација“ — Осиек, „Фиделинка“ — Суботица, „Житокомбинат“ — Бачка Топола, „Бачванка“ — Сента и „Млин-пред“ — Нови Сад.

761.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТЕСТЕНИНИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 1 јули 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени во тестенини, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

1) тестенина без јајца:	Дин/kg
а) во ринфуза	7,17
б) пакувана од 1 kg	7,80
в) пакувана од 1/2 kg	8,10
г) пакувана од 1/4 kg	8,43

2) тестенина со јајца:

а) во ринфуза	10,23
б) пакувана од 1 kg	10,87
в) пакувана од 1/2 kg	11,17
г) пакувана од 1/4 kg	11,51

3) тестенина „Болоња“ и за тестенина со најмалку 5 јајца:

а) во ринфуза	12,13
б) пакувана од 1 kg	12,78
в) пакувана од 1/2 kg	13,06
г) пакувана од 1/4 kg	13,39

Во цените од став 1 на оваа точка е вклучено зголемувањето на цените од точка 12 на Одлуката за одредување максимални цени за пченично брашно („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/74).

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 814 од 26 јули 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Житокомбинат“ — Загреб, „Кроација“ — Осиек, ПИК — Риска, „3. Јануар“ — Пула, „Јадранка“ — Задар, „Прерада“ — Сплит, „Сарајка“ — Сараево, „Житопреграда“ — Бихак, „Неретвански Партизан“ — Метковиќ, „Интес“ — Марибор, „Жито“ — Љубљана, „Млиногест“ — Ајдовшчина, „Житопромет“ — Мостар, „Млинпред“ — Нови Сад, „Бачванка“ — Сента, „Житокомбинат“ — Бачка Топола, „Фиделинка“ — Суботица и „Житомакедонија“ — Скопје.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Бродокомерц“ — Риека, „Сараевско поле“ — Ступ, „Млинпред“ — Нови Сад, „Велетрговина“ — Сараево, „Велепромет“ — Бисоко, „Тргопромет“ — Загреб, „Унакомерц“ — Бихак, „Колонијале“ — Марибор, ОТП — Осиек, „Шибенка“ — Шибеник, „Меркс“ — Целје, „Велепрехрана“ — Вања Лука, „Центропром“ — Белград, „Меркатор“ — Љубљана, „Србија“ — Крагуевац, ПУТ-ПИ — Пула, „Центроколонијал“ — Скопје, „Колубара“ — Валево, „Далма“ — Сплит, „Велетрговина“ — Мостар и „Развитак“ — Метковиќ.

762.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА САНИТАРНА КЕРАМИКА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 19 март 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за санитарна керамика, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 15%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 198 од 19 јули 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Југокерамика“ — Загреб и „Керамика“ — Младеновац.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Меркур“ — Крањ, „Исталотехна“ — Загреб, „Керакомерц“ — Загреб, „Ковинотехна“ — Цеље, „Грамекс“ — Љубљана, „Металка“ — Љубљана, „Фероелектро“ — Сараево, „Караорман“ — Скопје, „Звездара“ — Белград, „Копаноник“ — Белград, „Фероимпорт“ — Загреб, Трговинско подuzeќе — Запрешиќ, „Техногвожгар“ — Нови Сад, „Радиоелектро“ — Младеновац, „Гвожгар“ — Краљево, „Електрометал“ — Белград, „Огрев“ — Белград и „Шумадијапромет“ — Топола.

### 763.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА АКТИВНА ГЛИНА-ТЕРАФИНА

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 16 мај 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за активна глина-терафина, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/т
1) терафина BRM пакувана	2.900
2) терафина BRM во ринфуза	2.850
3) терафина BRM/E пакувана	2.900
4) терафина BRV пакувана	2.900
5) терафина BRV во ринфуза	2.850
6) перколин пакуван	5.800
7) мегилит пакуван	4.640

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 275 од 10 јули 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од наредниот ден од денот на потпишувањето.

Претставник на производителот: ИНА — Петрокемија — Кутина.

Претставници на купувачите-потрошувачи: Творница уља — Загреб, „Бимал“ — Брчко, „Серво Михаљ“ — Зрењанин, „Радељевик“ — Дубровник, Товарна оља — Словенска Бистрица, КЖК — Крањ, ИНА — Рафинерија — Риека и ИНА — Рафинерија — Загреб.

### 764.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СУЛФУРНА КИСЕЛИНА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 23 мај 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за сулфурна киселина, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/т
1) сулфурна киселина 66°Be (93%)	489
2) сулфурна киселина 66°Be (75%)	372
3) олеум 20° (104,5%)	710
4) олеум 60° (113,5%)	874
5) акумулаторска киселина 66°Be	931
6) акумулаторска киселина 28—32%	692

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 807 од 26 јули 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Зорка“ — Шабац, „Зорка“ — Суботица, „Трепча“ — Косовска Митровица, РТБ — Бор, „Цинкарна“ — Цеље и „Злетово“ — Титов Велес.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 14 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

По извршеното споредување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Законот за основите на безбедноста во железничкиот сообраќај, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/73, се поткраднале долунаведените грешки, та се дава

### ИСПРАВКА

#### НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА БЕЗБЕДНОСТА ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ

1. Во член 8 став 1 во точка 6) по зборот: „најмалку“ треба да се додадат зборовите: „3,80 m, а кај паралелните пруги мора да изнесува најмалку“.

2. Во член 51 став 1, во третиот ред, по зборовите: „да изврши“ треба да се додаде зборот: „здравствено“.

Од Секретаријатот за законодавство на Собранието на СФРЈ, Белград, 24 јули 1974 година.



По извршеното споредување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за формирање продажни цени за цигари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/74), се поткраднале долунаведените грешки, та се дава.

### ИСПРАВКА

#### НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ЦИГАРИ

Во точка 6 наместо текстот на став 1 треба да стои текстот:

„6. Организациите и имателите на дуќани се должни за сите количества цигари од точка 4 на оваа одлука (заалихи и стоки на пат) да ги пресметат износите од точка 4 под 1 и 2 на оваа одлука и од така пресметаниот вкупен износ да издвојат износ од 0,20 динари за едно пакување од 20 парчиња цигари и тој износ да го уплатат на сметката бр. 840-2117- Основен данок на промет на преработки од тутун (тар. бр. 3), а остатокот — на посебна сметка бр. 60804-654-37 — Фонд за унапредување на надворешнотрговскиот промет на тутун и тутунски преработки — во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Организациите и имателите на дуќани можат 7% од утврдените износи да задржат за покритие на трошоците на пописот.“

Во став 2 наместо зборовите: „износот уплатен на сметката“ треба да стои: „износите уплатени на сметките“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 25 јули 1974 година.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Наредбата за утврдување на продажните цени за одделни видови кафе, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/74, се поткраднала долунаведената грешка, та се дава

### ИСПРАВКА

#### НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ КАФЕ

Во точка 1 во редниот број 13 во колона 5 наместо бројот: „42,98“ треба да стои бројот: „46,98“.

Од Сојузниот секретаријат за пазар и цени, Белград, 20 јули 1974 година.

По извршеното споредување со изворниот текст, е утврдено дека во текстот на Општествениот договор за користење на средствата остварени со зголемувањето на цените за цигари за одредени намени што се финансираат преку Фондот за унапредување на надворешнотрговскиот промет на тутун и тутунски преработки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/74), се поткраднала долунаведената грешка, та се дава

### ИСПРАВКА

#### НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ СО ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ ЗА ЦИГАРИ ЗА ОДРЕДЕНИ НАМЕНИ ШТО СЕ ФИНАНСИРААТ ПРЕКУ ФОНДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ НА ТУТУН И ТУТУНСКИ ПЕРАБОТКИ

Во член 7 наместо зборовите: „денот на потпишувањето“ треба да стои: „21 јули 1974 година“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 24 јули 1974 година.

## НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 6 став 2 од Законот за Новинската агенција Танјуг („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/74), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА НОВИНСКАТА АГЕНЦИЈА ТАНЈУГ И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СОЈУЗНИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ ЧИИ ПРЕТСТАВНИЦИ ГО СОЧИНУВААТ СОВЕТОТ НА ТАНЈУГ

1. За членови на Советот на Новинската агенција Танјуг се именуваат:

Синан Хасани, потпретседател на Собранието на СФРЈ;

Драгољуб Ставрев, член на Извршниот комитет на Претседателството на Централниот комитет на СКЈ;

Иван Франко, сојузен секретар за правосудство и организација на сојузната управа;

Иван Ловриќ, член на Претседателството на Сојузната конференција на ССРНЈ.

2. Во Советот на Новинската агенција Танјуг делегираат по еден претставник следните сојузни органи и организации:

Сојузниот секретаријат за надворешни работи;  
Сојузниот секретаријат за народна одбрана;  
Сојузниот секретаријат за внатрешни работи;  
Сојузниот комитет за информации;  
Стопанската комора на Југославија;  
Југословенската радио-телевизија;

Деловното здружение на издавачите на печатот на Југославија.

3. Во Советот на Новинската агенција Танјуг, работната заедница Танјуг делегира шест претставници.

Е. п. бр. 377  
27 јуни 1974 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биџиќ, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За помошник-сојузен секретар за надворешни работи се назначува Славољуб Петровиќ, досегашен раководител на Секторот за заштита на југословенските интереси на граѓанските и правните лица во Сојузниот секретаријат за надворешни работи.

Е. п. бр. 378  
26 јуни 1974 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биџиќ, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ

За генерален директор на Сојузниот завод за општествено планирање се назначува Јоже Новиншек, член на Извршниот совет на СР Словенија и директор на Заводот за планирање на СР Словенија.

Е. п. бр. 388  
11 јули 1974 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биџиќ, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНОТО БИРО ЗА РАБОТИ НА ВРАБОТУВАЊЕ

За директор на Сојузното биро за работи на вработување се назначува Јосип Франиќ, досегашен помошник-сојузен секретар за труд и социјална политика и вршител на должноста директор на Сојузното биро.

Е. п. бр. 389  
11 јули 1974 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биџиќ, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ

Се разрешува од должноста на директор на Сојузниот завод за цени, со 31 јули 1974 година, Вјекослав Лацковиќ, поради одење на друга должност.

Е. п. бр. 390  
11 јули 1974 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биџиќ, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ

Се разрешува од должноста на директор во Сојузниот завод за општествено планирање, со 31 јули 1974 година, Владимир Лончар, поради одење на друга должност.

Е. п. бр. 391  
11 јули 1974 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биџиќ, с. р.

## ОДЛИКУВАЊА

### УКАЗ

#### ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одлучува

— за исклучително добри успеси на унапредувањето на теоријата и практиката на воената економика, а по повод дваесетгодишнината од излегувањето

#### СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА СВЕЗДА

Военоекономскиот преглед на ЈНА.

Бр. 2  
10 јануари 1974 година  
Белград

Претседател на  
Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

### УКАЗ

#### ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одлучува

— за особени заслуги во изградбата и јакнењето на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

#### СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЛАВРОВ ВЕНЕЦ

Воздухопловната воена академија

Бр. 3  
15 јануари 1974 година  
Белград

Претседател на  
Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

## УКАЗ

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ  
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА  
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува

— за особени заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Кралството Непал

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО  
ЛЕНТА**

Jharendra N. Singha, извонреден и ополномоштен амбасадор на Кралството Непал во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Бр. 4  
15 јануари 1974 година  
Белград

Претседател на  
Републиката,  
**Јосип Броз Тито, с. р.**

## УКАЗ

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ  
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА  
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува

— за извонредни заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Кралството Непал.

**СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕМА СВЕЗДА**

Birendra Bir Bikram Shah Dev, крал на Непал.

Бр. 5  
22 јануари 1974 година  
Белград

Претседател на  
Републиката,  
**Јосип Броз Тито, с. р.**

## СОДРЖИНА:

	Страна
701. Закон за ратификација на Спогодбата за измена на Спогодбата помеѓу Владата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Владата на Сојузот на Советските Социјалистички Републики за економска и техничка соработка во изградбата и реконструкцијата на индустриски претпријатија и други објекти во СФРЈ — — — — —	1281
702. Завршна сметка на Буџетот на федерацијата за 1973 година — — — — —	1284
703. Закон за обврските на федерацијата за пензиите на борците — — — — —	1288
704. Закон за Музејот на Револуцијата на народите и народностите на Југославија — — — — —	1290
705. Закон за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија — — — — —	1292
706. Закон за Југословенскиот регистар на бровите — — — — —	1300
707. Закон за измени на Законот за додатокот на деца на воените лица во активна служба на Југословенската народна армија	1302
708. Закон за престанување на важењето на Законот за привремена забрана на располагањето со средствата остварени со зголемување на цените на цигари — — — — —	1303
709. Закон за вршење хидрометеоролошки работи од интерес за целата земја — — — — —	1303
710. Закон за работењето со станови во општествена сопственост чиј носител на правото на користење е федерацијата — — — — —	1305
711. Одлука за користење на средствата од постојаната буџетска резерва на федерацијата за давање помош на определени држави — — — — —	1306
712. Одлука за користење на средствата од постојаната буџетска резерва на федерацијата за давање помош на Арапската Република Египет	1307
713. Одлука за најнискиот износ на надоместокот на личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ — — — — —	1306
714. Одлука за најнискиот износ на надоместокот на личниот доход на делегатите во Собранието на СФРЈ — — — — —	1307
715. Одлука за разрешување и именување заменици-сојузни секретари и заменици — претседатели на сојузните комитети — — — — —	1307
716. Одлука за именување претседател и членови на Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор — — — — —	1308
717. Одлука за разрешување од должноста на судија на Уставниот суд на Југославија	1308
718. Одлука за избор на судија на Уставниот суд на Југославија — — — — —	1308
719. Одлука за разрешување од должноста на заменик-генерален директор на Службата на општественото книговодство на Југославија — — — — —	1309
720. Одлука за минималните откупни цени за добиток — — — — —	1309
721. Одлука за измена на Одлуката за условите под кои граѓаните можат да внесуваат определени предмети од странство	1311
722. Одлука за цените под кои Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи ќе врши откуп на згосени јунчиња	1311
723. Одлука за измени на Одлуката за максимирање на цените за одделни основни органски производи — — — — —	1311
724. Одлука за максималните цени за производите од обоената и црната металургија	1312
725. Одлука за начинот на формирање на работите и маржите во прометот на стоките на големо и на мало — — — — —	1312
726. Одлука за формирање на цените за пневматика според условите на пазарот — — — — —	1313
727. Одлука за измени на Одлуката за одредување максимални цени за вештачки губриња и пестициди — — — — —	1313
728. Одлука за измена на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран — — — — —	1313
729. Одлука за дополнително на Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на суровини у други репродукциони материјали за 1974 година — — — — —	1314
730. Одлука за определување на стоките што се увезуваат врз основа на посебна согласност — — — — —	1314

Страна	Страна
731. Одлука за измена и дополнение на Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за увоз на стоки за лична потрошувачка во 1974 година	1317
732. Одлука за формирање на цените за поодделни видови месо според условите на пазарот	1317
733. Решение за дополненија на Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема за производството на цемент	1318
734. Решение за дополнение на Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во шумарството	1318
735. Решение за дополненија на Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема за производството на полиамидни влакна	1319
736. Решение за дополнение на Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во рудниците на боксит и во производството на аноди за електролиза на алуминиум, на глиница и на алуминиум	1319
737. Решение за одредување на пониски царински стапки на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на водород-пероксид	1319
738. Решение за дополнение на Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во земјоделството	1320
739. Решение за дополнение на Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема за производство на полиестерски влакна	1321
740. Решение за одредување на пониски царински стапки за увозот на специфичната опрема што се користи во производството на течен кислород	1321
741. Решение за дополненија на Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се увезува во рамките на Програмата за модернизација на југословенскиот телеграфски и телефонски сообраќај	1322
742. Решение за дополненија на Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема за производството на винилхлорид мономер-PVC во прав	1323
743. Решение за одредување на пониски царински стапки на увозот на специфичната опрема што се користи за хлор-алкална електролиза	1325
744. Решение за определување на пониски царински стапки на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на производи врз база на хлоралкални електролизи и полимеризација и кополимеризација врз база на пропилен, етиленоксид и пропиленоксид	1326
745. Решение за определување на пониски царински стапки на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на фурнир и на необлагородени и облагородени дрвни плочи (лесонит плочи, плочи иверици, панел плочи, шпер плочи)	1329
746. Решение за определување на пониски царински стапки на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на дрвесина, полуцелулоза и целулоза, и за нивната примарна преработка — производство на обвивна и амбалажна хартија	1331
747. Решение за измени и дополненија на Решението за одредување на пониски царински стапки на увозот на специфичната опрема за производство, облагородување и преработка на неметални сировини	1334
748. Решение за измени и дополненија на Решението за ослободување од плаќање царина на специфичната опрема за здравството	1336
749. Дополнение на Заедничките основи на кредитната политика во 1974 година	1337
750. Наредба за измена на Наредбата за утврдување на стоконите контингенти и на девизите контингенти за увоз на стоки во 1974 година	1337
751. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за начинот на остварување на компензација за вештачки губриња	1337
752. Одлука за утврдувањето на рокот и на условите под кои работите на увоз на стоки и услуги на кредит не се сметаат како кредитни работи	1337
753. Одлука за измена и дополнение на Одлуката за условите за издавање одобренија на организациите на здружениот труд за држење девизи во странство	1338
754. Одлука за измена на Одлуката за мерките за спроведување на кредитната политика во 1974 година	1338
755. Одлука за дополнение на Одлуката за видовите на девизите што се сметаат како девизи од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања	1338
756. Одлука за дополнение на Одлуката за мерките за спроведување на кредитната политика во 1974 година	1339
757. Одлука за распишување дополнителен избор за еден делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ од СР Црна Гора	1339
758. Општествен договор за привремено вработување на југословенски граѓани во странство и за враќање на југословенски граѓани од работа од странство	1339
759. Општествен договор за измена на Општествениот договор за начинот и условите на увозот на филмови	1342
760. Спогодба за промена на затечените цени за јајца во прав	1343
761. Спогодба за промена на затечените цени за тестенини	1343
762. Спогодба за промена на затечените цени за санитарна керамика	1343
763. Спогодба за промена на затечените цени за активна глина-терафина	1344
764. Спогодба за промена на затечените цени за сулфурна киселина	1344
Исправка на Законот за основите на безбедноста во железничкиот сообраќај	1344
Исправка на Одлуката за формирање продажни цени за цигари	1345
Исправка на Наредбата за утврдување на продажните цени за одделни видови кафе	1345
Исправка на Општествениот договор за користење на средствата остварени со зголемувањето на цените за цигари за одредени намени што се финансираат преку Фондот за унапредување на надворешно-трговскиот промет на тутун и тутунски преработки	1345
Назначувања и разрешувања	1345
Одликувања	1346